



Online User's Guide (Онлајн упатство за корисникот)

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/

DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/

DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/

MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/

MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Содржина

Пред да го користите вашиот уред	1
Дефиниции за напомени	2
Заштитни знаци	3
Лиценци за софтверот со отворен код	4
Авторски права и лиценца	5
Важни забелешки	6
Запознавање со вашиот уред	7
Пред да почнете да го користите уредот	8
Преглед на контролна табла	9
Преглед на контролна табла	14
Преглед на LCD-екранот на допир	15
Како да се движите низ LCD-екранот на допир	18
Поставете го главниот почетен екран	20
Преглед на поставки за екран	21
Како да внесете текст во вашиот уред	22
Пристапете до Brother Utilities (Windows)	25
Деинсталирање на софтверот и двигателите (Windows)	26
Пристапете до Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	27
Места на влезни/излезни приклучоци на вашиот уред	28
Ракување со хартијата	29
Ставање хартија	30
Ставање хартија во фиоката за хартија	31
Ставање и печатење обична, тенка, рециклирана и хартија за документи во отворот за рачно дотурање	35
Поставувајте и печатете дебела хартија и етикети со користење на лежиштето за рачно вметнување	37
Ставање и печатење коверти во отворот за рачно дотурање	39
Поставки за хартија	41
Менување на големината и типот на хартијата	42
Сменете ги поставките за проверка на хартијата	43
Препорачани медиуми за печатење	44
Ставање документи	45
Ставање документи во фиоката за автоматско додавање документи (ADF)	46
Ставање документи на стаклото на скенерот	48
Област што не се скенира и не се печати	49
Користење специјална хартија	50
Решавање проблеми	51
Пораки за грешки и одржување	52
Не може да ги печати или скенира -пренесува вашите факсови	63
Пораки за грешка при користење на карактеристиката Brother Web Connect	67
Заглавен документ	70
Документот е заглавен во горната ADF-единица	71
Документот е заглавен под капакот за документи	72
Отстранете ги малите парчиња хартија заглавени во ADF	73
Заглавена хартија	74

Отстранување заглавена хартија	75
Во фиоката за хартија има заглавено хартија	76
Хартијата е заглавена во фиоката за излез на хартија	78
Хартијата е заглавена во задниот дел од уредот	79
Хартијата е заглавена во внатрешноста на уредот	81
Во двостраната фиока има заглавено хартија	83
Проблеми при печатење	85
Подобро го квалитетот на печатењето	88
Проблеми со телефонот и факсот	94
Поставете Откривање тон на бирање	98
Поставување компатибилност со телефонската линија за пречки и VoIP-системи	99
Проблеми со мрежа	101
Пораки за грешка	102
Користете ја алатката за поправка на мрежната врска (Windows)	106
Ако имате проблеми со мрежата на вашиот уред	107
Проблеми со AirPrint	114
Други проблеми	115
Проверка на информациите за уредот	117
Ажурирајте го фирмверот на вашиот уред	119
Ресетирајте го вашиот уред	120
Преглед на функциите за ресетирање	122
Рутинско одржување	124
Замени потрошен материјал	125
Замена на касетата за тонер	127
Замена на единицата на барабанот	130
Ресетирање на бројачот на барабанот	132
Чистење на уредот	133
Чистење на скенерот	135
Чистење на LCD-екранот на допир	136
Исчистете ја жицата со искричаво празнење	137
Чистење на единицата на барабанот	139
Исчистете ги валјците за дотур на хартија	145
Проверка на преостанатото траење на деловите	146
Пакување и испорака на вашиот уред	147
поставки за уредот	149
Проверете ја лозинката на вашиот уред	150
Сменете ги поставките на уредот од контролната табла	151
Во случај на прекин на електричната енергија (складирање меморија)	152
Општи поставки	153
Зачувајте ги вашите омилени поставки како кратенка	177
Извештаи за печатење	180
Табели за поставки и функции	183
Сменете ги поставките на уредот користејќи Управување преку интернет	244
Што претставува Управувањето преку интернет?	245
Пристап до Управување преку интернет	247
Сменете ја лозинката за најава со Управување преку интернет	250
Поставете адресар на вашиот уред користејќи Управување преку интернет	251

Додаток	252
Спецификации	253
Резерви	262
Информации за животната средина и усогласеност	264
Информации во врска со рециклирана хартија	265
Достапност на делови за сервис	266
Хемиски супстанции (ЕУ регулатива REACH)	267
Помош и поддршка за корисниците на Brother	268

Пред да го користите вашиот уред

- [Дефиниции за напомени](#)
- [Заштитни знаци](#)
- [Лиценци за софтверот со отворен код](#)
- [Авторски права и лиценца](#)
- [Важни забелешки](#)

Дефиниции за напомени

Во упатството за употреба се користат следните симболи и правила:

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ укажува на можна опасна ситуација којашто, ако не се избегне, би можела да предизвика смрт или сериозни повреди.
 ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ укажува на можна опасна ситуација којашто, ако не се избегне, би можела да предизвика помали или лесни повреди.
ВАЖНО	ВАЖНО укажува на можна опасна ситуација којашто, доколку не се избегне, би можела да предизвика оштетување или намалување на функционалноста на производот.
НАПОМЕНА	НАПОМЕНА укажува на работната околина, условите за инсталација или специјалните услови за употреба.
	Иконите за совети укажуваат на совети за помош и дополнителни информации.
	Иконите за опасност од електричен удар ве известуваат за можен електричен удар.
	Иконите за опасност од пожар ве известуваат за можен пожар.
	Иконите за жешка површина ве предупредуваат да не допирате жешки делови на уредот.
	Иконите за забрана укажуваат на дејства коишто не смеете да ги вршите.
Задебелени букви	Задебелен стил идентификува копчиња на контролната табла на уредот или на екранот на компјутерот.
<i>Курзив</i>	Важните точки се нагласуваат со букви во курзив или текстот во курзив се користи да ве упати на одредена тема.
Courier New	Фонтот Courier New идентификува пораки прикажани на LCD-екранот на уредот.



Поврзани информации

- [Пред да го користите вашиот уред](#)

Заштитни знаци

Apple, App Store, AirPrint, логото AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch, и Safari се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји.

Nuance и PaperPort се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на Nuance Communications, Inc. или нејзините партнери во САД и/или во други земји.

Adobe®, Reader®, PostScript и PostScript 3 се или регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Adobe Systems Incorporated во САД и/или во други земји.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® се регистрирани заштитни знаци на Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, и Wi-Fi Protected Setup се заштитни знаци на Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive и Google Play се заштитни знаци на Google LLC. Употребата на овие заштитни знаци е предмет на дозвола од Google.

Mopria™ и логото на Mopria™ се регистрирани и/или нерегистрирани заштитни знаци и услужни марки на Mopria Alliance, Inc. во САД и во други земји. Неовластената употреба е строго забранета.

EVERNOTE е заштитен знак на Evernote Corporation и се користи под лиценца.

Зборовната ознака Bluetooth® е регистриран заштитен знак на Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на таквите знаци од страна на Brother Industries, Ltd. е регулирано со лиценца. Другите заштитни знаци и трговски називи се оние на нивните соодветни сопственици.

Секоја компанија чиешто име на софтвер е спомнато во ова упатство има Договор за лиценца за софтвер специфичен за нејзините заштитени програми.

Заштитни знаци за софтвер

FlashFX® е регистриран заштитен знак на Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ е заштитен знак на Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ е заштитен знак на Datalight, Inc.

Reliance™ е заштитен знак на Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ е заштитен знак на Datalight, Inc.

Datalight® е регистриран заштитен знак на Datalight, Inc.

Сите трговски имиња и имиња на производи на компании што се појавуваат на производите на Brother, поврзани документи и какви било други материјали се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на тие компании.



Поврзани информации

- [Пред да го користите вашиот уред](#)

Лиценци за софтверот со отворен код

Овој производ содржи софтвер со отворен код.

За да ги прегледате забелешките за лиценците за софтверот со отворен код и информациите за авторски права, посетете ја страницата **Manuals (Прирачници)** за вашиот модел на support.brother.com/manuals.



Поврзани информации

- [Пред да го користите вашиот уред](#)
-

Авторски права и лиценца

©2023 Brother Industries, Ltd. Сите права се задржани.

Овој производ содржи софтвер развиен од следниве добавувачи:

Овој производ го содржи софтверот „KASAGO TCP/IP“ развиен од компанијата ZUKEN ELMIC, Inc.

Авторски права 1989-2020 Datalight, Inc., Сите права се задржани.

FlashFX® Авторски права 1998-2020 Datalight, Inc.



Поврзани информации

- [Пред да го користите вашиот уред](#)
-

Важни забелешки

- Проверете на support.brother.com/downloads за најнови двигатели и софтвер на Brother.
- За да ги ажурирате перформансите на вашиот уред, проверете на support.brother.com/downloads за најновите надградби на фирмверот. Во спротивно, може да не се достапни одредени функции на вашиот уред.
- Не користете го производот надвор од земјата во којшто е купен, тоа може да ги нарушува регулативите за безжична телекомуникација и електрична енергија на земјата.
- Сите модели не се достапни во сите земји.
- Пред да го замените, дадете на некој друг или престанете да го користите вашиот уред, силно препорачуваме да го ресетирате на фабричките поставки за да ги отстраните сите лични информации.
- Windows 10 во овој документ ги претставува Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education и Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 во овој документ ги претставува Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education и Windows 11 Enterprise.
- Во ова упатство за употреба се користат пораки на LCD-екранот за моделот MFC-L2800DW/MFC-L2860DW, освен ако не е наведено поинаку.
- Во ова упатство за употреба се користат илустрации за моделот MFC-L2860DW, освен ако не е наведено поинаку.
- Екраните или сликите во ова упатство за употреба се само за илустрација и може да се разликуваат од вистинските производи.
- Освен ако не е поинаку наведено, екраните во овој прирачник се од Windows 10. Екраните на вашиот компјутер може да се разликуваат во зависност од оперативниот систем.
- Содржината во ова упатство и спецификациите за овој производ подлежат на измена без претходно известување.
- Сите карактеристики не се достапни за сите земји, поради ограничувања коишто се применуваат во извоз.



Поврзани информации

- [Пред да го користите вашиот уред](#)

Запознавање со вашиот уред

- Пред да почнете да го користите уредот
- Преглед на контролна табла
- Преглед на контролна табла
- Преглед на LCD-екранот на допир
- Како да се движите низ LCD-екранот на допир
- Поставете го главниот почетен екран
- Преглед на поставки за екран
- Како да внесете текст во вашиот уред
- Пристапете до Brother Utilities (Windows)
- Пристапете до Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Места на влезни/излезни приклучоци на вашиот уред

Пред да почнете да го користите уредот

Пред да се обидете да испечатите нешто, потврдете го следново:

- Проверете дали ги имате инсталирано софтверот и двигателите на вашиот уред.
- За корисници на USB-кабел или мрежен кабел: проверете дали кабелот за интерфејс е физички сигурен.

Огнен сид (Windows)

Ако вашиот компјутер е заштитен со огнен сид и не можете да печатите преку мрежа, да скенирате преку мрежа или PC-FAX, можеби ќе треба да ги конфигурирате поставките за огнен сид. Ако користите Windows Firewall и сте ги инсталирале двигателите користејќи ги чекорите во програмата за инсталација, потребните поставки за огнен сид се веќе поставени. Ако користите кој било друг софтвер за личен огнен сид, видете во Упатството за употреба за вашиот софтвер или контактирајте го производителот на софтверот.



Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)


Преглед на контролна табла

Поврзани модели: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Контролната табла може да се разликува зависно од вашиот модел.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN


MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW



1. Екран со течни кристали (LCD)

Прикажува пораки што ќе ви помогнат да го поставите и користите уредот.


Ако уредот е во режим на факс, LCD-екранот прикажува:



а. Датум и време

б. Режим на прием

Кога ќе притиснете **Сору (Копирање)**, LCD-екранот прикажува:



в. Тип на копија

г. Број на копии

д. Квалитет

ф. Контраст

е. Опсег на копии

2. Копчиња на менито

Clear (Чисти)

Притиснете за да ги избришете внесените податоци или да ја откажете тековната поставка.

Menu (Мени)

Притиснете за да пристапите до менито за програмирање на поставките за уредот.

OK

Притиснете за да ги зачувате поставките за уредот.

◀ или ▶

Притиснете за да се движите наназад или нанапред низ опциите во менито.

▲ или ▼

- Притиснете за да се движите нагоре или надолу низ менијата и опциите.
- Притиснете за да ја промените резолуцијата во режим на факс.



Притиснете  за да пристапите до броевите за брзо бирање.

Options (Опции)

Притиснете за да пристапите до привремените поставки за факс, скенирање или копирање.

3. Тастатура за бирање

- Користете ја за повикување факс и телефонски броеви.
- Користете ја како тастатура за внесување текст или знаци.

4. Копчиња за режим

Fax (Факс)


Притиснете за да го смените уредот на режим на факс.

Copy (Копирање)

Притиснете за да го смените уредот на режим на копирање.

Scan (Скенирање)

Притиснете за да го смените уредот на режим на скенирање.



5. Функционски копчиња

Redial/Pause (Повикај повторно / Пауза)

Притиснете за да го свртите последниот број што сте го повикале. Копчево вметнува и пауза при програмирање броеви за брзо бирање или при рачно бирање број.

Tel/R (Тел/П)

Притиснете **Tel/R (Тел/П)** за да разговарате преку телефон откако ќе подигнете слушалка на надворешен телефон за време на F/T брзо двојно свонење.

Кога сте поврзани на приватна телефонска централа (PBX), користете го ова копче за да добиете пристап до надворешна линија, да повикате оператор или да префрлите повик на друг локал.

Wi-Fi (за безжични модели)

Притиснете го и задржете го копчето **Wi-Fi** и стартувајте ја програмата за инсталирање безжична мрежа на компјутерот. Следете ги упатствата на екранот за да поставите безжична врска меѓу уредот и мрежата.

Кога е вклучено светлото за **Wi-Fi**, уредот е поврзан на безжична точка на пристап. Кога светилката **Wi-Fi** трепка, безжичната врска не е активна или уредот е во процес на поврзување со точка за безжичен пристап.

Resolution (Резолуција) (само за одредени модели)

Притиснете за да ја смените резолуцијата на факсот.

2 in 1(ID) Copy (2 во 1 (ID) копирање)

Притиснете за да ги копирате двете страни на лична карта на една страница.

2-Sided (Двострано)

Притиснете за да копирате на двете страни на лист хартија.

Shortcut (Кратенка) Копче

Меморирајте и повикувајте најмногу десет факс броеви и телефонски броеви.

За да пристапите до скратените телефонски и броеви за факс, држете го копчето **Shortcut (Кратенка)** а потоа преку бројчаникот притиснете го бројот на кратенката што сте ја доделиле за тој телефонски или број на факс.

6. Вклучување/исклучување


- Вклучете го уредот со притискање на .
- Исклучете го уредот со притискање и држење на . LCD-екранот прикажува [Shutting Down (Исклучување)] и останува вклучен неколку секунди пред да се исклучи. Ако имате поврзан надворешен телефон или TAD, тој ќе биде секогаш достапен.

7. Stop/Exit (Стоп/Излез)

- Притиснете за да сопрете постапка.
- Притиснете за да излезете од мени.

8. Start (Старт)


- Притиснете за да почнете со испраќање факсови.
- Притиснете за да почнете со копирање.
- Притиснете за да почнете со скенирање документи.



1. Екран со течни кристали (LCD)

Прикажува пораки што ќе ви помогнат да го поставите и користите уредот.

Ако уредот е во режим на подготвеност или режим на копирање, LCD-екранот прикажува:



- а. Тип на копија
- б. Број на копии
- в. Квалитет
- г. Контраст
- д. Опсег на копии

2. Копчиња на менито

Menu (Мени)

Притиснете за да пристапите до менито за програмирање на поставките за уредот.

Clear (Чисти)

- Притиснете за да ги избришете внесените податоци.
- Притиснете за да ја откажете тековната поставка.

OK

Притиснете за да ги зачувате поставките за уредот.

▲ или ▼

Притиснете за да се движите нагоре или надолу низ менијата и опциите.

3. Функциски копчиња

Copy/Scan Options (Опции за копирање / скенирање)

Притиснете за да пристапите до привремените поставки за скенирање или копирање.

Wi-Fi (за безжични модели)

Притиснете го и задржете го копчето **Wi-Fi** и стартувајте ја програмата за инсталирање безжична мрежа на компјутерот. Следете ги упатствата на екранот за да поставите безжична врска меѓу уредот и мрежата.

Кога е вклучено светлото за **Wi-Fi**, уредот е поврзан на безжична точка на пристап. Кога светилката **Wi-Fi** трепка, безжичната врска не е активна или уредот е во процес на поврзување со точка за безжичен пристап.

Scan (Скенирање)


Притиснете за да го смените уредот на режим на скенирање.

2 in 1(ID) Copy (2 во 1 (ID) копирање)

Притиснете за да ги копирате двете страни на лична карта на една страница.

2-Sided (Двострано) (само за одредени модели)

Притиснете за да копирате на двете страни на лист хартија.



4. Stop/Exit (Стоп/Излез)

- Притиснете за да сопрете постапка.
- Притиснете за да излезете од мени.

5. Start (Старт)

- Притиснете за да почнете со копирање.
- Притиснете за да почнете со скенирање документи.

6. Вклучување/исклучување

- Вклучете го уредот со притискање на .
- Исклучете го уредот со притискање и држење на . LCD-екранот прикажува [Shutting Down (Исклучување)] и останува вклучен неколку секунди пред да се исклучи.




Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)

Преглед на контролна табла

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Контролната табла може да се разликува зависно од вашиот модел.



1. Екран на допир со течни кристали (LCD)


Пристапувајте до менија и опции со притискање на нив на екранот на допир.

2. Табла на допир




(Назад)

Притиснете за да се вратите на претходното мени.



(Почетен)

Притиснете за да се вратите на почетниот екран.



(Откажи)

Притиснете за да откажете постапка.

3. Индикатор за LED-напојување

LED се вклучува зависно од статусот за напојување на уредот.

4. Вклучување/исклучување

- Вклучете го уредот со притискање на .
- Исклучете го уредот со притискање и задржување . На LCD-екранот на допир се прикажува [Shutting Down (Исклучување)] и останува вклучено неколку секунди пред да се исклучи. Ако имате поврзано надворешен телефон или TAD, тие се секогаш достапни.

5. Комуникација на блиско поле (NFC) (MFC-L2922DW)

Користете автентикацијата со картичка, доколку е применливо, со допирање на вашата картичка со интегрирано коло (IC картичка) на симболот NFC на уредот.



Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)


Преглед на LCD-екранот на допир

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Кога се прикажува почетен екран, притиснете ◀ или ▶ за да се прикажат другите почетни екрани.

Почетниот екран го прикажува статусот на уредот кога уредот е во мирување. Кога ќе се прикаже, овој екран означува дека уредот е подготвен за следната наредба.

Достапните функции варираат во зависност од моделот.



1. Датум и време

Ги прикажува датумот и времето на уредот.

2. Режи́ми

-  [Fax (Факс)]
Притиснете за да пристапите до режимот за факс.
-  [Copy (Копирај)]
Притиснете за да пристапите до режимот за копирање.
-  [Scan (Скенирај)]
Притиснете за да пристапите до режимот за скенирање.
-  [Secure Print (Безбедно печатење)]
Притиснете за да пристапите до опцијата безбедно печатење.
-  [Web (Интернет)]
Притиснете за да го поврзете уредот на Brother со интернет-услуга.
-  [Apps (Апликации)]
Притиснете за да го поврзете уредот на Brother со услугата Brother Apps.
-  [2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)]
Притиснете за да пристапите до опцијата за копирање 2во1 (ID).

3. Тонер

Го прикажува преостанатото траење на тонерот. Притиснете за да пристапите до менито за тонер.

4. [Settings (Поставки)]

Притиснете за да пристапите до менито за поставки.

Ако е вклучена поставката за заклучување на поставките, на LCD-екранот ќе се појави икона со катанец . Мора да го отклучите уредот за да ги користите поставките.

5.

(Безжичен статус за безжични модели)

Притиснете за да ги конфигурирате поставките на безжичната мрежа.

Ако користите безжична врска, показател со четири нивоа на секој од почетните екрани ја прикажува тековната јачина на безжичниот сигнал.



Безжичниот LAN е оневозможен


6. Shortcuts [Shortcuts (Кратенки)]

Притиснете за да креирате Кратенки за постапките што ги користите често, како што се испраќање факс, копирање, скенирање и користење на Web Connect.



Има три картички со кратенки со шест кратенки на секоја картичка со кратенки. Достапни се вкупно 18 кратенки.


Складирани факсови



Бројот на примени факсови во меморијата се појавува на врвот од екранот.

Притиснете , а потоа притиснете [Yes (Да)] за да печатите факсови.

Икона за предупредување



Икона за предупредување  се појавува кога има грешка или порака за одржување. Притиснете ја областа на пораката за да ја прегледате, а потоа притиснете  за да се вратите во режим на подготвеност.

НАПОМЕНА

Овој производ го користи фонот на ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)

Како да се движите низ LCD-екранот на допир

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ставете го прстот на LCD-екранот за да ракувате со него. За да се прикажат и за да пристапите до сите опции, притиснете ◀▶ или ▲▼ на LCD-екранот за да лизгате помеѓу нив.

Во следните чекори е објаснето како да се движите за преку менување на поставувањето на уредот. Во овој пример, параметарот за заднинско светло на LCD-екранот се менува од [Light (Светло)] на [Med (Средно)].


ВАЖНО

НЕ притискајте на LCD-екранот со остри предмети, како на пример, пенкало или пенкало за екран на допир. Тоа може да го оштети уредот.


НАПОМЕНА

НЕ допирајте го LCD-екранот веднаш по приклучување на кабелот за напојување или по вклучувањето на уредот. Тоа би можело да предизвика грешка.


1. Притиснете  ([Settings (Поставки)]).
2. Притиснете [All Settings (Сите поставки)].
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете [General Setup (Општо поставување)].




4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [LCD Settings (Поставки за LCD)], а потоа притиснете [LCD Settings (Поставки за LCD)].



5. Притиснете [Backlight (Заднинско светло)].



6. Притиснете [Med (Средно)].



7. Притиснете .



Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)

Поставете го главниот почетен екран

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Можете да смените на LCD-екранот да се прикажува конкретен почетен екран или пак екран со кратенки.

Кога уредот е неактивен или кога ќе притиснете , уредот се враќа на екранот што сте го поставиле.

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Screen Settings (Поставки за екранот)] > [Home Screen (Почетен екран)].
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикажат поставките на екранот, а потоа притиснете на параметарот што го сакате.
3. Притиснете .

На LCD-екранот ќе се прикаже екранот што го избравте. Овој главен екран можете да го менувате по потреба.



Поврзани информации


- [Запознавање со вашиот уред](#)

Преглед на поставки за екран

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Притиснете  за да го видите тековниот статус на уредот на LCD-екранот.

Користете го менито за поставки за да пристапите до сите поставки за вашиот уред.



1. Тонер

- Го прикажува преостанатото траење на тонерот.
- Притиснете за да пристапите до менито [Toner (Тонер)].

2. Поставки за фиока

Притиснете за да ги измените големината на хартијата и параметрите за типот хартија.

3. Еко режим

Притиснете за да пристапите до менито [Eco Mode (Еко режим)].

4. Мрежа

- Притиснете за да поставите мрежна врска.
- Индикатор со четири нивоа на екранот ќе ја прикаже тековната јачина на безжичниот сигнал ако користите мрежна врска.

5. Преглед на факс (Fax Preview) или Wi-Fi Direct

- Преглед на факс (Fax Preview) (За модели MFC)
Притиснете за да пристапите до менито [Fax Preview (Преглед на факс)].
- Wi-Fi Direct (За модели DCP)
Притиснете за да поставите мрежна врска® Wi-Fi Direct.

6. Сите поставки

Притиснете за да пристапите до менито на сите поставки за уредот.



Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)

Како да внесете текст во вашиот уред

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN
>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

Кога има потреба од текст, внесувајте знаци во уредот. Достапните знаци може да се разликуваат во зависност од операцијата што ја извршувате.

- Задржете или постојано притискајте на копчето ▲ или ▼ за да изберете знак од списокот подолу:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[^_`{}~
- Притиснете **OK** кога ќе се прикаже саканиот знак или симбол, а потоа внесете го следниот знак.
- Притиснете **Clear (Чисти)** за да внесете погрешно внесени знаци.

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Кога има потреба од текст, внесувајте знаци во уредот. Достапните знаци може да се разликуваат во зависност од операцијата што ја извршувате.

Копчињата 0, # и * се користат за специјални знаци.

(За букви на кирилица) Копчињата # и * се користат за специјални знаци.

- Притискајте на соодветното копче на тастатурата за бирање онолку пати колку што е наведено во оваа табела, за да пристапите до саканиот знак.

Притиснете на копчето	Еднаш	Двапати	Трипати	Четирипати	Пет пати	Шест пати	Седумпати	Осумпати	Деветпати
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

(За букви на кирилица)

Притиснете на копчето	Еднаш	Двапати	Трипати	Четирипати	Петпати	Шестпати	Седумпати	Осумпати	Деветпати	Десетпати	Единаесетпати	Дванаесетпати	Тринаесетпати
2	A	B	C	a	b	c	A	Б	В	Г	2	A	В
3	D	E	F	d	e	f	Д	Е	Ё	Ж	3	D	Е
4	G	H	I	g	h	i	З	И	Й	К	4	G	Н

Притиснет е на копчето	Еднаш	Двапати	Трипати	Четирипати	Петпати	Шестпати	Седумпати	Осумпати	Деветпати	Десетпати	Единаесетпати	Дванаесетпати	Тринаесетпати
5	J	K	L	j	k	l	Л	М	Н	О	5	Ј	К
6	M	N	O	m	n	o	П	Р	С	Т	6	М	Н
7	P	Q	R	S	p	q	р	с	у	Ф	Х	Ц	7
8	T	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8	Т
9	W	X	Y	Z	w	x	у	z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Внесување празни места

За да внесете празно место во број на факс, притиснете ► еднаш помеѓу броевите. За да внесете празно место во име, притиснете ► двапати помеѓу знаците.

- Коригирање

Ако внесете погрешен знак и сакате да го промените, притиснете ◀ или ▶ за да го придвижите покажувачот кон погрешниот знак, а потоа притиснете **Clear (Чисти)**.

- Повторување букви

За да внесете буква што се наоѓа на истото копче со претходната буква, притиснете ► за да го придвижите покажувачот кон десно пред да го притиснете копчето повторно.

- Посебни симболи и знаци

Притиснете *, # или 0, потоа притиснете ◀ или ▶ за да го придвижите покажувачот кон саканиот симбол или знак. Притиснете **OK** за да го изберете. Во табелата се прикажани симболите и знаците коишто се достапни на копчињата на тастатурата за бирање.

Притиснете *	(празно место) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Притиснете #	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Притиснете 0 (не е достапно за букви на кирилица)	Ä Ê Æ Ö Ü À Ç È É 0

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Кога мора да внесете текст на уредот, на LCD-екранот се појавува тастатура.
- Достапните знаци може да се разликуваат во зависност од вашата држава.
- Изгледот на тастатурата може да се разликува во зависност од операцијата што ја извршувате.



- Притиснете **A 1 @** за избор на букви, броеви и специјални знаци.
- Притиснете **↑aA** за избор на мали и големи букви.

-
- За да го придвижите покажувачот кон лево или десно, притиснете ◀ или ▶.

Внесување празни места

- За да внесете празно место, притиснете [Space (Простор)].

Коригирање

- Ако внесете погрешен знак и сакате да го промените, притиснете ◀ или ▶ за да го придвижите покажувачот до погрешниот знак и притиснете . Внесете го точниот знак.
- За да вметнете знак, притиснете ◀ или ▶ за да го придвижите покажувачот до точното место, а потоа внесете го знакот.
- Притиснете  за секој знак што сакате да го избришете или притиснете и задржете  за да ги избришете сите знаци.



Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)

Сродни теми:

- [Поставете ID на уредот](#)
-

Пристапете до Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities е стартер на апликации што нуди лесен пристап до сите Brother апликации инсталирани на вашиот компјутер.

1. Направете едно од следново:


- (Windows 11)

Кликнете  > **Сите апликации** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Кликнете  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Изберете го вашиот уред.



3. Изберете ја саканата опција.



Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)
- [Деинсталирање на софтверот и двигателите \(Windows\)](#)

Деинсталирање на софтверот и двигателите (Windows)

1. Направете едно од следново:

- Windows 11

Кликнете  > **Сите апликации** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Кликнете  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Изберете го вашиот модел од паѓачкиот список (ако не е веќе избран).

3. Кликнете **Tools (Алатки)** во левата лента за навигација.

- Ако се гледа иконата **Software Update Notification (Известување за ажурирање на софтверот)**, изберете ја и потоа кликнете **Check now (Провери сега)** > **Check for Software Updates (Проверете дали има ажурирања на софтверот)** > **Update (Ажурирај)**. Следете ги упатствата на екранот.
- Ако иконата **Software Update Notification (Известување за ажурирање на софтверот)** не е видлива, преминете на следниот чекор.

4. Кликнете **Uninstall (Деинсталирај)** во **Tools (Алатки)** делот на **Brother Utilities**.

Следете ги упатствата во полето за дијалог за да ги деинсталирате софтверот и двигателите.



Поврзани информации

- [Пристапете до Brother Utilities \(Windows\)](#)

Пристапете до Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Користете Brother iPrint&Scan за Windows и Mac за да скенирате од вашиот компјутер.

- Оваа функција не е достапна во земји кои се предмет на важечките прописи за извоз.
 - За да ја преземете најновата верзија:**
 - За Windows:
Посетете ја страницата за вашиот модел **Downloads (Преземања)** на support.brother.com/downloads, а потоа преземете и инсталирајте Brother iPrint&Scan.
 - За Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
Преземете и инсталирајте Brother iPrint&Scan од Apple App Store.
- Доколку се побара од вас, инсталирајте го двигателот и софтверот потребни за користење на уредот. Преземете го најновиот двигател и софтверот на уредот од страницата за вашиот модел **Downloads (Преземања)** на support.brother.com/downloads.


1. Направете едно од следново:

- Windows 11

Кликнете  > **Сите апликации** > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 10

Кликнете  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.




Вистинскиот изглед на екранот може да варира во зависност од верзијата на апликацијата.

✓ Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)

Места на влезни/излезни приклучоци на вашиот уред

Влезните/излезните приклучоци се наоѓаат на предниот и задниот дел на уредот.



1. LINE приклучок(за моделите MFC)
2. EXT. приклучок(за моделите MFC)
3. 10BASE-T / 100BASE-TX приклучок (За мрежни модели)
4. USB приклучок

Кога го поврзувате USB или мрежниот кабел, следете ги упатствата за инсталација на софтверот/двигателот.

За да го инсталирате двигателот и софтверот неопходни за работата на вашиот уред, одете на страницата на вашиот модел **Downloads (Преземања)** на support.brother.com/downloads.



Поврзани информации

- [Запознавање со вашиот уред](#)

Ракување со хартијата

- Ставање хартија
- Поставки за хартија
- Препорачани медиуми за печатење
- Ставање документи
- Област што не се скенира и не се печати
- Користење специјална хартија


Ставање хартија

- Ставање хартија во фиоката за хартија
- Ставање и печатење обична, тенка, рециклирана и хартија за документи во отворот за рачно дотурање
- Поставувајте и печатете дебела хартија и етикети со користење на лежиштето за рачно вметнување
- Ставање и печатење коверти во отворот за рачно дотурање


Ставање хартија во фиоката за хартија

- Ако поставката за проверка на хартија е поставена на Вклучено и ја извлечете фиоката за хартија од уредот, ќе се појави порака на LCD-екранот што ќе ве праша дали сакате да ги смените големината и типот на хартијата, ако е потребно сменете ги овие поставки според упатствата на LCD-екранот.
- Кога ќе ставите хартија со друга големина и тип во фиоката, мора да ги смените и поставките за големина и тип на хартија во уредот или компјутерот.


1. Целосно извлечете ја фиоката за хартија надвор од уредот.



2. Притиснете ги и лизгајте ги граничните за хартија за да одговараат на хартијата.
Притиснете ги зелените рачки за отворање за да ги лизгате граничните за хартија.




3. Добро продувајте го купот хартија.
4. Ставете хартија во фиоката за хартија со површината за печатење свртена *со лицето надолу*.
5. Осигурете се дека хартијата е под ознаката за максимално дозволена хартија (▼▼▼).
Ако ја преполните фиоката за хартија ќе дојде до заглавување на хартијата.



6. Полека туркајте ја фиоката за хартија целосно во уредот.

-
7. Подигнете го крилото на држачот за да спречите лизгање на хартијата од фиоката за излезни документи.



Поврзани информации

- Ставање хартија
 - Променете ги поставките на уредот за да печатите на претходно печатена хартија со помош на фиоката за хартија
-



Променете ги поставките на уредот за да печатите на претходно печатена хартија со помош на фиоката за хартија

Ако користите претходно печатена хартија за двострано печатење, променете ги поставките на уредот.



- НЕ ставајте истовремено во фиоката хартија со различна големина и од различен тип. Тоа може да предизвика заглавување или погрешно дотурање на хартијата.
- Ако позицијата на печатење не е усогласена со претходно отпечатените објекти, позицијата за печатење може да се прилагоди со помош на поставката Позиција на печатење за фиоката за хартија.
- Некои претходно печатени хартии може да предизвикаат дамки од печатењето, во зависност од методот на печатење и типот на мастило.

Ориентација

	За еднострано печатење - со лицето надолу - горниот раб кон предниот дел од фиоката за хартија
	За автоматско двострано печатење (спојување по долг раб) - со лицето нагоре - долниот раб кон предниот дел од фиоката за хартија

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

- Притиснете **Menu (Мени)**.
- Притиснете **▲** или **▼** за да го изберете следново:
 - Изберете [Printer (Печатач)]. Притиснете **ОК**.
 - Изберете [2-sided (Двострано)]. Притиснете **ОК**.
 - Изберете [Single Image (Една слика)]. Притиснете **ОК**.
 - Изберете [2-sided Feed (Двострано ставање)]. Притиснете **ОК**.
- Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Printer (Печатач)] > [2-sided (Двострано)] > [Single Image (Една слика)] > [2-sided Feed (Двострано ставање)].
2. Притиснете .




Поврзани информации

- [Ставање хартија во фиоката за хартија](#)
-


Ставање и печатење обична, тенка, рециклирана и хартија за документи во отворот за рачно дотурање

Кога ставате хартија со различна големина во фиоката, мора истовремено да ја промените поставката за големина на хартија во уредот или на компјутерот.


1. Подигнете го дополнителниот држач за хартија за да спречите паѓање на хартијата од излезната фиока за отпечатени листови со лицето надолу.




2. Отворете го капакот на отворот за рачно дотурање.



3. Користете ги двете раце за да ги лизгате држачите за хартијата во просторот за рачно повлекување додека да дојдат до позиција што одговара на широчината на хартијата што ја користите.




4. Користете ги двете раце за да ставите еден цел лист хартија во лежиштето за рачно вметнување додека предниот раб не го допре валјакот за внесување хартија. Кога ќе почувствувате дека уредот го повлекува, пуштете го.






- Ставете хартија во лежиштето за рачно вметнување со површината за печатење *свртена нагоре*.
- Проверете дали хартијата е права и точно поставена во делот за рачно повлекување. Ако не е, можно е да не се дотури правилно, што ќе резултира со искривено печатење или заглавување на хартијата.
- За да отстраните мал отпечаток од излезната фиока, користете ги двете раце за да го подигнете капакот на скенерот.



- Може да продолжите да го користите уредот со кренат капак на скенерот. За да го затворите капакот на скенерот, внимателно турнете го надолу со двете раце.



5. Испратете ја задачата за печатење до уредот.



Сменете ги преференциите за печатење на екранот Печати.

6. Откако ќе излезе отпечатената страница од уредот, ставете го следниот лист хартија во отворот за рачно дотурање. Повторете за секоја страница што сакате да ја отпечатите.




Поврзани информации

- Ставање хартија

Поставувајте и печатете дебела хартија и етикети со користење на лежиштето за рачно вметнување


Кога ставате хартија со различна големина во фиоката, мора истовремено да ја промените поставката за големина на хартија во уредот или на компјутерот.

1. Отворете го задниот капак на уредот (излезна фиока со лицето нагоре).




Уредот автоматски го вклучува режимот за рачно повлекување кога ќе ставите хартија во делот за рачно повлекување.


2. На предниот дел од уредот, отворете го капакот на делот за рачно повлекување.



3. Користете ги двете раце за да ги лизгате држачите за хартијата во просторот за рачно повлекување додека да дојдат до позиција што одговара на широчината на хартијата што ја користите.



4. Користете ги двете раце за да ставите еден цел лист хартија во лежиштето за рачно вметнување додека предниот раб не го допре валјакот за внесување хартија. Кога ќе почувствувате дека уредот го повлекува, пуштете го.





- Ставете хартија во лежиштето за рачно вметнување со површината за печатење *свртена нагоре*.
- Целосно извадете ја хартијата кога мора повторно да ставате хартија во делот за рачно повлекување.
- Не ставајте повеќе од еден лист хартија во делот за рачно повлекување одеднаш, бидејќи може да се заглави.
- Проверете дали хартијата е права и точно поставена во делот за рачно повлекување. Ако не е, можно е да не се дотури правилно, што ќе резултира со искривено печатење или заглавување на хартијата.

5. Испратете ја задачата за печатење до уредот.



Сменете ги преференциите за печатење на екранот Печати.

6. Откако ќе излезе отпечатената страница од задниот дел на уредот, ставете го следниот лист хартија во делот за рачно повлекување. Повторете за секоја страница што сакате да ја отпечатите.
7. Кога ќе завршите, затворете го задниот капак (фиоката со лицето нагоре) додека не се заклучи во затворена позиција.




Поврзани информации

- [Ставање хартија](#)

Ставање и печатење коверти во отворот за рачно дотурање


Пред ставање, притиснете ги аглите и страните на ковертите за да ги измазните што е можно повеќе. Кога ставате хартија со различна големина во фиоката, мора истовремено да ја промените поставката за големина на хартија во уредот или на компјутерот.

1. Отворете го задниот капак на уредот (излезна фиока со лицето нагоре).




Уредот автоматски го вклучува режимот за рачно повлекување кога ќе ставите хартија во делот за рачно повлекување.


2. Повлечете ги надолу двете зелени рачки, една од левата, а другата од десната страна, како што е прикажано на илустрацијата.




3. На предниот дел од уредот, отворете го капакот на делот за рачно повлекување.



4. Користете ги двете раце за да ги лизгате држачите за хартијата во просторот за рачно повлекување додека да дојдат до позиција што одговара на широчината на хартијата што ја користите.



5. Користете ги двете раце за да ставите еден коверт во делот за рачно повлекување додека предниот раб не го допре валјакот за повлекување хартија. Кога ќе почувствувате дека уредот го повлекува, пуштете го.



-  Ставете коверт во делот за рачно повлекување со површината за печатење *свртена нагоре*.
- Целосно извадете го ковертот кога повторно ќе ставате коверт во делот за рачно повлекување.
 - Не ставајте повеќе од еден коверт во делот за рачно повлекување одеднаш, бидејќи може да се заглави.
 - Проверете дали ковертот е прав и точно поставен во делот за рачно повлекување. Во спротивно, хартијата или ковертот не би можеле да се внесат правилно што ќе доведе до закосен отпечатен примерок или до заглавување на хартијата.
6. Испратете ја задачата за печатење во уредот.

-  Сменете ги преференциите за печатење во менито Печати.

Поставки	Опции за коверти
Paper Size (Големина на хартијата)	Com-10 DL C5 Monarch
Media Type (Тип медиум)	Envelopes (Коверти) Env. Thick (Коверт Дебела) Env. Thin (Коверт Тенка)

7. Откако ќе излезе отпечатениот коверт од уредот, ставете го следниот коверт. Повторете за секој коверт што сакате да го отпечатите.
8. Откако ќе завршите со печатење, вратете ги двете зелени рачки што ги поместивте во претходниот чекор на нивната оригинална положба.
9. Кога ќе завршите, затворете го задниот капак (фиоката со лицето нагоре) додека не се заклучи во затворена позиција.

Поврзани информации

- [Ставање хартија](#)

Поставки за хартија

- Менување на големината и типот на хартијата
- Сменете ги поставките за проверка на хартијата

Менување на големината и типот на хартијата

Кога ќе ги смените големината и типот на хартијата што ја ставате во фиоката, мора да ги смените и поставките за големина и тип на хартија на LCD-екранот.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Tray Setting (Поставки за фиока)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Paper Type (Тип хартија)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Thin Paper (Тенка хартија)], [Plain Paper (Обична хартија)], [Thick Paper (Дебела хартија)] или [Recycled Paper (Рециклирана хартија)], а потоа притиснете **OK**.
6. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Paper Size (Големина на хартијата)], а потоа притиснете **OK**.
7. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже саканата опција, а потоа притиснете **OK**.
8. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Tray Setting (Поставки за фиока)] > [Paper Type (Тип хартија)].
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикажат опциите за тип хартија и притиснете на саканата опција.



Типот хартија може да варира во зависност од вашиот модел.

3. Притиснете [Paper Size (Големина на хартијата)].
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикажат опциите за големина на хартија и притиснете на саканата опција.
5. Притиснете .



Поврзани информации

- [Поставки за хартија](#)

Сменете ги поставките за проверка на хартијата

Кога поставката за проверка на хартија е поставена на Вклучено и ја извлечете фиоката за хартија од уредот, ќе се појави порака на LCD-екранот што ќе ве праша дали сакате да ги смените големината и типот на хартијата.

Стандардниот параметар е Вклучено.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Tray Setting (Поставки за фиока)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Check Paper (Проверете ја хартијата)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете ▲ или ▼ за да ја изберете опцијата [On (Вклучено)] или [Off (Исклучено)], а потоа притиснете **OK**.
6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Tray Setting (Поставки за фиока)] > [Check Paper (Проверете ја хартијата)].
2. Притиснете [On (Вклучено)] или [Off (Исклучено)].
3. Притиснете .

Поврзани информации

- [Поставки за хартија](#)

Препорачани медиуми за печатење

За да го добиете најдобриот квалитет на печатење, препорачуваме да ја користите хартијата наведена во табелата.

Тип хартија	Ставка
Обична хартија	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Рециклирана хартија	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Етикети	Ласерски етикети Avery L7163
Коверти	Серија Antalis River (DL)



Поврзани информации

- [Ракување со хартијата](#)

Ставање документи

- Ставање документи во фиоката за автоматско додавање документи (ADF)
- Ставање документи на стаклото на скенерот

Ставање документи во фиоката за автоматско додавање документи (ADF)

Поврзани модели: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Користете ја ADF кога копирате или скенирате повеќе страници на документ со стандардна големина.

- ADF може да ги задржи следниве страници и да го достави секој лист посебно:
Најмногу 50 листа
- Користете стандардна хартија од 80 g/m².
- Осигурете се дека документите со коректор или пишувани со мастило се целосно суви.


ВАЖНО

- НЕ оставајте дебели документи врз стаклото на скенерот. Ако го направите тоа, ADF може да се заглави.
- НЕ користете хартија што е извиткана, стуткана, свиткана, искината, захефтана, споена со спојница, слепена или залепена со селотејп.
- НЕ користете картон, весник или платно.
- За да се избегне оштетување на уредот при користење ADF, НЕ влечете го документот додека влегува во уредот.


Поддржани големини на документи

Должина:	147,3 до 355,6 mm
Ширина:	105 до 215,9 mm
Тежина:	60 до 105 mm

1. Отворете го крилото на ADF-држачот за излезни документи.



2. Добро продувајте ги страниците.
3. Распоредете ги страниците на документот и ставете ги во ADF со *лицето нагоре* и со *горниот раб прво*, како што е прикажано на илустрацијата.



4. Наместете ги граничните за хартија да одговараат на ширината на документот.

Поврзани информации

- [Ставање документи](#)
-

Ставање документи на стаклото на скенерот

Користете го стаклото на скенерот за да испратите факс, да копирате или скенирате една по една страница.


Поддржани големини на документи

Должина:	Најмногу 300 mm
Ширина:	Најмногу 215,9 mm
Тежина:	До 2 kg


НАПОМЕНА

(За модели ADF) За да го користите стаклото на скенерот, ADF мора да биде празна.

1. Подигнете го капакот за документи.
2. Поставете го документот врз стаклото на скенерот *свртен со лицето надолу*.



3. Поставете го аголот од страницата во горниот лев агол од стаклото на скенерот.



4. Затворете го капакот за документи.
Ако документот е книга или е дебел, притиснете врз капакот за документ.




Поврзани информации

- [Ставање документи](#)

Област што не се скенира и не се печати

Мерките во табелата подолу ја прикажуваат максималната област што не се скенира и не се печати од рабовите на највообичаено користените големини на хартија. Овие мерки може да се разликуваат зависно од големината на хартијата или поставките на апликацијата што ја користите.



Не обидувајте се да скенирате, копирате или печатите во овие делови. Секоја содржина од ваквите делови нема да се прикаже во резултатот.

Користење	Големина на документ	Горе (1) Долу (3)	Лево (2) Десно (4)
Факс (Испраќање)	Letter, Legal	2,9 мм	3,9 мм
	A4	2,9 мм	(ADF) 1,0 мм (Стакло за скенирање) 3,0 мм
Копирај ¹	Letter, Legal	4,0 мм	4,0 мм
	A4	4,0 мм	3,0 мм
Скенирај	Letter	3,0 мм	3,0 мм
	A4	3,0 мм	3,0 мм
	Legal	3,0 мм	3,0 мм
Печати	Letter, Legal	4,2 мм	4,2 мм
	A4	4,2 мм	4,2 мм

¹ Копија 1 на 1 и копија со 100% од димензиите на документот



Поврзани информации

- [Ракување со хартијата](#)

Користење специјална хартија

Секогаш тестирајте примероци од хартијата пред да ја купите за да се осигурите во нејзината издржливост.

- НЕ користете хартија за иглично печатење, може да предизвика заглавување на хартија и да го оштети уредот.
- Ако користите хартија за документи, хартија со груба површина или хартија којашто е набрана или извиткана, хартијата покажува намалена изведба.

Складирајте ја хартијата во оригиналното пакување и чувајте ја запечатена. Чувајте ја хартијата рамно поставена и подалеку од влага, директна сончева светлина и топлина.

ВАЖНО

Некои типови хартија може да не даваат добри резултати или да го оштетат уредот.

НЕ користете хартија:

- којашто е со висок полнеж
- којашто е премногу мазна или сјајна
- којашто е набрана или свиткана
- којашто е обложена или е хемиски доработена
- којашто е оштетена, набрана или превиткана
- којашто ја надминува препорачаната спецификација за тежина дадена во ова упатство
- со јазичиња и спојници
- којашто е самокопирачка или хартија без индиго
- којашто е наменета за печатење со мастило

Ако користите кои било од типовите хартија наведени погоре, тие може да го оштетат уредот. Гаранцијата за производот на Brother или договорот за услуга не ја покрива ваквата штета.



Поврзани информации

- [Ракување со хартијата](#)

Решавање проблеми

Користете го овој дел за да решите вообичаени проблеми коишто може да настанат кога го користите вашиот уред. Најголем дел од проблемите може сами да ги решите.

ВАЖНО

За техничка помош, мора да ја повикате службата за корисници на Brother или локалниот дистрибутер на Brother.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

За да не ги изгубите податоците за примени факсови во меморијата на уредот, префрлете ги податоците во друг уред за факс или на компјутерот, пред да го исклучите уредот.



Ако ви е потребна дополнителна помош, посетете ја support.brother.com.

Прво, проверете го следново:

- Кабелот за напојување на уредот е поврзан правилно и уредот е вклучен. ➤ ➤ *Упатство за брзо инсталирање*
- Сите заштитни материјали се отстранети. ➤ ➤ *Упатство за брзо инсталирање*
- Хартијата е правилно ставена во фиоката за хартија.
- Каблите за интерфејс се безбедно поврзани со уредот и компјутерот или безжичната врска е поставена и на уредот и на компјутерот.
- Пораки за грешки и одржување

Ако не сте го решиле проблемот со проверките, идентификувајте го, а потоа ➤ ➤ *Поврзани информации*



Поврзани информации

- Пораки за грешки и одржување
- Пораки за грешка при користење на карактеристиката Brother Web Connect
- Заглавен документ
- Заглавена хартија
- Проблеми при печатење
- Подобрете го квалитетот на печатењето
- Проблеми со телефонот и факсот
- Проблеми со мрежа
- Проблеми со AirPrint
- Други проблеми
- Проверка на информациите за уредот
- Ажурирајте го фирмверот на вашиот уред
- Ресетирајте го вашиот уред

Пораки за грешки и одржување

Како и кај секој софистициран канцелариски производ, можно е да се појават грешки и да треба да се замени испорачаната опрема. Ако се случи ова, уредот ќе ја идентификува грешката или потребното рутинско одржување и ќе ја прикаже соодветната порака. Највообичаените пораки за грешки и одржување се прикажани во табелата.

Следете ги инструкциите во колоната **Дејство** за да ја решите грешката и да ја отстраните пораката.

Сами можете да ги решите повеќето грешки и да вршите рутинско одржување. Ако ви треба уште некој совет: посетете ја страницата support.brother.com/faqs.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Порака за грешка	Причина	Дејство
2-sided Disabled (Двостраното е оневозможено)	Задниот капак на уредот не е целосно затворен.	Затворете го задниот капак на уредот додека да се прицврсти во затворената позиција.
	Фиоката за двострано печатење не е целосно вметната.	Добро вметнете ја фиоката за двострано печатење во уредот.
Cannot Detect (Не можам да пронајдам)	Вашиот уред не ја детектира единицата на барабан.	Извадете го склопот од касета за тонер и единица на барабан. Извадете ја касетата за тонер од единицата на барабан и повторно вметнете ја касетата за тонер во единицата на барабан. Повторно вметнете го склопот од касета за тонер и единица на барабан во уредот.
	Вашиот уред не ја детектира касетата на тонерот.	
Cannot Print (Не можам да печатам) ##	Уредот има механички проблем.	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) За да не ги изгубите податоците за примени факсови во меморијата на уредот, префрлете ги податоците во друг уред за факс или на компјутерот, пред да го исклучите уредот. - Притиснете и задржете  за да го исклучите уредот, почекајте неколку минути, а потоа вклучете го повторно. - Ако проблемот продолжува, јавете се на службата за корисници на Brother или на локалниот дистрибутер на Brother.
Cannot Scan (Не може да се скенира) ##	Уредот има механички проблем.	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/

Порака за грешка	Причина	Дејство
		MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) За да не ги изгубите податоците за примени факсови во меморијата на уредот, префрлете ги податоците во друг уред за факс или на компјутерот, пред да го исклучите уредот. - Извадете го документот. Притиснете и задржете  за да го исклучите уредот, а потоа вклучете го повторно. - Ако проблемот продолжува, јавете се на службата за корисници на Brother или на локалниот дистрибутер на Brother.
Cartridge Error Put the Black (BK) Toner Cartridge back in. (Грешка во касетата за тонер. Повторно ставете ја касетата со црн (BK) тонер.)	Касетата за тонер не е правилно вметната.	Извадете го склопот од касета за тонер и единица на барабан, извадете ја касетата за тонер и вратете ја во единицата на барабан. Вратете го склопот од барабан и касета за тонер назад во уредот. Ако проблемот продолжува, јавете се на службата за корисници на Brother или на локалниот дистрибутер на Brother.
Comm.Error (Комуникациска грешка)	Слаб квалитет на телефонската линија предизвика комуникациска грешка.	Повторно испратете го факсот или поврзете го уредот на друга телефонска линија. Доколку не се реши проблемот, контактирајте со компанијата за телекомуникации и побарајте да ви ја проверат телефонската линија.
Cooling Down (Ладење)	Температурата во внатрешноста на уредот е премногу висока. Уредот ќе ја стави на пауза тековната задача за печатење и ќе влезе во режим Ладење. Додека уредот се лади, вентилаторот за ладење работи и на LCD-екранот се прикажува Cooling Down (Ладење).	Почекајте да заврши ладењето на уредот. Уверете се дека не се попречени отворите за вентилација на уредот. Кога ќе се олади уредот, ќе продолжи со печатење. Ако вентилаторот не се врти, исклучете го уредот од довод на електрична енергија неколку минути, а потоа поврзете го повторно.
Cover is Open (Капакот е отворен)	Предниот капак не е целосно затворен.	Отворете го и потоа добро затворете го предниот капак на уредот.
	Капакот на фјузерот не е целосно затворен или се заглавила хартија во задниот дел на уредот кога сте го приклучиле во струја.	Затворете го капакот на фјузерот сместен во задниот капак на уредот.
	Капакот на ADF не е целосно затворен.	Затворете го капакот на ADF. Притиснете и задржете  за да го исклучите уредот, почекајте неколку

Порака за грешка	Причина	Дејство
		минути, а потоа вклучете го повторно. Ако проблемот продолжува, јавете се на службата за корисници на Brother или на локалниот дистрибутер на Brother.
Disconnected (Неповрзано)	Повикот е прекинат од страна на друго лице или факс уред на друго лице.	Обидете се да го испратите или примите повторно. Ако повиците постојано се прекинуваат и користите VoIP (Глас преку IP) систем, сменете ја Компатибилноста на Basic (за VoIP).
Document Jam (Заглавен документ)	Документот не беше правилно вметнат или ставен или документот скениран од ADF беше предолг.	Извадете ја заглавената хартија од единицата ADF. Отстранете ги остатоците или парчињата хартија од патеката за хартија на единицата ADF. Притиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) .
Drum ! Slide the Green tab on Drum Unit. (Барабан ! Повлечете ја зелената картичка на единицата барабанот.)	Мора да се исчисти жицата со искричаво празнење во единицата на барабан.	Исчистете ја жицата со искричаво празнење во единицата на барабан. 
	Единицата на барабан или склопот од касета за тонер и единица на барабан не се правилно инсталирани.	Ставете ја касетата за тонер во единицата на барабан. Потоа повторно вметнете го склопот од касета за тонер и единица на барабан во уредот.
Drum End Soon (Барабанот е при крај)	Единицата на барабан е при крајот на својот работен век.	Нарачајте нова единица на барабан пред да се појави пораката Replace Drum (Заменете барабан).
Jam 2-sided (Заглавено во фиоката за двострано печатење)	Хартијата е заглавена во фиоката за двострано печатење.	Извадете ги целосно фиоката за хартија и фиоката за двострано печатење, отворете го задниот капак и извадете ја заглавената хартија. Затворете го задниот капак и вметнете ги фиоката за хартија и фиоката за двострано печатење целосно во уредот.
Jam Inside (Заглавена хартија внатре)	Хартијата е заглавена во внатрешноста на уредот.	Отворете го предниот капак и отстранете го склопот на касета за тонер и единица на барабан. Извадете ја сета заглавена хартија. Затворете го предниот капак. Ако пораката за грешка останува, притиснете Start (Старт) .
Jam Rear (Заглавена хартија назад)	Хартијата е заглавена во задниот дел од уредот.	Отворете го капакот на фјузерот и извадете ја заглавената хартија. Затворете го капакот на фјузерот.

Порака за грешка	Причина	Дејство
		Ако пораката за грешка останува, притиснете Start (Старт) .
Jam Tray 1 (Заглавена фиока 1)	Хартијата е заглавена во прикажаната фиока за хартија.	Целосно извадете ја фиоката за хартија и извадете ја заглавената хартија. Поставете ја фиоката за хартија цврсто во уредот.
Manual Feed (Рачно ставање)	Manual (Рачно) е избран како извор на хартија во двигателот за печатачот, но во отворот за рачно ставање нема хартија.	Ставете хартија во лежиштето за рачно вметнување хартија.
Media Mismatch (Неусогласеност на медиумите)	Типот содржина одреден во двигателот за печатачот се разликува од типот хартија одреден во менито на уредот.	Ставете го соодветниот тип хартија во фиоката прикажан на LCD-екранот, а потоа изберете го соодветниот медиум во поставката Тип хартија на уредот.
No Caller ID (Нема ID на повикувач)	Нема историја на дојдовни повици. Немате примено повици или не сте претплатени на услугата ID на повикувач во вашата телефонска компанија.	Ако сакате да ја користите функцијата ID на повикувач, јавете се кај вашиот телефонски оператор.
No Paper T1 (Нема хартија T1)	Нема хартија во уредот или хартијата не е правилно ставена во фиоките за хартија.	- Ставете хартија во фиоките за хартија. Уверете се дека водилките за хартија се поставени на соодветната големина. - Ако во фиоката има хартија, извадете ја и повторно ставете ја. Уверете се дека водилките за хартија се поставени на соодветната големина. - Не преполнувајте ја фиоката за хартија.
No Response/Busy (Нема одговор/зафатено)	Никој не одговара на бројот што го свртевте или линијата е зафатена.	Потврдете го бројот и обидете се повторно.
No Toner (Нема тонер)	Касетата за тонер или склопот од касета за тонер и единица на барабан не се правилно вметнати.	Извадете го склопот од касета за тонер и единица на барабан. Извадете ја касетата за тонер од единицата на барабан и повторно вметнете ја касетата за тонер во единицата на барабан. Повторно вметнете го склопот од касета за тонер и единица на барабан во уредот. Ако проблемот продолжува, заменете ја касетата за тонер со нова. ➤➤ Поврзани информации: Замена на касетата за тонер
Out of Memory (Нема меморија)	Меморијата на уредот е полна.	Ако е во тек операција за испраќање факс или, пак, копирање Направете едно од следново: - Притиснете Start (Старт) за да ги испратите или копирате скенираните страници. - Притиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и почекајте да завршат другите постапки што се во тек, а потоа обидете се повторно.


Порака за грешка	Причина	Дејство
		- Отпечатете ги факсовите што се во меморијата. - Избришете ги податоците во меморијата. За да ослободите дополнителна меморија, може да исклучите Прием во меморија. Ако е во тек постапка за печатење Направете едно од следново: - Намалете ја резолуцијата. - Избришете ги факсовите од меморијата.
Replace Drum (Заменете барабан)	Време е да се замени единицата на барабан.	Заменете ја единицата на барабан. »» Поврзани информации: Замена на единицата на барабанот
	Ако дури и по замената на единицата на барабанот со нова, се прикаже оваа порака, тоа значи дека не е ресетиран бројачот на единицата на барабанот.	Ресетирајте го бројачот на единицата на барабан. »» Поврзани информации: Ресетирање на бројачот на барабанот
Replace Toner (Заменете тонер)	Касетата за тонер е на крајот на својот работен век. Уредот ги копира сите постапки за печатење. Додека има слободна меморија, факсовите се складираат во меморијата.	Заменете ја касетата за тонер со нова. »» Поврзани информации: Замена на касетата за тонер
Self-Diagnostic/Turn the power off, then on again. Leave the machine for 15 min. (Само-дијагностика/ Исклучи и повторно вклучи. Оставете го уредот на 15 минути.)	Единицата на фјузер не работи правилно.	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) За да не ги изгубите податоците за примени факсови во меморијата на уредот, префрлете ги податоците во друг уред за факс или на компјутерот, пред да го исклучите уредот. - Притиснете и задржете  за да го исклучите уредот, почекајте неколку секунди, а потоа вклучете го повторно. Оставете го уредот да мирува 15 минути додека е вклучен.
	Единицата на фјузер е прежешка.	
Size Error DX (Грешка на големина DX)	Големината на хартијата наведена во двигателот на печатачот и поставката на уредот за големина на хартијата не се соодветни за автоматско двострано печатење.	Притиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) . Изберете големина на хартијата која е соодветна за двострано печатење. Големина на хартија соодветна за автоматско двострано печатење е A4.
	Хартијата во фиоката не е со соодветна големина и не е соодветна за автоматско двострано печатење.	Ставете хартија со соодветна големина во фиоката и поставете ја фиоката за таа големина на хартија.

Порака за грешка	Причина	Дејство
		Големина на хартија соодветна за автоматско двострано печатење е A4.
Size Mismatch (Несовпаѓање на големината)	Хартијата во фиоката не е со соодветна големина.	Во фиоката ставете хартија со соодветна големина и поставете ја големината на хартија за фиоката.
Toner Ended (Тонерот заврши)	Касетата за тонер е на крајот на својот работен век. Уредот ги копира сите постапки за печатење.	Заменете ја касетата за тонер со нова.
Toner Low (Ниско ниво на тонер)	Ако на LCD-екранот се прикажува поракава, може и понатаму да печатите. Касетата за тонер е при крајот на својот работен век.	Нарачајте нова касета за тонер сега за да имате достапно резервна касета за тонер кога на LCD-екранот ќе се прикаже Replace Toner (Заменете тонер).
Wrong Toner (Погрешен тонер)	Поставената касета за тонер не е соодветна за вашиот уред.	Извадете касетата за тонер од единицата на барабан и ставете касета за тонер со соодветната шифра на производот. ➤➤ Поврзани информации: Замена на касетата за тонер

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Порака за грешка	Причина	Дејство
2-sided Disabled (Двострано печатење оневозможено)	Задниот капак на уредот не е целосно затворен.	Затворете го задниот капак на уредот додека да се прицврсти во затворената позиција.
	Фиоката за двострано печатење не е целосно вметната.	Добро вметнете ја фиоката за двострано печатење во уредот.
Access Denied (Пристапот е одбиен)	Функцијата што сакате да ја користите е ограничена со Secure Function Lock 3.0.	Повикајте го администраторот за да ја проверите Функцијата за заклучување поставки.
Cannot Detect (Не можам да пронајдам)	Вашиот уред не ја детектира единицата на барабан.	Извадете го склопот од касета за тонер и единица на барабан.
	Вашиот уред не ја детектира касетата на тонерот.	Извадете ја касетата за тонер од единицата на барабан и повторно вметнете ја касетата за тонер во единицата на барабан. Повторно вметнете го склопот од касета за тонер и единица на барабан во уредот.
Cannot Print (Не можам да печатам) ##	Уредот има механички проблем.	- Притиснете и задржете  за да го исклучите уредот, почекајте неколку минути, а потоа вклучете го повторно. - Ако проблемот продолжува, јавете се на службата за корисници на Brother или на локалниот дистрибутер на Brother.
Cannot Scan (Не може да се скенира)	Документот е предолг за двострано скенирање.	Притиснете  . Користете хартија со соодветна големина за двострано скенирање.

Порака за грешка	Причина	Дејство
Cannot Scan (Не може да се скенира) ##	Уредот има механички проблем.	- Притиснете и задржете  за да го исклучите уредот, а потоа вклучете го повторно. - Ако проблемот продолжува, јавете се на службата за корисници на Brother или на локалниот дистрибутер на Brother.
Cartridge Error (Грешка со касетата) Put the Toner Cartridge back in. (Вратете ја касетата за тонер внатре.)	Касетата за тонер не е правилно вметната.	Извадете го склопот од касета за тонер и единица на барабан, извадете ја касетата за тонер и вратете ја во единицата на барабан. Вратете го склопот од барабан и касета за тонер назад во уредот. Ако проблемот продолжува, јавете се на службата за корисници на Brother или на локалниот дистрибутер на Brother.
Comm.Error (Комуникациска грешка)	Слаб квалитет на телефонската линија предизвика комуникациска грешка.	Повторно испратете го факсот или поврзете го уредот на друга телефонска линија. Доколку не се реши проблемот, контактирајте со компанијата за телекомуникации и побарајте да ви ја проверат телефонската линија.
Cooling Down (Ладење)	Температурата во внатрешноста на уредот е премногу висока. Уредот ќе ја стави на пауза тековната задача за печатење и ќе се префрли во режим Ладење. Во текот на режимот Ладење ќе слушнете како вентилаторот за ладење работи, додека на LCD-екранот се прикажува Cooling Down (Ладење).	Почекајте да заврши ладењето на уредот. Уверете се дека не се попречени отворите за вентилација на уредот. Кога ќе се олади уредот, ќе продолжи со печатење. Ако вентилаторот не се врти, исклучете го уредот од довод на електрична енергија неколку минути, а потоа поврзете го повторно.
Cover is Open (Капакот е отворен)	Предниот капак не е целосно затворен.	Отворете го и потоа добро затворете го предниот капак на уредот.
	Капакот на фјузерот не е целосно затворен или се заглавила хартија во задниот дел на уредот кога сте го приклучиле во струја.	Затворете го капакот на фјузерот сместен во задниот капак на уредот.
	Капакот на ADF не е целосно затворен.	Затворете го капакот на ADF. Притиснете и задржете  за да го исклучите уредот, почекајте неколку минути, а потоа вклучете го повторно. Ако проблемот продолжува, јавете се на службата за корисници на Brother или на локалниот дистрибутер на Brother.
Disconnected (Неповрзано)	Повикот е прекинат од страна на друго лице или факс уред на друго лице.	Обидете се да го испратите или примите повторно. Ако повиците постојано се прекинуваат и користите VoIP (Глас

Порака за грешка	Причина	Дејство
		преку IP) систем, сменете ја Компатибилноста на Basic (за VoIP).
Document Jam (Заглавен документ)	Документот не беше правилно вметнат или ставен или документот скениран од ADF беше предолг.	Извадете ја заглавената хартија од единицата ADF. Отстранете ги остатоците или парчињата хартија од патеката за хартија на единицата ADF. Притиснете  .
Drum ! (Барабан!)	Мора да се исчисти жицата со искричаво празнење во единицата на барабан.	Исчистете ја жицата со искричаво празнење во единицата на барабан. 
	Единицата на барабан или склопот од касета за тонер и единица на барабан не се правилно инсталирани.	Ставете ја касетата за тонер во единицата на барабан. Потоа повторно вметнете го склопот од касета за тонер и единица на барабан во уредот.
Drum End Soon (Барабанот е при крај)	Единицата на барабан е при крајот на својот работен век.	Нарачајте нова единица на барабан пред да се појави пораката Replace Drum (Заменете барабан).
Jam 2-sided (Заглавено во фиоката за двострано печатење)	Хартијата е заглавена во фиоката за двострано печатење.	Извадете ги целосно фиоката за хартија и фиоката за двострано печатење, отворете го задниот капак и извадете ја заглавената хартија. Затворете го задниот капак и вметнете ги фиоката за хартија и фиоката за двострано печатење целосно во уредот.
Jam Inside (Заглавена хартија внатре)	Хартијата е заглавена во внатрешноста на уредот.	Отворете го предниот капак и отстранете го склопот на касета за тонер и единица на барабан. Извадете ја заглавената хартија. Затворете го предниот капак.
Jam Rear (Заглавена хартија назад)	Хартијата е заглавена во задниот дел од уредот.	Отворете го капакот на фјузерот и извадете ја заглавената хартија. Затворете го капакот на фјузерот. Ако пораката за грешка останува, притиснете Retry (Обиди се пак).
Jam Tray 1 (Заглавена фиока 1)	Хартијата е заглавена во прикажаната фиока за хартија.	Целосно извадете ја фиоката за хартија и извадете ја заглавената хартија. Поставете ја фиоката за хартија цврсто во уредот.
Limit Exceeded (Ограничувањето е надминато)	Се достигна ограничувањето за печатење поставено во Secure Function Lock 3.0.	Контактирајте со вашиот администратор за да ги провери вашите поставки за функцијата на безбедно заклучување (Secure Function Lock).

Порака за грешка	Причина	Дејство
Manual Feed (Рачно ставање)	Manual (Рачно) е избран како извор на хартија во двигателот за печатачот, но во отворот за рачно ставање нема хартија.	Ставете хартија во лежиштето за рачно вметнување хартија.
Media Type Mismatch (Неусогласеност на видовите медиуми)	Типот содржина одреден во двигателот за печатачот се разликува од типот хартија одреден во мениот на уредот.	Ставете го соодветниот тип хартија во фиоката прикажан на LCD-екранот, а потоа изберете го соодветниот медиум во поставката Тип хартија на уредот.
No Caller ID (Нема ID на повикувач)	Нема историја на дојдовни повици. Немате примено повици или не сте претплатени на услугата ID на повикувач во вашата телефонска компанија.	Ако сакате да ја користите функцијата ID на повикувач, јавете се кај вашиот телефонски оператор.
No Paper Tray1 (Нема хартија во фиока 1)	Нема хартија во уредот или хартијата не е правилно ставена во фиоките за хартија.	- Ставете хартија во фиоките за хартија. Уверете се дека водилките за хартија се поставени на соодветната големина. - Ако во фиоката има хартија, извадете ја и повторно ставете ја. Уверете се дека водилките за хартија се поставени на соодветната големина. - Не преполнувајте ја фиоката за хартија.
No Response/Busy (Нема одговор/зафатено)	Никој не одговара на бројот што го свртевате или линијата е зафатена.	Потврдете го бројот и обидете се повторно.
No Toner (Нема тонер)	Касетата за тонер или склопот од касета за тонер и единица на барабан не се правилно вметнати.	Извадете го склопот од касета за тонер и единица на барабан. Извадете ја касетата за тонер од единицата на барабан и повторно вметнете ја касетата за тонер во единицата на барабан. Повторно вметнете го склопот од касета за тонер и единица на барабан во уредот. Ако проблемот продолжува, заменете ја касетата за тонер со нова. ➤➤ Поврзани информации: Замена на касетата за тонер
Out of Fax Memory (Факсот нема меморија)	Меморијата за факс на уредот е полна.	Ако ја користите функцијата Преглед на факс, избришете ги несаканите податоци за примени факсови. За да ги отпечатите податоците за факс, притиснете  Settings (Поставки) > All Settings (Сите поставки) > Fax (Факс) > Print Document (Печати документ).
Out of Memory (Нема меморија)	Меморијата на уредот е полна.	Ако е во тек операција за испраќање факс или, пак, копирање Направете едно од следново: Притиснете  или Quit (Излези) и почекајте додека да

Порака за грешка	Причина	Дејство
		завршат другите операции коишто се во тек, а потоа обидете се повторно. • Притиснете Send Now (Испрати сега) за да ги испратите страниците што се скенирани до моментов. • Избришете ги податоците во меморијата. За да ослободите дополнителна меморија, може да исклучите Прием во меморија. • Отпечатете ги факсовите што се во меморијата. Ако е во тек постапка за печатење Направете едно од следново: • Намалете ја резолуцијата. • Избришете ги факсовите од меморијата.
Print Data Full (Премногу податоци за печатење)	Меморијата на уредот е полна.	Притиснете  и избришете ги претходно складираните заштитени податоци за печатење.
Replace Drum (Заменете барабан)	Време е да се замени единицата на барабан.	Заменете ја единицата на барабан. »» Поврзани информации: Замена на единицата на барабанот
	Ако дури и по замената на единицата на барабанот со нова, се прикаже оваа порака, тоа значи дека не е ресетиран бројачот на единицата на барабанот.	Ресетирајте го бројачот на единицата на барабан. »» Поврзани информации: Ресетирање на бројачот на барабанот
Replace Toner (Заменете тонер)	Касетата за тонер е на крајот на својот работен век. Уредот ги сопира сите постапки за печатење. Додека има слободна меморија, факсовите се складираат во меморијата.	Заменете ја касетата за тонер со нова. »» Поврзани информации: Замена на касетата за тонер
Self-Diagnostic (Самодијагностицирање)	Единицата на фјузер не работи правилно.	Притиснете и задржете  за да го исклучите уредот, почекајте неколку секунди, а потоа вклучете го повторно. Оставете го уредот да мирува 15 минути додека е вклучен.
	Единицата на фјузер е прежешка.	
Size Error (Грешка во големина)	Фиоката за хартија што ја избравте не ја поддржува големината на хартијата наведена во двигателот на печатачот.	Сменете ги поставките на двигателот за печатачот или поставките за фиоката на уредот така што големината на хартијата избрана во двигателот на печатачот да соодветствува со големината на хартијата ставена во фиоката што ја избравте.
Size Error 2-sided (Грешка на големина двострано)	Големината на хартијата наведена во двигателот на печатачот и поставката на уредот за големина на хартијата не се соодветни за автоматско двострано печатење.	Притиснете  . Изберете големина на хартијата која е соодветна за двострано печатење.

Порака за грешка	Причина	Дејство
		Големина на хартија соодветна за автоматско двострано печатење е A4.
	Хартијата во фиоката не е со соодветна големина и не е соодветна за автоматско двострано печатење.	Ставете хартија со соодветна големина во фиоката и поставете ја фиоката за таа големина на хартија. Големина на хартија соодветна за автоматско двострано печатење е A4.
Size Mismatch (Неусогласеност во големината)	Хартијата во фиоката не е со соодветна големина.	Во фиоката ставете хартија со соодветна големина и поставете ја големината на хартија за фиоката.
Toner Ended (Тонерот заврши)	Касетата за тонер е на крајот на својот работен век.	Заменете ја касетата за тонер со нова.
Toner Low (Ниско ниво на тонер)	Ако на LCD-екранот се прикажува поракава, може и понатаму да печатите. Касетата за тонер е при крајот на својот работен век.	Нарачајте нова касета за тонер сега за да имате достапно резервна касета за тонер кога на LCD-екранот ќе се прикаже Replace Toner (Заменете тонер).
Touchscreen Initialisation Failed (Неуспешно покренување на екранот на допир)	Екранот на допир е притиснат пред започнувањето на вклучувањето да заврши.	Уверете се дека ништо не го допира или ништо не се потпира на екранот на допир.
	Можеби има заглавено остатоци помеѓу долниот дел на екранот на допир и рамката.	Вметнете парче цврста хартија помеѓу долниот дел на екранот на допир и неговата рамка и лизгајте го напред-назад за да го истуркате отпадот.
Wrong Toner Cartridge (Погрешна касета за тонер)	Поставената касета за тонер не е соодветна за вашиот уред.	Извадете касетата за тонер од единицата на барабан и ставете касета за тонер со соодветната шифра на производот. >> Поврзани информации: Замена на касетата за тонер



Поврзани информации

- Решавање проблеми
 - Не може да ги печати или скенира -пренесува вашите факсови

Сродни теми:

- Замена на касетата за тонер
- Замена на единицата на барабанот
- Исчистете ја жицата со искричаво празнење
- Ставање хартија
- Ресетирање на бројачот на барабанот

Не може да ги печати или скенира -пренесува вашите факсови

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ако LCD-екранот прикажува:

- [Cannot Print (Не можам да печатам)] ##
- [Cannot Scan (Не може да се скенира)] ##

Препорачуваме да ги префрлите факсовите на друг факс уред или на компјутерот.

Може да го префрлите и извештајот за дневник на факсови за да видите дали има факсови што треба да се префрлат.



Ако има порака за грешка на LCD откако ќе ги испратите факсовите, исклучете го уредот Brother од напојување на неколку минути, а потоа повторно приклучете го.



Поврзани информации

- [Пораки за грешки и одржување](#)
 - [Пренос на факсови на друг факс уред](#)
 - [Пренос на факсови на компјутерот](#)
 - [Пренос на извештајот за дневникот на факсови на друг факс уред](#)

Пренос на факсови на друг факс уред

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Пред да ги пренесете факсовите до друг уред за факс, морате да го поставите својот ID на станица (Station ID).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Service (Услуга)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **OK** за да изберете [Data Transfer (Пренос на податоци)].
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Fax Transfer (Пренос на факс)], а потоа притиснете **OK**.
5. Направете едно од следново:
 - Ако LCD-екранот прикажува [No Data (Нема податоци)], нема преостанати факсови во меморијата на уредот. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
 - Внесете го бројот на факсот до којшто ќе се препраќаат факсови. Притиснете **Start (Старт)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Service (Услуга)] > [Data Transfer (Пренос на податоци)] > [Fax Transfer (Пренос на факс)].
2. Направете едно од следново:
 - Ако LCD-екранот прикажува [No Data (Нема податоци)], нема преостанати факсови во меморијата на уредот. Притиснете [Close (Затвори)].
 - Внесете го бројот на факсот до којшто ќе се препраќаат факсови.
3. Притиснете [Fax Start (Стартувај факс)].

✓ Поврзани информации

- Не може да ги печати или скенира -пренесува вашите факсови

Сродни теми:

- Поставете ID на уредот

Пренос на факсови на компјутерот

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Проверете дали ги имате инсталирано софтверот и двигателите на вашиот компјутер.
2. Активирајте  (**Brother Utilities**), а потоа кликнете на паѓачкиот список и изберете го името на вашиот модел (ако веќе не е избрано). Кликнете **PC-FAX** во левата лента за навигација, а потоа кликнете **Receive (Прими)**.
Ќе се појави прозорчето **PC-FAX Receive**.
3. Осигурете се дека сте поставиле [PC Fax Receive (Прием на факс на компјутер)] на уредот. Ако во меморијата на уредот има факсови кога ќе поставите примање PC-Fax, LCD-екранот прикажува [Send Fax to PC? (Испрати факс до компјутер?)].
4. Направете едно од следново:
 - За да ги пренесете сите факсови на вашиот компјутер, притиснете ▲ или ▼ за да изберете [Yes (Да)], а потоа притиснете **ОК**.
 - За да излезете и да ги оставите факсовите во меморијата, притиснете ▲ или ▼ за да изберете [No (Не)], а потоа притиснете **ОК**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Проверете дали ги имате инсталирано софтверот и двигателите на вашиот компјутер.
2. Активирајте  (**Brother Utilities**), а потоа кликнете на паѓачкиот список и изберете го името на вашиот модел (ако веќе не е избрано). Кликнете **PC-FAX** во левата лента за навигација, а потоа кликнете **Receive (Прими)**.
Ќе се појави прозорчето **PC-FAX Receive**.
3. Осигурете се дека сте поставиле [PC Fax Receive (Прием на факс на компјутер)] на уредот. Ако во меморијата на уредот има факсови кога ќе поставите примање PC-Fax, LCD-екранот прикажува [Send Fax to PC? (Испрати факс до компјутер?)].
4. Направете едно од следново:
 - За да ги префрлите сите факсови во компјутерот, притиснете [Yes (Да)].
 - За да излезете и да ги оставите факсовите во меморијата, притиснете [No (Не)].
5. Притиснете .



Поврзани информации

- Не може да ги печати или скенира -пренесува вашите факсови

Пренос на извештајот за дневникот на факсови на друг факс уред

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Пред да го пренесете извештајот за дневникот на факсови на друг факс уред, морате да го поставите својот ID на станица (Station ID).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Service (Услуга)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **OK** за да изберете [Data Transfer (Пренос на податоци)].
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Report Trans. (Пренос на извештај)], а потоа притиснете **OK**.
5. Внесете го дестинацискиот број на факс за дневникот на факсови.
6. Притиснете **Start (Старт)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Service (Услуга)] > [Data Transfer (Пренос на податоци)] > [Report Transfer (Пренос на извештај)].
2. Внесете го дестинацискиот број на факс за дневникот на факсови.
3. Притиснете [Fax Start (Стартувај факс)].

✓ Поврзани информации

- Не може да ги печати или скенира -пренесува вашите факсови

Сродни теми:

- Поставете ID на уредот

Пораки за грешка при користење на карактеристиката Brother Web Connect

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Во случај на грешка, на вашиот уред ќе се прикаже порака за грешка. Во табелата се прикажани вообичаените пораки за грешка.

Најголем дел од грешките може сами да ги поправите. Ако и по читањето на оваа табела, сè уште ви е потребна помош, погледнете ги најновите совети за решавање проблеми на support.brother.com/faqs.

Грешка при поврзување

Пораки за грешка	Причина	Дејство
Connection Error 02 (Грешка при поврзување 02) Network connection failed. Verify that the network connection is good. (Мрежната врска не успеа. Проверете дали мрежната врска е добра.)	Уредот не е поврзан на мрежа.	- Проверете дали на вашиот уред му е доделена соодветната IP-адреса. - Проверете дали вашата пристапна точка/пренасочувач е активна и дали е воспоставена интернет-врска. - Проверете дали се вклучени безжичниот пренасочувач/пристапна точка. - Ако копчето Web (Интернет) се притисне набргу откако уредот ќе се вклучи, можеби сè уште нема воспоставено мрежна врска. Почекајте и обидете се повторно.
Connection Error 03 (Грешка при поврзување 03) Connection failed to server. Check network settings. (Врската со опслужувач не успеа. Проверете ги мрежните поставки.)	- Параметрите за мрежата или за опслужувачот се неточни. - Има проблем со мрежата или со опслужувачот.	- Проверете дали параметрите за мрежа се точни, или почекајте и обидете се подоцна повторно. - Ако копчето Web (Интернет) се притисне набргу откако уредот ќе се вклучи, можеби сè уште нема воспоставено мрежна врска. Почекајте и обидете се повторно.
Connection Error 07 (Грешка при поврзување 07) Connection failed to server. Wrong Date & Time. (Неуспешно поврзување со опслужувачот. Погрешен датум и време.)	Параметрите за датум и време се неточни.	Поставете точни датум и време. Имајте предвид дека ако кабелот е исклучен од уредот, параметрите за датум и време може да се ресетираат на фабричките поставки.

Грешка со автентикација

Пораки за грешка	Причина	Дејство
Authentication Error 01 (Грешка при автентикација 01)	PIN-бројот што го внесовте за пристап кон сметка е неточен. PIN-број е четирицифрен број којшто се внесува при регистрација на сметка на уредот.	Внесете точен PIN-број.

Пораки за грешка	Причина	Дејство
Incorrect PIN code. Enter PIN correctly. (Неточен PIN-код. Внесете точен PIN-код.)		
Authentication Error 02 (Грешка при автентикација 02) Incorrect or expired ID, or this temporary ID is already used. Enter correctly or reissue temporary ID. Temporary ID is valid for 24 hours after it is issued. (Неточен или истечен ID или овој привремен ID веќе се користи. Внесете правилно или повторно издадете привремен ID. Привремениот ID важи 24 часа откако ќе се издаде.)	Привремениот ID што го внесовте е неточен. Привремениот ID што го внесовте е истечен. Привремениот ID е валиден 24 часа.	Внесете правилен привремен ID. Аплицирајте повторно за пристап кон Brother Web Connect и добијте нов привремен ID, а потоа искористете го новиот ID за да ја регистрирате сметката на уредот.
Authentication Error 03 (Грешка при автентикација 03) Display name has already been registered. Enter another display name. (Името за приказ веќе е регистрирано. Внесете друго име за приказ.)	Името што го внесовте како име за приказ е веќе регистрирано за друг корисник на услугата.	Внесете различно име за приказ.

Грешка со опслужувач

Пораки за грешка	Причина	Дејство
Server Error 01 (Грешка 01 на опслужувач) Authentication failed. Do the following: 1. Go to http://bwc.brother.com to get a new temporary ID. 2. Press OK and enter your new temporary ID in the next screen. (Автентикацијата не успеа. Направете го следново: 1. Одете на http://bwc.brother.com за да добиете нов привремен ID. 2. Притиснете OK и внесете го новиот привремен ID во следниот екран.)	Информациите за автентикација на уредот (неопходни за пристап кон услугата) се со изминат рок или не се валидни.	Аплицирајте повторно за пристап кон Brother Web Connect за да добиете нов привремен ID, а потоа искористете го новиот ID за да ја регистрирате сметката на уредот.
Server Error 03 (Грешка 03 на опслужувач) Failed to upload. Unsupported file or corrupt data. Confirm data of file. (Не успеа да се постави. Неподдржана датотека или оштетени податоци. Потврдете ги податоците на датотеката.)	Можеби датотеката што се обидувате да ја поставите има еден од следниве проблеми: - Датотеката ги надминува ограничувањата на услугата во однос на пиксели, големина на датотека и слично. - Типот на датотеката не е поддржан. - Датотеката е оштетена.	- Проверете ги ограничувањата за големина или формат на услугата. - Зачувајте ја датотеката како друг тип. - Доколку постои можност, земете нова, неоштетена верзија на датотеката.

Пораки за грешка	Причина	Дејство
Server Error 13 (Грешка 13 на опслужувач) Service temporarily unavailable. Try again later. (Услугата е привремено недостапна. Обидете се повторно подоцна.)	Има проблем со услугата и не може да се користи во моментот.	Почекајте и обидете се повторно. Ако повторно ја добиете пораката, пристапете кон услугата преку компјутер за да потврдите дека не е достапна.



Поврзани информации

- [Решавање проблеми](#)

Заглавен документ

Поврзани модели: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Документот е заглавен во горната ADF-единица](#)
- [Документот е заглавен под капакот за документи](#)
- [Отстранете ги малите парчиња хартија заглавени во ADF](#)

Документот е заглавен во горната ADF-единица

Поврзани модели: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Отстранете ја хартијата од ADF што не е заглавена.
2. Отворете го капакот на ADF.
3. Извлекете го заглавениот документ налево. Ако документот се искине, отстранете ги сите отпадоци или остатоци за да се спречат понатамошни заглавувања.



4. Затворете го капакот на ADF.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** или .




Поврзани информации

- [Заглавен документ](#)

Документот е заглавен под капакот за документи

Поврзани модели: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Отстранете ја хартијата од ADF што не е заглавена.
2. Подигнете го капакот за документи.
3. Извлекете го заглавениот документ надесно. Ако документот се искине, отстранете ги сите отпадоци или остатоци за да се спречат понатамошни заглавувања.



4. Затворете го капакот за документи.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** или .



Поврзани информации


- [Заглавен документ](#)

Отстранете ги малите парчиња хартија заглавени во ADF


Поврзани модели: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Подигнете го капакот за документи.
2. Вметнете парче цврста хартија, како хамер, во ADF за да ги истуркате малите парченца хартија ако постојат.

(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)



(MFC-L2922DW)



3. Затворете го капакот за документи.
4. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** или .



Поврзани информации

- [Заглавен документ](#)

Заглавена хартија

Секогаш отстранувајте ја преостанатата хартија од фиоката за хартија, прелистајте и исправете го купот хартија при додавање нова хартија. Тоа спречува заглавување на хартијата.

- [Отстранување заглавена хартија](#)
- [Во фиоката за хартија има заглавено хартија](#)
- [Хартијата е заглавена во фиоката за излез на хартија](#)
- [Хартијата е заглавена во задниот дел од уредот](#)
- [Хартијата е заглавена во внатрешноста на уредот](#)
- [Во двостраната фиока има заглавено хартија](#)

Отстранување заглавена хартија

Ако се заглави хартија или често влегуваат повеќе листови хартија во печатачот, сторете го следното:

- Исчистете ги валјациите за повлекување хартија и подлошката за одделување на фиоките за хартија.
➤➤ *Поврзани информации: Исчистете ги валјациите за дотур на хартија*
- Правилно ставете хартија во фиоката.
➤➤ *Поврзани информации: Ставање хартија*
- Изберете соодветна големина и тип на хартија на вашиот уред.
➤➤ *Поврзани информации: Поставки за хартија*
- Изберете соодветна големина и тип на хартија на вашиот компјутер.
➤➤ *Поврзани информации: Отпечатете документ (Windows)*
➤➤ *Поврзани информации: Печатење со AirPrint*
- Користете ја препорачаната хартија.
➤➤ *Поврзани информации: Користење специјална хартија*
➤➤ *Поврзани информации: Препорачани медиуми за печатење*



Поврзани информации

- [Заглавена хартија](#)


Сродни теми:

- [Исчистете ги валјациите за дотур на хартија](#)
- [Ставање хартија](#)
- [Поставки за хартија](#)
- [Користење специјална хартија](#)
- [Препорачани медиуми за печатење](#)


Во фиоката за хартија има заглавено хартија

Ако контролната табла на уредот или мониторот за статус покажуваат дека има заглавување во фиоката за хартија, следете ги овие чекори:

1. Целосно извлекете ја фиоката за хартија надвор од уредот.




2. Полека извлекете ја заглавената хартија.




Хартијата ќе ја отстраните полесно ако ја влечете надолу со обете раце.

3. Разлистајте ги листовите за да спречите понатамошно заглавување хартија и лизгајте ги водилките за хартија за да одговараат на големината на хартијата. Ставете хартија во фиоката за хартија.



4. Уверете се дека хартијата е под максималното ниво на хартија (▼▼▼).



5. Вратете ја фиоката за хартија цврсто во уредот.




Поврзани информации

- [Заглавена хартија](#)


Хартијата е заглавена во фиоката за излез на хартија

Кога хартијата е заглавена во фиоката за излез на хартија, следете ги овие чекори:


1. Отворете го скенерот со двете раце.



2. Отстранете ја хартијата.



3. Притиснете го скенерот надолу со двете раце за да го затворите.




Поврзани информации

- [Заглавена хартија](#)


Хартијата е заглавена во задниот дел од уредот

Ако контролната табла на уредот или мониторот за статус покажуваат дека има заглавување во задниот дел од уредот, следете ги овие чекори:

1. Оставете го уредот вклучен 10 минути за внатрешниот вентилатор да ги излади екстремно жешките делови во него.
2. Отворете го задниот капак.




3. Повлечете ги сините картички од левата и од десната страна кон вас за да го ослободите капакот на фјузерот.



⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


ЖЕШКА ПОВРШИНА

Внатрешните делови на уредот ќе бидат екстремно вжештени. Пред да ги допрете, почекајте уредот да се излади.




Ако зелените лстови за коверти во внатрешноста на задниот капак се спуштени во положба за коверт, пред да ги повлечете сините картички, подигнете ги лстовите во нивната првична положба.

4. Со обете раце внимателно извлечете ја заглавената хартија од уредот.



5. Затворете го капакот на фјузерот.



Ако печатите на коверти, повлечете ги повторно зелените лостови за коверти во положба за коверт, пред да го затворите задниот капак.

6. Затворајте го капакот на фјузерот додека да се заглави во затворена позиција.




Поврзани информации

- [Заглавена хартија](#)


Хартијата е заглавена во внатрешноста на уредот

Ако контролната табла на уредот или мониторот за статус покажуваат дека има заглавување во уредот, следете ги овие чекори:

1. Оставете го уредот вклучен 10 минути за внатрешниот вентилатор да ги излади екстремно жешките делови во него.
2. Отворете го предниот капак.




3. Отстранете го склопот од касета за тонер и барабан.




⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ЖЕШКА ПОВРШИНА


Внатрешните делови на уредот ќе бидат екстремно вжештени. Пред да ги допрете, почекајте уредот да се излади.



4. Извлечете ја заглавената хартија полека.



5. Поставете ги склопот од касета за тонер и барабан во уредот.



6. Затворете го предниот капак.




Поврзани информации

- [Заглавена хартија](#)
-


Во двостраната фиока има заглавено хартија

Ако контролната табла на уредот или мониторот за статус покажуваат дека има заглавување во фиоката за двострано печатење, следете ги овие чекори:


1. Оставете го уредот вклучен 10 минути за внатрешниот вентилатор да ги излади екстремно жешките делови во него.
2. Целосно извлекете ја фиоката за хартија надвор од уредот.




3. На задниот дел од уредот извлекете ја целосно двостраната фиока од уредот.




4. Извлекете ја заглавената хартија од уредот или од двостраната фиока.




5. Отстранете ја хартијата што можеби се заглавила под уредот поради статички електрицитет.



6. Ако хартијата не е заглавена во двостраната фиока, отворете го задниот капак.



7. Повлечете ги сините картички од левата и од десната страна кон вас за да го ослободите капакот на фјузерот.




Ако зелените лстови за коверти во внатрешноста на задниот капак се спуштени во положба за коверт, пред да ги повлечете сините картички, подигнете ги лстовите во нивната првична положба.


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ЖЕШКА ПОВРШИНА


Внатрешните делови на уредот ќе бидат екстремно вжештени. Пред да ги допрете, почекајте уредот да се излади.



8. Со обете раце внимателно извлечете ја заглавената хартија од задниот дел на уредот.



9. Затворете го капакот на фјузерот.



Ако печатите на коверти, повлечете ги повторно зелените лстови за коверти во положба за коверт, пред да го затворите задниот капак.

10. Затворајте го задниот капак додека да се заглави во затворена положба.
11. Поставете ја двостраната фиока цврсто во задниот дел на уредот.
12. Поставете ја фиоката за хартија цврсто во предниот дел на уредот.




Поврзани информации

- [Заглавена хартија](#)

Проблеми при печатење

Ако, откако ќе ги прочитате информациите во оваа табела, сè уште ви е потребна помош, видете ги најновите совети за решавање проблеми на support.brother.com/faqs.

Проблеми	Предлози
Нема отпечатен материјал	Уверете се дека уредот не е во режим Исклучено. Ако уредот е во режим Исклучено, притиснете , а потоа повторно испратете ги податоците за печатење. Уверете се дека е инсталиран и избран соодветниот двигател за печатачот. Проверете дали Набљудувачот на статус или контролната табла на уредот прикажува статус на грешка. Уверете се дека уредот е онлајн: Windows: 1. Држете го копчето  и притиснете го копчето  на тастатурата на компјутерот за да покренете Изврши. 2. Внесете "control printers" во полето Отвори: и кликнете ОК.  Се Уреди и печатачи појавува прозорецот.  Ако не се појави прозорецот Уреди и печатачи, кликнете на Прикажи повеќе уреди > Повеќе параметри за уреди и печатачи. 3. Десен-клик на иконата на вашиот модел и потоа кликнете Видете што се печати. 4. Ако се појават опциите за двигателот за печатачот, изберете го двигателот за печатачот. 5. Кликнете Печатач во лентата со менија и уверете се дека Користи го печатачот локално не е избрано. Mac: Кликнете на менито System Preferences (Системски поставки) или на System Settings (Поставки на системот) а потоа изберете ја опцијата Printers & Scanners (Печатачи и скенери). Ако уредот е исклучен, избришете ја и потоа додајте ја повторно.
Уредот не печати или сопре со печатењето.	Откажете ја задачата за печатење и исчистете ја од меморијата на уредот. Отпечатениот материјал може да биде нецелосен. Испратете ги податоците за печатење повторно.

Проблеми	Предлози
Заглавијата и подножјата се појавуваат кога документот се прикажува на екранот, но не се покажуваат кога тој е отпечатен.	Во горниот и долниот дел од страницата има простор на којшто не се печати. Прилагодете ги горните и долните маргини во вашиот документ за да го дозволите ова.
Уредот печати ненадејно или печати е неразбирлив текст.	Откажете ја задачата за печатење и исчистете ја од меморијата на уредот. Отпечатениот материјал може да биде нецелосен. Испратете ги податоците за печатење повторно.
	Проверете ги поставките во апликацијата за да се уверите дека се поставени да функционираат на вашиот уред.
	Проверете дали во прозорецот Печати во апликацијата е избран двигателот на печатач Brother.
Уредот ги печати првите неколку страници правилно, а потоа кај некои страници недостасува текст.	Проверете ги поставките во апликацијата за да се уверите дека се поставени да функционираат на вашиот уред.
	Вашиот уред не ги прима сите податоци испратени од компјутерот. Уверете се дека кабелот е правилно поврзан.
Не може да печати еднострано или двострано.	(Windows) Променете ја опцијата за двострано печатење во двигателот на печатачот. - Ако сакате да извршите привремена промена, изберете None (Ништо) или 2-sided (Двострано) во двигателот на печатачот од вашата апликација: ➤➤ Поврзани информации: Отпечатете документ (Windows) - Ако сакате да извршите трајна промена, сменете ги стандардните поставки за двигателот на печатачот: ➤➤ Поврзани информации: Променете ги стандардните поставки за печатење (Windows)
Уредот не печати од двете страни на листот иако двигателот на печатачот е поставен на двострано и уредот поддржува автоматско двострано печатење.	Проверете го параметарот за големина на хартија во двигателот на печатач. Мора да изберете хартија A4. Поддршка за хартија со тежина од 60 до 105 g/m ²
Печатењето е премногу бавно.	Намалете ја резолуцијата во двигателот за печатачот.
	Ако сте го овозможиле режимот Тивко, оневозможете го во двигателот на печатачот или во мениот за уредот.
	При континуирано печатење, брзината на печатење може автоматски да се намали за да се спушти температурата во внатрешноста на уредот.
Уредот не прима хартија.	Ако во фиоката има хартија, уверете се дека хартијата е права. Ако хартијата е извиткана, исправете ја. Понекогаш е корисно да ја извадите хартијата, да го превртите купот од хартија и да ја вратите хартијата во фиоката.
	Добро прелистајте го купот хартија и ставете го назад во фиоката за хартија.
	Намалете го количеството хартија во фиоката за хартија, а потоа обидете се повторно.
	(За модели со отвор за рачно дотурање) Уверете се дека Manual (Рачно) не е избрана како Paper Source (Извор на хартија) во двигателот за печатачот.
	Исчистете ги валјациите за вовлекување хартија.

Проблеми	Предлози
Уредот не внесува хартија од лежиштето за рачно вметнување хартија. (За модели со отвор за рачно дотурање)	Туркајте ја цврсто хартијата со обете раце во лежиштето за рачно вметнување додека горниот раб на хартијата да притисне врз валјаците за внесување хартија. Продолжете да притискате со хартијата врз валјаците додека уредот да ја фати хартијата и дополнително да ја вовлече.
	Ставете само еден лист хартија во лежиштето за рачно вметнување хартија.
	Уверете се дека Manual (Рачно) е избрано како Paper Source (Извор на хартија) во двигателот на печатачот.
Уредот не внесува коверти.	Ставајте по еден коверт истовремено во отворот за рачно вметнување. Апликацијата мора да биде поставена да печати коверти со големина какви што користите. Ова вообичаено се прави во Поставување страница или Мени за поставување документ во вашата апликација.
Позицијата за печатење не е усогласена со претходно отпечатените предмети.	Подесете ја позицијата на печатењето преку поставките Позиција на печатење за секоја фиока за хартија.



Поврзани информации

- [Решавање проблеми](#)



Сродни теми:




- [Исчистете ги валјаците за дотур на хартија](#)
- [Ставање хартија](#)





Подобрете го квалитетот на печатењето




Ако имате проблем со квалитетот на печатењето, прво отпечатете тест-страница. Ако отпечатокот изгледа добро, најверојатно, проблемот не е до уредот. Проверете ја врската со кабелот за интерфејс и обидете се да отпечатите различен документ. Ако има проблем со квалитетот на отпечатокот или отпечатената тест-страница од уредот, проверете ги примерите со слаб квалитет на печатење и следете ги препораките од табелата.



1. За да добиете најдобар квалитет на печатење, предлагаме да ги користите препорачаните медиуми за печатење. Хартијата што ја користите мора да биде во согласност со нашите спецификации.
2. Проверете дали касетата за тонер и единицата на барабанот се правилно поставени.


Примери за печатење со слаб квалитет	Препораки
 Бледо	• Ако на уредот се појави статус Замени го тонерот, ставете нова касета за тонер. • Проверете ја средината на уредот. Условите на влажност, високи температури, итн., може да предизвикаат грешки во печатењето. • Ако целата страница е премногу светла, можеби е вклучен режимот за штедење тонер. Исклучете го режимот за штедење тонер во менито со поставки за уредот или двигателот на печатачот. • Исклиштете ја единицата на барабанот. • Исклиштете ја жицата со искричаво празнење на единицата на барабанот. • Заменете ја касетата за тонер со нова касета за тонер. • Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Сива заднина	• Проверете ја средината на уредот. Условите како што се високи температури и високо ниво на влажност може да ја зголемат количината на заднинско сенчење. • Исклиштете ја единицата на барабанот. • Заменете ја касетата за тонер со нова касета за тонер. • Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Замаглени слики	• Проверете ја средината на уредот. Условите на ниско ниво на влажност и ниски температури може да предизвикаат проблеми со квалитетот на печатењето. • Изберете соодветен вид на медиум во двигателот на печатачот. • Проверете дали двете зелени рачки во внатрешниот дел од задниот капак се во горна позиција. Повлекувајте ги двете зелени рачки додека да запрат.

Примери за печатење со слаб квалитет	Препораки
	 - Исчистете ја единицата на барабанот. - Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан. - Заменете ја касетата за тонер со нова касета за тонер. - Единицата на фјузерот може да биде загадена. Контактирајте со службата за корисници на Brother.
 Дамки од тонер	- Проверете дали поставките за видот на медиумот во двигателот на печатачот одговараат на видот хартија што го користите. - Исчистете ја единицата на барабанот. - Касетата за тонер може да биде оштетена. Заменете ја касетата за тонер со нова касета за тонер. - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан. - Единицата на фјузерот може да биде загадена. Контактирајте со службата за корисници на Brother.
 Печатење со празнини	- Изберете режим Thick Paper (Дебела хартија) во двигателот на печатачот или користете потенка хартија од онаа што ја користите во моментот. - Изберете го соодветниот вид на медиум од опциите за тип хартија на вашиот уред. - Проверете ја средината на уредот. Условите како што е високо ниво на влажност може да предизвикаат печатење со празнини. - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Само црно	- Исчистете ја жицата со искричаво празнење внатре во единицата на барабанот. - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.

Примери за печатење со слаб квалитет	Препораки
 Бели линии преку страницата	- Изберете соодветен вид на медиум во двигателот на печатачот. - Изберете го соодветниот вид на медиум од опциите за тип хартија на вашиот уред. - Проблемот може да исчезне сам од себе. Отпечатете неколку празни страници за да го средите овој проблем, особено ако уредот не се користел долго време. - Исчистете ја единицата на барабанот. - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Линии преку страницата	- Исчистете ја единицата на барабанот. - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Бели линии, ленти или мрежи преку страницата	- Проверете ја средината на уредот. Условите на високо ниво на влажност и високи температури може да предизвикаат проблеми со квалитетот на печатењето. - Исчистете ја единицата на барабанот. - Ако проблемот не се реши по печатењето на неколку страници, заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Бели точки на црн текст и графикони на интервали од 94 mm  Црни точки на интервали од 94 mm	- Направете 10-15 копии од празен, бел лист хартија. Ако проблемот не се реши по печатењето на неколку страници, можеби на површината на барабанот е залепен друг материјал, како што е лепак од ознаката. Исчистете ја единицата на барабанот. ➤➤ <i>Поврзани информации: Чистење на единицата на барабанот</i> - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Траги од црн тонер преку страницата	- Ако ги користите листовите со ознаки за ласерските печатачи, лепакот од листовите може понекогаш да се залепи на површината на барабанот. Исчистете ја единицата на барабанот. ➤➤ <i>Поврзани информации: Чистење на единицата на барабанот</i> - Ако сте користеле хартија со спојувалки, единицата на барабанот може да биде оштетена. - Ако неотпакуваната единица на барабанот е изложена на директна сончева светлина (или

Примери за печатење со слаб квалитет	Препораки
	собна светлина на подолг временски период), единицата може да се оштети. - Исчистете ја единицата на барабанот. - Касетата за тонер може да биде оштетена. Заменете ја касетата за тонер со нова касета за тонер. - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Црни линии надолу по страницата Отпечатените страници имаат дамки од тонер по страницата	- Исчистете ја жицата со искричаво празнење во единицата на барабанот со лизгање на зелената картичка.  Проверете дали зелената картичка на жицата со искричаво празнење е во почетната положба (1).  - Избришете ја лентата на стаклото на скенерот со сува, мазна и мека крпа. - Касетата за тонер може да биде оштетена. Заменете ја касетата за тонер со нова касета за тонер. - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан. - Единицата на фјузерот може да биде загадена. Контактирајте со службата за корисници на Brother.
 Бели линии надолу по страницата	- Проверете дали има страни тела, како што е скинато парче хартија, лепливи ливчиња или прашина во уредот и околу касетата за тонер и единицата на барабанот. - Касетата за тонер може да биде оштетена. Заменете ја касетата за тонер со нова касета за тонер. - Единицата на барабанот може да биде оштетена. Заменете ја единицата на барабанот со нова единица на барабан.
 Искривена слика	- Поставете го документот правилно во ADF или врз стаклото на скенерот ако доаѓа до заглавување само кога копирате. - Проверете дали е правилно ставена хартија или друг медиум за печатење во фиоката за хартија, и дали лизгачите премногу го притискаат или премногу се разлабавени на купот од хартија. - Поставете ги правилно лизгачите за хартија. - Фиоката за хартија е преполна.

Примери за печатење со слаб квалитет	Препораки
	• Проверете ги видот и квалитетот на хартијата. • Проверете дали има слободни предмети во уредот, како што е искината хартија. • Ако проблемот се јавува само при автоматско 2-страно печатење, проверете дали има искината хартија во двостраната фиока. Проверете дали двостраната фиока е целосно вметната и дали задниот капак е целосно затворен.
 Извиткана или брановидна слика	• Проверете ги видот и квалитетот на хартијата. Високите температури и високиот степен на влажност предизвикуваат извиткување на хартијата. • Ако не го користите уредот често, хартијата може да била предолго во фиоката за хартија. Завртете го купот од хартија во фиоката за хартија. Исто така, разлистајте го купот од хартија, а потоа завртете ја хартијата за 180° во фиоката за хартија. • Отворете го задниот капак (излезна фиока со лицето нагоре) за отпечатената хартија да излегува на излезната фиока со лицето нагоре. • Изберете режим Reduce Paper Curl (Намали туткање хартија) на двигателот на печатачот кога нема да ги користите нашите препорачани медиуми за печатење.
 Стутканост или набори	• Проверете дали хартијата е правилно поставена. • Проверете ги видот и квалитетот на хартијата. • Завртете го купот од хартија во фиоката или изротирајте ја хартијата за 180° во фиоката за хартија.
 Лошо фиксирање	• Проверете дали двете зелени рачки во внатрешниот дел од задниот капак се во горна позиција. Повлекувајте ги двете зелени рачки додека да запрат.  • Проверете дали поставките за видот на медиумот во двигателот на печатачот одговараат на видот хартија што го користите. • Изберете режим Improve Toner Fixing (Подобри фиксирање на тонерот) на двигателот на печатачот. Ако овој избор не даде доволно подобрување, променете ги поставките за двигателот на печатачот во Media Type (Тип медиум) на задебелена поставка. Ако печатите коверт,

Примери за печатење со слаб квалитет	Препораки
 Набори на коверти	изберете Env. Thick (Коверт Дебела) во поставките за видот на медиуми. - Проверете дали, при печатење коверти, двете зелени рачки од внатрешната страна на задниот капак се повлечени надолу во позиција за коверт. Откако ќе завршите со печатење, ресетирајте ги рачките назад во оригиналната позиција. Повлекувајте ги рачките додека да застанат.  - Проверете дали ковертите се печатат со отворен заден капак (излезна фиока со лицето нагоре). (За модели со отвор за рачно дотурање) Проверете дали ковертите се повлекуваат само од просторот за рачно повлекување.



Поврзани информации

- Решавање проблеми

Сродни теми:

- Чистење на единицата на барабанот
- Намалување на користењето на тонерот
- Замена на касетата за тонер
- Замена на единицата на барабанот
- Чистење на скенерот

Проблеми со телефонот и факсот

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Телефонска линија или врски

Проблеми	Предлози
Бирањето не функционира. (Нема тон на бирање)	Проверете ги сите поврзани кабли. Уверете се дека телефонскиот кабел е приклучен во телефонскиот сиден приклучок и во приклучокот LINE на уредот. Ако се претплатите на услугите DSL или на услугите VoIP, контактирајте со вашиот давател на услуги за упатства за поврзување.
	(Достапно само за одредени земји). Променете ја поставката Тон/Пулс.
	Ако на уредот е поврзан надворешен телефон, испратете факс рачно подигајќи ја слушалката на надворешниот телефон и бирајќи го бројот со помош на надворешниот телефон. Почекајте да добиете тон за примање факс пред да го испратите факсот.
	Ако нема тон на бирање, поврзете телефон што знаете дека работи и телефонски кабел во приклучокот. Потоа, кренете ја слушалката на надворешниот телефон и почекајте да слушнете тон на бирање. Ако и понатаму нема тон на бирање, побарајте од телефонскиот оператор да ги провери линијата и/или сидниот приклучок.
Уредот не одговара на повик.	Уверете се дека уредот е во правилниот Режим на прием според вашето поставување. Проверете дали има тон на бирање. Ако е можно, остварете повик до уредот за да слушнете дали ќе одговори. Ако и понатаму не одговара, уверете се дека телефонскиот кабел е приклучен во телефонскиот сиден приклучок и во приклучокот LINE на уредот. Ако не се слуша свонење кога ќе го повикате уредот, побарајте од вашиот телефонски оператор да ја провери линијата.

Справување со дојдовни повици

Проблеми	Предлози
Испраќање факс-повик до уредот.	Ако сте одговориле на интерен или надворешен телефон, внесете го Кодот за далечинска активација (фабричката поставка е *51). Ако сте одговориле на надворешен телефон, притиснете го копчето Start за да го примите факсот. Кога уредот ќе одговори, спуштете ја слушалката.
Приспособени функции на една линија.	Ако имате Повик на чекање, Повик на чекање/ID на повикувач, ID на повикувач, Говорна пошта, телефонска секретарка, алармен систем или друга приспособена функција на една телефонска линија со уредот, тоа може да создаде проблем при испраќањето или примањето факсови. На пример: ако се претплатите на Повик на чекање или на некоја друга приспособена услуга и нејзиниот сигнал доаѓа преку линијата додека уредот испраќа или прима факс, сигналот може привремено да ги прекине факсовите. Функцијата ECM (Режим за поправање грешки) на Brother може да помогне да се реши овој проблем. Состојбава е поврзана со индустријата за телефонски системи и е вообичаена за сите уреди што испраќаат и примаат информации на една, споделена линија со приспособени функции. Ако за вашата работа е важно да нема ни најмал прекин на сигналот, препорачуваме да користите одделна телефонска линија без приспособени функции.

Примање факс

Проблеми	Предлози
Не може да се прими факс.	Проверете ги сите поврзани кабли. Уверете се дека телефонскиот кабел е приклучен во телефонскиот сиден приклучок и во приклучокот LINE на уредот. Ако се претплатите на услугите DSL или на услугите VoIP, контактирајте со вашиот давател на услуги за упатства за поврзување. Ако користите VoIP-систем, сменете ја поставката за VoIP на <i>Basic (за VoIP)</i>. Со ова ќе се намали брзината на модемот и ќе се исклучи Режимот за поправање грешки (ECM).
	Уверете се дека уредот е во правилниот режим Прием. Ова зависи од надворешните уреди и од претплатничките телефонски услуги што ги имате на истата линија со уредот Brother. - Ако имате посебна линија за факс и сакате уредот Brother автоматски да одговара на сите дојдовни факсови, треба да изберете режим Само факс. - Ако уредот Brother дели линија со надворешна телефонска секретарка, треба да го изберете режимот Надворешен TAD. Во режимот Надворешен TAD, уредот Brother автоматски ќе ги прима дојдовните факсови и повикувачите ќе може да остават порака на телефонската секретарка. - Ако уредот Brother ја дели линијата со други телефони и сакате автоматски да одговара на сите дојдовни факсови, треба да изберете режим Факс/Тел. Во режимот Факс/Тел, уредот Brother автоматски ќе ги прима факсовите и ќе испушта звук на двојно свонење за да ве известува да одговарате на гласовни повици. - Ако не сакате уредот Brother автоматски да одговара на дојдовните факсови, треба да изберете режим Рачно. Во режимот Рачно, мора да одговарате на сите дојдовни повици и да го активирате уредот за да прима факсови.
	Друг уред или услуга на вашата локација може да одговорат на повикот пред да одговори уредот Brother. За да го тестирате ова, намалете ја поставката за Одложено свонење: - Ако Режимот на прием е поставен на Само факс или на Факс/Тел, намалете го Одложеното свонење на минималната вредност (но не „0“). - Ако Режимот на прием е поставен на Надворешен TAD, намалете го бројот на свонења програмирани на телефонската секретарка на две свонења. - Ако Режимот на прием е поставен на Рачно, НЕ приспособувајте ја поставката за Одложено свонење.
	Некој нека ви испрати тест-факс: - Ако успешно го примите тест-факсот, вашиот уред работи правилно. Не заборавате да го ресетирате Одложеното свонење или да ја вратите поставката за телефонската секретарка на првобитната поставка. Ако повторно имате проблем со примањето факс откако ќе го ресетирате Одложеното свонење, тоа значи дека некое лице, уред или претплатничка услуга одговара на факс-повикот пред уредот да има можност да одговори. - Ако не можевте да го добиете факсот, можно е друг уред или претплатничка услуга да предизвикуваат пречки со вашиот прием на факс или можно е да има проблем со вашата линија за факс.
	Ако користите телефонска секретарка (режим Надворешен TAD) на иста линија со уредот Brother, уверете се дека телефонската секретарка е правилно поставена. - Поставете телефонската секретарка да одговори по едно или две свонења. - Снимете ваша порака за телефонската секретарка. - Снимете пет секунди тишина на почетокот на пораката. - Зборувајте најмногу 20 секунди. - Завршете ја пораката со вашиот Код за далечинска активација за луѓе што испраќаат факсови рачно. На пример: „По сигналот, оставете порака или притиснете *51 и Start за да испратите факс“. - Поставете телефонската секретарка да одговара на повици. - Поставете го Режимот на прием на уредот Brother на Надворешен TAD.
	Уверете се дека е вклучена функцијата Откривање факс на уредот Brother. Откривање факс е функција што ви овозможува да примите факс дури и ако сте одговориле на повикот на надворешен или интерен телефон.
	Ако често добивате грешки со преносот поради можни пречки со телефонската линија или ако користите VoIP-систем, сменете ја поставката за Компатибилност на <i>Basic (за VoIP)</i>.

Проблеми	Предлози
Не може да се прими факс.	Контактирајте со вашиот администратор за да ги провери вашите поставки за функцијата на безбедно заклучување (Secure Function Lock).

Испраќање факс

Проблеми	Предлози
Не може да се испрати факс.	Проверете ги сите поврзани кабли. Уверете се дека телефонскиот кабел е приклучен во телефонскиот сиден приклучок и во приклучокот LINE на уредот. Ако се претплатите на услугите DSL или на услугите VoIP, контактирајте со вашиот давател на услуги за упатства за поврзување. Не заборавајте да притиснете Факс и уредот да биде во режим Факс. Отпечатете го извештајот за верификација на пренос и проверете дали има грешка. Контактирајте со вашиот администратор за да ги провери вашите поставки за функцијата на безбедно заклучување (Secure Function Lock). Побарајте од другото лице да провери дали има хартија во уредот што го прима факсот.
Слаб квалитет на испратените факсови.	Сменете ја резолуцијата на Фино или Супер-фино. Направете копија за да проверите дали работи скенерот. Ако копијата е со лош квалитет, исчистете го скенерот.
Извештајот за верификација на пренос вели RESULT:ERROR.	Веројатно има привремена бучава или шум на линијата. Обидете се да го испратите факсот повторно. Ако испраќате порака PC-Fax и добиете RESULT:ERROR во Извештајот за верификација на пренос, можно е да нема доволно меморија на уредот. За да ослободите дополнителна меморија, може да исклучите Склад за факс, да ги печатите факс-пороките во меморијата или да откажете одложен факс. Ако проблемот продолжува, побарајте од телефонскиот оператор да ја провери телефонската линија. Ако често добивате грешки со преносот поради можни пречки со телефонската линија или ако користите VoIP-систем, сменете ја поставката за Компатибилност на Basic (за VoIP).
Испратените факсови се празни.	Уверете се дека правилно го ставате документот. Кога користите ADF, документот треба да биде свртен со лицето нагоре. Кога го користите стаклото на скенерот, документот треба да биде свртен со лицето надолу.
Вертикални црни линии кога се праќа факс.	Црните вертикални линии на факсовите што ги испраќате вообичаено се предизвикани од прашина или од тачност за коригирање на стаклената лента. Исчистете ја стаклената лента.

Печатење примен факс

Проблеми	Предлози
- Збиено печатење - Хоризонтални линии - Горните и долните реченици се отсечени - Недостасуваат линии 	Ова обично е резултат на лоша телефонска врска. Направете тест копија; ако копијата изгледа добро, веројатно сте имале лоша врска, со шум или пречки во телефонската линија. Побарајте од другото лице повторно да го испрати факсот.
Вертикални црни линии при прием	Жицата со искричаво празнење може да се нечиста. Исчистете ја жицата со искричаво празнење на единицата на барабанот.

Проблеми	Предлози
Вертикални црни линии при прием	Можеби скенерот на испраќачот е нечист. Побарајте од испраќачот да направи копија за да видите дали проблемот е во уредот за испраќање. Обидете се да примите од друг факс уред.
Примените факсови се појавуваат како разделени или празни страници.	Левата и десната маргина се отсечени или една страница се печати на две страници. Ако примените факсови се делат и се печатат на две страници или ако добиете дополнителна празна страница, можно е да е погрешна поставката за големина на хартија за хартијата што ја користите.
	Вклучете Автоматско намалување.



Поврзани информации

- [Решавање проблеми](#)
 - [Поставете Откривање тон на бирање](#)
 - [Поставување компатибилност со телефонската линија за пречки и VoIP-системи](#)

Поставете Откривање тон на бирање

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Поставување на тонот за бирање на [Detection (Откривање)] ќе ја скрати паузата за детекција на тон за бирање.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Dial Tone (Тон на бирање)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да изберете [Detection (Откривање)] или [No Detection (Без откривање)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Dial Tone (Тон на бирање)].
2. Притиснете [Detection (Откривање)] или [No Detection (Без откривање)].
3. Притиснете .

Поврзани информации

- [Проблеми со телефонот и факсот](#)

Поставување компатибилност со телефонската линија за пречки и VoIP-системи

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Проблемите со испраќање и примање факсови поради можни пречки на телефонската линија може да се решат со намалување на брзината на модемот за да се минимизираат грешките при пренос на факс. Ако ја користите услугата Глас преку IP (VoIP), ви препорачуваме компатибилноста да ја смените на Основна (Basic) (за VoIP).



- VoIP е тип на телефонски систем што користи интернет-врска, наместо традиционалната телефонска линија.
- Давателите на комуникациски услуги често ја комбинираат VoIP заедно со интернет и кабелските услуги.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Compatibility (Компатибилност)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [High (Високо)], [Normal (Нормално)], или [Basic(for VoIP) (Основен (за VoIP))], а потоа притиснете **OK**.

Опција	Опис
High (Високо)	Изберете High (Високо) за да ја поставите брзината на модемот на 33.600 bps.
Normal (Нормално)	Изберете Normal (Нормално) за да ја поставите брзината на модемот на 14.400 bps.
Basic(for VoIP) (Основен (за VoIP))	Изберете Basic(for VoIP) (Основен (за VoIP)) за да ја намалите брзината на модемот на 9600 bps и за да го исклучите режимот на корекција на грешки (ECM). Освен ако пречките не се постојан проблем на телефонската линија, може да ја користите само кога е потребно. За да се подобри компатибилноста со повеќето VoIP-услуги, препорачуваме да ја смените поставката на компатибилноста на Basic(for VoIP) (Основен (за VoIP)).

5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Compatibility (Компатибилност)].
2. Притиснете [High (Високо)], [Normal (Нормално)] или [Basic(for VoIP) (Основен (за VoIP))].

Опција	Опис
High (Високо)	Изберете High (Високо) за да ја поставите брзината на модемот на 33.600 bps.
Normal (Нормално)	Изберете Normal (Нормално) за да ја поставите брзината на модемот на 14.400 bps.
Basic(for VoIP) (Основен (за VoIP))	Изберете Basic(for VoIP) (Основен (за VoIP)) за да ја намалите брзината на модемот на 9600 bps и за да го исклучите режимот на корекција на грешки (ECM). Освен ако пречките не се постојан проблем на телефонската линија, може да ја користите само кога е потребно. За да се подобри компатибилноста со повеќето VoIP-услуги, препорачуваме да ја смените поставката на компатибилноста на Basic(for VoIP) (Основен (за VoIP)).

3. Притиснете .



Поврзани информации

- [Проблеми со телефонот и факсот](#)

Проблеми со мрежа

Поврзани модели: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

- [Пораки за грешка](#)
- [Користете ја алатката за поправка на мрежната врска \(Windows\)](#)
- [Ако имате проблеми со мрежата на вашиот уред](#)

Пораки за грешка

Поврзани модели: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Во табелата се прикажани вообичаените пораки за грешка.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Пораки за грешка	Причина	Дејство
Maximum limit of connected devices has been reached. (Достигнате максималниот лимит на поврзаните уреди.)	Веќе се поврзани четири мобилни уреди на мрежата Wi-Fi Direct, кога уредот Brother е сопственик на групата.	Откако ќе се прекине тековната врска помеѓу вашиот уред Brother и друг мобилен уред, обидете се повторно да ги конфигурирате параметрите за Wi-Fi Direct. Статусот на врска може да го потврдите со печатење на извештај за конфигурација на мрежа.
Connection Error (Грешка во врската)	Други уреди истовремено се обидуваат да се поврзат на мрежата Wi-Fi Direct.	Уверете се дека нема други уреди кои се обидуваат да се поврзат на мрежата Wi-Fi Direct, а потоа обидете се да ги конфигурирате параметрите за Wi-Fi Direct повторно.
Connection Fail (Неуспешно поврзување)	Уредот Brother и вашиот мобилен уред не можат да комуницираат во текот на конфигурацијата на мрежата Wi-Fi Direct.	- Поместете го мобилниот уред поблиску до уредот Brother. - Поместете ги уредот Brother и мобилниот уред на место на кое нема пречки. - Ако користите PIN-метод за WPS, уверете се дека имате внесено точен PIN-број.
No Device (Нема уред)	Кога се конфигурира мрежата Wi-Fi Direct, уредот Brother не може да го открие вашиот мобилен уред.	- Уверете се дека уредот и вашиот мобилен уред се во режим Wi-Fi Direct. - Поместете го мобилниот уред поблиску до уредот Brother. - Поместете ги уредот Brother и мобилниот уред на место на кое нема пречки. - Ако ја конфигурирате мрежата Wi-Fi Direct рачно, уверете се дека внесената лозинка е точна. - Ако вашиот мобилен уред има страница за конфигурација за да добие IP-адреса, проверете дали IP-адресата на вашиот мобилен уред е конфигурирана преку DHCP.
Wrong Date&Time, contact your administrator. (Погрешен датум и време, обратете се до администраторот.)	Уредот Brother не го добива времето од опслужувачот за време SNTP или немате конфигурирано датум и време за уредот.	- Уверете се дека параметрите за пристап кон опслужувачот за време SNTP се точно конфигурирани во Управување преку интернет. - Проверете дали параметрите Date&Time (Датум и време) на вашиот уред се точни во Управување преку интернет.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Пораки за грешка	Причина	Дејство
The maximum number of devices are already connected using Wi-Fi Direct. (Максималниот број уреди се веќе поврзани со Wi-Fi Direct.)	Веќе се поврзани четири мобилни уреди на мрежата Wi-Fi Direct, кога уредот Brother е сопственик на групата.	Откако ќе се прекине тековната врска помеѓу вашиот уред Brother и друг мобилен уред, обидете се повторно да ги конфигурирате параметрите за Wi-Fi Direct. Статусот на врска може да го потврдите со печатење на извештај за конфигурација на мрежа.
Authentication Error, contact your administrator. (Грешка во автентикација, обратете се на администраторот.)	Параметарот за автентикација на карактеристиката складирање дневник за печатење на мрежа е неточен.	- Уверете се дека Username (Корисничко име) и Password (Лозинка) во Authentication Setting (Поставки за автентикација) се точни. Ако корисничкото име е дел од доменот, внесете го корисничкото име на еден од следниве начини: user@domain или domain\user. - Уверете се дека времето на опслужувачот за датотека-дневник се совпаѓа со времето од опслужувачот SNTP, или со параметрите за Date&Time (Датум и време). - Уверете се дека параметрите за време на опслужувачот SNTP се точно конфигурирани, така што времето се совпаѓа со времето користено за автентикација од страна на Kerberos или NTLMv2. Ако нема опслужувач SNTP, уверете се дека параметрите Date&Time (Датум и време) и Time Zone (Временска зона) се точно поставени користејќи Управување преку интернет или контролната табла, така што уредот да се совпаѓа со времето кога бил користен од страна на опслужувачот што обезбедува автентикација.
Check User ID and Password. (Проверете го корисничкото име и лозинката.)	Грешка при автентикација на Kerberos.	Уверете се дека корисничкото име и лозинката за опслужувачот Kerberos се точно внесени. За повеќе информации во врска со параметрите за опслужувачот Kerberos, контактирајте со мрежниот администратор.
	Параметрите за датум, време и временска зона на уредот Brother се погрешни.	Потврдете ги параметрите за датум, време и временска зона на уредот.
	Конфигурацијата на опслужувачот DNS е погрешна.	За информации во врска со параметрите за опслужувачот DNS, контактирајте со мрежниот администратор.
	Конфигурацијата за автентикација на Kerberos е точна. Сепак, на корисникот не му е дозволено да се поврзе со опслужувачот LDAP.	За информации во врска со вашите права за пристап, контактирајте со мрежниот администратор.
Connection Error (Грешка при поврзување)	Други уреди истовремено се обидуваат да се поврзат на мрежата Wi-Fi Direct.	Уверете се дека нема други уреди кои се обидуваат да се поврзат на мрежата Wi-Fi Direct, а потоа обидете се да ги конфигурирате параметрите за Wi-Fi Direct повторно.
Connection Failed (Неуспешно поврзување)	Уредот Brother и вашиот мобилен уред не можат да комуницираат во текот на	- Поместете го мобилниот уред поблиску до уредот Brother. - Поместете ги уредот Brother и мобилниот уред на место на кое нема пречки.

Пораки за грешка	Причина	Дејство
	конфигурацијата на мрежата Wi-Fi Direct.	Ако користите PIN-метод за WPS, уверете се дека имате внесено точен PIN-број.
File Access Error, contact your administrator. (Грешка во пристап до датотеката, обратете се на администраторот.)	Уредот Brother не може да пристапи до папката за дестинација за функцијата Зачувај записот за печатење на мрежата.	- Проверете дали е точно името на целната папка. - Проверете дали може да се пишува во целната папка. - Уверете се дека записот за печатењето не е заклучен. Ако е заклучен, обратете се на администраторот за мрежи.
Log Access Error (Грешка во пристап до записот)	Во Онлајн управување, ја избравте опцијата Cancel Print (Откажи печатење) во делот Error Detection Setting (Поставки за откривање грешки) за функцијата Store Print Log to Network (Сочувај го записот за печатење на мрежата) .	Почекајте околу 60 секунди додека пораката да исчезне од LCD-екранот.
No Device (Нема уред)	Кога се конфигурира мрежата Wi-Fi Direct, уредот Brother не може да го открие вашиот мобилен уред.	- Уверете се дека уредот и вашиот мобилен уред се во режим Wi-Fi Direct. - Поместете го мобилниот уред поблиску до уредот Brother. - Поместете ги уредот Brother и мобилниот уред на место на кое нема пречки. - Ако ја конфигурирате мрежата Wi-Fi Direct рачно, уверете се дека внесената лозинка е точна. - Ако вашиот мобилен уред има страница за конфигурација за да добие IP-адреса, проверете дали IP-адресата на вашиот мобилен уред е конфигурирана преку DHCP.
Server Timeout (Пауза во опслужувачот)	Уредот Brother не може да се поврзе на опслужувачот LDAP.	- Уверете се дека адресата на опслужувачот е точна. - Уверете се дека вашиот опслужувач е поврзан на мрежата. - Уверете се дека уредот е поврзан на мрежата.
	Уредот Brother не може да се поврзе на опслужувачот Active Directory.	- Уверете се дека адресата на опслужувачот е точна. - Уверете се дека вашиот опслужувач е поврзан на мрежата. - Уверете се дека уредот е поврзан на мрежата.
Server Timeout, contact your administrator. (Пауза во опслужувачот, обратете се на администраторот.)	Уредот Brother не може да се поврзе на опслужувачот за функцијата Зачувај запис за печатење на мрежата.	- Уверете се дека адресата на опслужувачот е точна. - Уверете се дека вашиот опслужувач е поврзан на мрежата. - Уверете се дека уредот е поврзан на мрежата.
Wrong Date & Time, contact your administrator. (Погрешни датум и време, контактирајте со администраторот.)	Уредот Brother не го добива времето од опслужувачот за време SNTP или немате конфигурирано датум и време за уредот.	Уверете се дека параметрите за пристап кон опслужувачот за време SNTP се точно конфигурирани во Управување преку интернет.

Пораки за грешка	Причина	Дејство
		Проверете дали параметрите Date&Time (Датум и време) на вашиот уред се точни во Управување преку интернет.
Internal Error (Интерна грешка)	LDAP-протоколот на уредот Brother е оневозможен.	Потврдете го методот на автентикација, а потоа овозможете ја потребната поставка за протокол во Управување преку интернет.
	Протоколот CIFS на уредот Brother е оневозможен.	



Поврзани информации

- [Проблеми со мрежа](#)

Користете ја алатката за поправка на мрежната врска (Windows)

Поврзани модели: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Користете ја алатката за поправка на мрежната врска за да ги поправите мрежните поставки за уредот Brother. Алатката ќе додели точна IP-адреса и Subnet-маска.

Уверете се дека уредот е вклучен и поврзан на истата мрежа со компјутерот.

1. Активирајте  (**Brother Utilities**), а потоа кликнете на паѓачкиот список и изберете го името на вашиот модел (ако веќе не е избрано).
2. Кликнете **Tools (Алатки)** во левата лента за навигација, а потоа кликнете **Network Connection Repair Tool (Алатка за поправка на мрежната врска)**.
3. Следете ги упатствата на екранот.
4. Проверете ја дијагностиката печатејќи Извештај за мрежна конфигурација или страница со Поставки за печатачот.



Алатката за поправка на мрежната врска ќе се вклучи автоматски ако ја изберете опцијата **Enable Connection Repair Tool (Овозможи ја алатката за поправка на врската)** во Набљудувачот на статусот. Десен клик на екранот на Набљудувачот на статус, а потоа клик на **Other Settings (Други поставки) > Enable Connection Repair Tool (Овозможи ја алатката за поправка на врската)**. Ова не се препорачува кога администраторот на мрежата ја поставил IP-адресата на Статична, бидејќи автоматски ќе ја промени IP-адресата.

Ако соодветните IP-адреса и Subnet-маска и понатаму не се доделуваат дури и по употреба на алатката за поправка на мрежната врска, побарајте ги овие информации од мрежниот администратор.



Поврзани информации

- [Проблеми со мрежа](#)

Сродни теми:

- [Мојот уред не може да печати, скенира, или да ја користи функцијата за прием на факс \(PC-FAX Receive\) преку мрежата](#)
- [Сакам да проверам дали моите мрежни уреди работат правилно](#)

Ако имате проблеми со мрежата на вашиот уред

Ако сметате дека има проблем со мрежата на вашиот уред, погледнете ги следниве теми. Најголем дел од проблемите може сами да ги решите.

Ако ви е потребна дополнителна помош, посетете ја support.brother.com/faqs.

- Не можам да ја завршам конфигурацијата за поставување безжична мрежа
- Мојот уред не може да печати, скенира, или да ја користи функцијата за прием на факс (PC-FAX Receive) преку мрежата
- Сакам да проверам дали моите мрежни уреди работат правилно

Не можам да ја завршам конфигурацијата за поставување безжична мрежа

Поврзани модели: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Исклучете го безжичниот пренасочувач, па повторно вклучете го. Потоа обидете се да ги конфигурирате безжичните поставки повторно. Ако не можете да го решите проблемот, следете ги упатствата подолу:

Истражете го проблемот со помош на Извештајот за WLAN.

Причина	Дејство	Интерфејс
Вашите безбедносни поставки (SSID/мрежен клуч) не се точни.	Потврдете ги безбедносните поставки со Wireless Setup Helper (Помош за поставување на безжична врска) (Windows). За повеќе информации и преземање на алатката, посетете ја страницата за вашиот модел Downloads (Преземања) на support.brother.com/downloads. Изберете и потврдете дека ги користите точните безбедности поставки. - Погледнете ги упатствата доставени со безжичната точка за пристап за LAN/пренасочувачот за информации за тоа како да ги најдете безбедносните поставки. - Името на производителот или бројот на моделот на безжичната точка за пристап за LAN/пренасочувачот може да се користат како стандардните безжични поставки. - Консултирајте се со производителот на точката за пристап/пренасочувачот, давателот на интернет-услуги или со мрежниот администратор.	Безжична
MAC-адресата на вашиот уред на Brother не е дозволена.	Проверете дали MAC-адресата на уредот на Brother е дозволена во филтерот. Може да ја најдете MAC-адресата во контролната табла на вашиот уред на Brother.	Безжична
Вашата безжична точка за пристап за LAN/пренасочувачот е во прикриен режим (не го емитува SSID).	- Внесете го точното име на SSID или мрежниот клуч рачно. - Проверете го SSID или мрежниот клуч во упатствата доставени со вашата безжична точка за пристап за LAN/пренасочувачот и повторно конфигурирајте ги поставките за безжичната мрежа.	Безжична
Вашиот уред се обидува да се поврзе на Wi-Fi мрежа од 5 GHz.	Променете го каналот на вашата пристапна точка/пренасочувач за безжична LAN на канал поддржан од вашиот уред. - Потврдете ги каналите поддржани од вашиот уред. Одете на support.brother.com/g/d/a5m6/, изберете го вашиот модел за повеќе информации. - Проверете ги поставките за каналот на вашата безжична LAN точка за пристап/пренасочувач. Проверете дали е поставен на еден од каналите поддржани од вашиот уред, а не на „Auto“ или „Automatic“. За повеќе информации за промената на поставките на каналот, видете ги упатствата испорачани со вашата пристапна точка/пренасочувачот за безжичен LAN. - Обидете се повторно да го поврзете уредот со вашата Wi-Fi мрежа.	Безжична
Вашите безбедносни поставки (SSID/лозинка) не се точни.	Потврдете ги SSID и лозинката. Кога ја конфигурирате мрежата рачно, SSID и лозинката се прикажани на вашиот уред на Brother. Ако вашиот мобилен уред ја поддржува рачната конфигурација, SSID и лозинката ќе бидат прикажани на екранот на вашиот мобилен уред.	Wi-Fi Direct

Причина	Дејство	Интерфејс
Користите Android™ 4.0.	Ако вашиот мобилен уред ја прекине врската (приближно шест минути по користење Wi-Fi Direct), обидете се со конфигурација на еден допир со помош на WPS (препорачано) и поставете го уредот на Brother како сопственик на група.	Wi-Fi Direct
Уредот на Brother е поставен предалеку од вашиот мобилен уред.	Поместете го уредот на Brother на околу 1 метар од мобилниот уред кога ги конфигурирате мрежните поставки на Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Има пречки (сидови или мебел, на пример) помеѓу вашиот уред и мобилниот уред.	Преместете го вашиот Brother уред на место без пречки.	Wi-Fi Direct
Во близина на уредот на Brother или мобилниот уред има безжичен компјутер, уред што поддржува Bluetooth®, микробранова печка или дигитален безжичен телефон.	Поместете ги другите уреди подалеку од уредот на Brother или мобилниот уред.	Wi-Fi Direct
Ги проверивте и пробавте сите горенаведени, но вашиот уред Brother сè уште не може да ја заврши конфигурацијата на Wi-Fi Direct.	- Исклучете го уредот на Brother, па повторно вклучете го. Потоа обидете се да ги конфигурирате поставките за Wi-Fi Direct повторно. - Ако го користите уредот на Brother како клиент, потврдете колку уреди се дозволени во тековната мрежа на Wi-Fi Direct, а потоа проверете колку уреди се поврзани.	Wi-Fi Direct

За Windows

Ако безжичната врска е прекината и сте провериле и сте се обиделе со сите предлози погоре, препорачуваме да ја користите алатката за поправка на мрежната врска.



Поврзани информации

- [Ако имате проблеми со мрежата на вашиот уред](#)

Мојот уред не може да печати, скенира, или да ја користи функцијата за прием на факс (PC-FAX Receive) преку мрежата

Поврзани модели: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Причина	Дејство
Вашиот уред се исклучува од безжичната мрежа.	- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW - Притиснете Wi-Fi. - Притиснете ▲ или ▼ за да ја изберете опцијата Recover WLAN (Врати WLAN), а потоа притиснете OK. - Ако вашиот безжичен уред успешно се поврзе, на уредот ќе се прикаже Connected (Поврзано). - DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW - Притиснете  > Recover WLAN (Врати WLAN). - Ако вашиот безжичен уред успешно се поврзе, на уредот ќе се прикаже Connected (Поврзано).
Вашиот безбедносен софтвер го блокира пристапот на уредот до мрежата. (Функцијата мрежно скенирање не функционира.)	- Windows Конфигурирајте го софтверот на третата страна за безбедност/огнен сид да дозволува мрежно скенирање. За да го додадете приклучокот 54925 за мрежно скенирање, внесете ги информациите подолу: - Во Име: Внесете каков било опис, на пример Brother NetScan. - Во Име на порта: Напишете 54925. - Во Протокол: UDP е избрано. Видете го упатството обезбедено од третата страна заедно со софтверот безбедност/заштитен сид или контактирајте со производителот на софтверот. - Mac (Brother iPrint&Scan) Во лентата за мени Finder (Finder) кликнете Go (Оди) > Applications (Апликации), а потоа кликнете двапати на иконата Brother iPrint&Scan. Се појавува прозорецот на Brother iPrint&Scan. Кликнете на копчето Select your Machine (Изберете го вашиот уред), а потоа следете ги упатствата на екранот за повторно да го изберете мрежниот уред.
Вашиот безбедносен софтвер го блокира пристапот на уредот до мрежата. (Мрежната функција Примање PC-Fax не работи.) (Windows)	Поставете го софтверот за безбедност/заштитниот сид на третата страна за да дозволите PC-FAX Rx. За да ја додадете портата 54926 за мрежен PC-FAX Rx, напишете ги информациите подолу: - Во Име: Внесете каков било опис, на пример Brother PC-FAX Rx. - Во Име на порта: Напишете 54926. - Во Протокол:

Причина	Дејство
	UDP е избрано. Видете го упатството обезбедено од третата страна заедно со софтверот безбедност/заштитен сид или контактирајте со производителот на софтверот.
Вашиот безбедносен софтвер го блокира пристапот на уредот до мрежата.	Некој безбедносен софтвер може да го блокира пристапот без да се прикаже дијалог за безбедносно предупредување дури и по успешна инсталација. За да дозволите пристап, погледнете ги упатствата за вашиот безбедносен софтвер или прашајте го производителот на софтверот.
На вашиот уред на Brother не му е доделена достапна IP-адреса.	• Потврдете ги IP-адресата и Subnet-маската. Проверете дали и IP-адресата и Subnet-маската на вашиот компјутер и на уредот на Brother се точни и се наоѓаат на истата мрежа. За повеќе информации за начинот на потврдување на IP-адресата и Subnet-маската, прашајте го мрежниот администратор. • Windows Потврдете ги IP-адресата и Subnet-маската со помош на алатката за поправка на мрежната врска.
Неуспешната задача за печатење уште е во редот за печатење на вашиот компјутер.	• Ако неуспешната задача за печатење е уште во редот за печатење на вашиот компјутер, избришете ја. • Во спротивно, кликнете двапати на иконата печатач во следната папка и откажете ги сите документи: (Windows) 1. Држете го копчето  и притиснете го копчето  на тастатурата на компјутерот за да покренете Изврши. 2. Внесете "control printers" во полето Отвори: и кликнете ОК. Се Уреди и печатачи појавува прозорецот.  Ако не се појави прозорецот Уреди и печатачи, кликнете на Прикажи повеќе уреди > Повеќе параметри за уреди и печатачи. Мас: Кликнете System Settings (Поставки на системот) > Printers & Scanners (Печатачи и скенери) или System Preferences (Системски поставки) > Printers & Scanners (Печатачи и скенери).
Вашиот уред не е поврзан на безжична мрежа.	Отпечатете го извештајот WLAN за да го проверите кодот за грешка на отпечатениот извештај. ➤➤ <i>Поврзани информации: Отпечатете го извештајот за WLAN-мрежата</i>

Ако сте ги провериле и сте се обиделе со сите предлози погоре, но и понатаму имате проблеми, деинсталирајте ги двигателите (Windows) и софтверот и преинсталирајте ги најновите верзии.



Поврзани информации

- Ако имате проблеми со мрежата на вашиот уред

Сродни теми:

- [Користете ја алатката за поправка на мрежната врска \(Windows\)](#)
 - [Сакам да проверам дали моите мрежни уреди работат правилно](#)
-

Сакам да проверам дали моите мрежни уреди работат правилно

Поврзани модели: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Провери	Дејство
Уверете се дека се вклучени уредот Brother, точката за пристап/пренасочувачот или мрежниот хаб.	Проверете го следново: - Кабелот е правилно поврзан и уредот Brother е вклучен. - Точката за пристап/пренасочувачот или хабот е вклучен и LED трепка. - Сиот заштитен материјал е отстранет од уредот. - Склопот на касетата за тонер и единицата на барабанот се правилно поставени. - Капакот на уредот е целосно затворен. - Хартијата е правилно ставена во фиоката за хартија. (За жични мрежи) Мрежниот кабел е добро поврзан со уредот Brother и со пренасочувачот или хабот.
Проверете Link Status на извештајот за конфигурација на мрежа или страницата со Поставки на печатачот.	Отпечатете го извештајот за конфигурација на мрежа и проверете дали Ethernet Link Status или Wireless Link Status е Link OK .
Проверете дали може да пуштите сигнал („пинг“) до уредот Brother од вашиот компјутер.	Пуштете сигнал до уредот Brother од вашиот компјутер користејќи ја IP-адресата или името на јазолот во командната околина на Windows или во апликацијата Terminal на Mac: пуштете сигнал до <ipaddress> или <nodename>. - Успешно: уредот Brother функционира правилно и е поврзан на истата мрежа со компјутерот. - Неуспешно: уредот Brother не е поврзан на истата мрежа со компјутерот. Windows: Побарајте ја IP-адресата и subnet-маската од вашиот администратор, а потоа користете ја алатката за поправка на мрежна конекција. Mac: Проверете дали IP-адресата и Subnet-маската се правилно поставени.
Уверете се дека уредот Brother е поврзан на безжичната мрежа.	Отпечатете го извештајот WLAN за да го проверите кодот за грешка на отпечатениот извештај. ➤➤ <i>Поврзани информации: Отпечатете го извештајот за WLAN-мрежата</i>

Ако проверивте и пробавте сè што е наведено погоре, но и понатаму наидувате на проблеми, погледнете во инструкциите испорачани со точката за безжичен пристап/пренасочувачот за да ги најдете информациите за SSID (името на мрежата) и за мрежен клуч (лозинката) и за да ги поставите правилно.



Поврзани информации

- Ако имате проблеми со мрежата на вашиот уред

Сродни теми:

- Користете ја алатката за поправка на мрежната врска (Windows)
- Мојот уред не може да печати, скенира, или да ја користи функцијата за прием на факс (PC-FAX Receive) преку мрежата

Проблеми со AirPrint

Поврзани модели: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW


Проблеми	Предлози
Мојот уред не е прикажан на списокот со печатачи.	Проверете дали е вклучен уредот.
	Проверете дали вашиот уред и вашиот мобилен уред или Мас се поврзани на истата мрежа.
	Преместете го мобилниот уред поблизу до точката за безжичен пристап/пренасочувачот или до вашиот уред.
Не можам да печатам.	Проверете дали е вклучен уредот.
	Проверете дали вашиот уред и вашиот мобилен уред или Мас се поврзани на истата мрежа.
Се обидувам да печатам документ со повеќе страници од уред iOS, но се печати CAMO првата страница.	Уверете се дека работите со најнова верзија на ОС.



Поврзани информации

- [Решавање проблеми](#)

Други проблеми

Тешкотии	Предлози
Уредот не сака да се вклучи.	Можеби неповолни услови на поврзувањето со доводот на електрична енергија (како што се молскавица или прекин на електрична енергија) ги активирале внатрешните механизми за заштита на уредот. Исклучете го кабелот за напојување. Почекајте десетина минути, а потоа приклучете го кабелот за напојување и притиснете  за да го вклучите уредот. Ако проблемот не се реши и користите осигурувач, исклучете го за да се уверите дека проблемот не е во него. Вклучете го кабелот за напојување на уредот директно во друг електричен сиден приклучок за којшто знаете дека работи. Ако сè уште нема довод на струја, обидете се со друг кабел за напојување.
Уредот не може да печати податоци EPS кои вклучуваат бинарна комуникација со двигател на печатач BR-Script3.	(Windows) За да печатите податоци EPS, направете го следново: 1. Држете го копчето  и притиснете го копчето  на тастатурата на компјутерот за да покренете Изврши. 2. Внесете "control printers" во полето Отвори: и кликнете ОК.  Се Уреди и печатачи појавува прозорецот.  Ако не се појави прозорецот Уреди и печатачи, кликнете на Прикажи повеќе уреди > Повеќе параметри за уреди и печатачи. 3. Десен-клик на иконата на вашиот модел со BR-Script3 во името, изберете Својства на печатачот.  Ако не се појавува вашиот модел со BR-Script3 во името, со десен-клик на иконата на вашиот модел, изберете Својства на печатачот, а потоа изберете го вашиот модел со BR-Script3 во името. 4. Од картичката Параметри на уредот, изберете ТВСП (Протокол за означена бинарна комуникација) во Излезен протокол.
Софтверот Brother не може да се инсталира.	(Windows) Ако во текот на инсталацијата на екранот на компјутерот се појави предупредување од софтверот за заштита, изменете ги параметрите на софтверот за заштита за да дозволите извршување на програмата

Тешкотии	Предлози
	за поставување производ на Brother или друга програма. (Mac) Ако користите функција огнен сид на заштита од шпионски софтвер или софтвер за антивирус, привремено оневозможете ги, а потоа инсталирајте го софтверот Brother.

Тешкотии со копирањето

Тешкотии	Предлози
Не може да се направи копија.	Не заборавајте да притиснете Копирај и уредот да биде во Режим на копирање. Контактирајте со вашиот администратор за да ги провери вашите поставки за функцијата на безбедно заклучување (Secure Function Lock).
На копиите се појавуваат вертикални црни линии.	Црните, вертикални линии на копиите вообичаено се предизвикани од нечистотија или течност за корекција на стаклената лента, или пак жицата со искричаво празнење е нечиста. Исчистете ги стаклената лента и стаклото на скенерот и белата лента и белата пластика над нив.
Копиите се празни.	Уверете се дека правилно го ставате документот.

Тешкотии со скенирање

Тешкотии	Предлози
Се појавуваат грешки TWAIN или WIA кога почнува скенирањето. (Windows)	Уверете се дека двигателот Brother TWAIN или WIA е избран како примарен извор во вашата апликација за скенирање. На пример, во Nuance™ PaperPort™ 14SE, кликнете Desktop (Десктоп) > Scan Settings (Поставки за скенирање) > Select (Избери) за да ги изберете двигателот Brother TWAIN/WIA.
OCR не функционира.	Обидете се да ја зголемите резолуцијата за скенирање.
Не може да се скенира.	Контактирајте со вашиот администратор за да ги провери вашите поставки за функцијата на безбедно заклучување (Secure Function Lock).

Тешкотии со софтверот

Тешкотии	Предлози
Не може да се инсталира софтвер или да се печати.	(Windows) Стартувајте ја програмата за инсталација повторно. Програмава ќе го поправи и ќе го преинсталира софтверот.



Поврзани информации

- [Решавање проблеми](#)

Проверка на информациите за уредот

Следете ги овие упатства за да го проверите серискиот број и верзијата на фирмверот на вашиот уред.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Machine Info. (Информации за уредот)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **▲** или **▼** за да изберете една од следниве опции:

Опција	Опис
Serial No. (Сериски бр.)	Проверете го серискиот број на вашиот уред.
Version (Верзија)	Проверете ја верзијата на фирмверот на уредот.
Page Counter (Бројач на страници)	Проверете го вкупниот број страници коишто уредот ги отпечатил.
Parts Life (Работен век на деловите)	Проверете го преостанатиот рок на траење на потрошните материјали.

4. Притиснете **OK**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Machine Info. (Информации за уредот)].
2. Притиснете една од следниве опции:

Опција	Опис
Serial No. (Сериски бр.)	Проверете го серискиот број на вашиот уред.
Firmware Version (Верзија на фирмвер)	Проверете ја верзијата на фирмверот на уредот.
Firmware Update (Ажурирање на фирмверот)	Ажурирајте го уредот на најновиот фирмвер.
Firmware Auto Check (Автоматска проверка на фирмверот)	Видете информации за фирмвер на почетниот екран.
Page Counter (Бројач на страници)	Проверете го вкупниот број страници коишто уредот ги отпечатил.
Parts Life (Работен век на деловите)	Проверете го преостанатиот рок на траење на потрошните материјали.

3. Притиснете .



Поврзани информации

- [Решавање проблеми](#)
-

Ажурирајте го фирмверот на вашиот уред

За да го ажурирате вашиот уред, проверете повремено на support.brother.com/downloads за најновиот фирмвер. Ако фирмверот не е ажуриран, некои функции на уредот може да не се достапни.

Фирмверот можете да го ажурирате и директно од вашиот уред следејќи ги овие чекори: (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Machine Info. (Информации за уредот)].
2. Притиснете [Firmware Update (Ажурирање на фирмверот)].
3. Притиснете .



Поврзани информации

- [Решавање проблеми](#)

Сродни теми:

- [Проверете ја лозинката на вашиот уред](#)

Ресетирајте го вашиот уред

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Reset (Ресетирај)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете **▲** или **▼** за да го изберете типот на саканото ресетирање, а потоа притиснете **OK**.



Поттиповите функции за ресетирање не се достапни за некои модели.

5. Притиснете ја опцијата во табелата за да го ресетирате уредот или за да излезете од операцијата.

Опција	Опис
▲	Ресетирајте го уредот.
▼	Уредот ќе излезе и ќе го откаже менито за ресетирање.

На LCD-екранот се прикажува [Reboot OK? (Да се рестартира?)].

6. Притиснете ја опцијата во табелата за да го подигнете уредот повторно или да излезете од операцијата.

Опција	Опис
▲	Подигнете го уредот повторно. Уредот ќе започне да се ресетира.
▼	Уредот ќе излезе без да се подигне.



Ако излезете без повторно да се подигне, вашиот уред нема да се ресетира и вашите поставки нема да се променат.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Reset (Ресетирај)].
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже типот на функции за ресетирање, а потоа притиснете на функцијата за ресетирање што сакате да ја користите.
На LCD-екранот се прикажува [Machine will reboot after resetting. Press [OK] for 2 seconds to confirm. (Уредот ќе се рестартира по ресетирањето. Притиснете [OK] 2 секунди за да потврдите.)].
3. Притиснете ја опцијата во табелата за да го подигнете уредот повторно или да излезете од операцијата.

Опција	Опис
Притиснете OK (OK) и задржете две секунди.	Подигнете го уредот повторно. Уредот ќе започне да се ресетира.
Cancel (Откажи)	Уредот ќе излезе без да се подигне.



Ако излезете без повторно да се подигне, вашиот уред нема да се ресетира и вашите поставки нема да се променат.

4. Притиснете .



Може да ги ресетирате и параметрите за мрежа притискајќи  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Network (Мрежа)] > [Network Reset (Ресетирање мрежа)].



Поврзани информации

- Решавање проблеми
 - Преглед на функциите за ресетирање

Сродни теми:

- Проверете ја лозинката на вашиот уред

Преглед на функциите за ресетирање

Достапни се следниве функции за ресетирање:



Исклучете го кабелот за интерфејс пред да ја изберете функцијата Ресетирање мрежни поставки, функцијата Ресетирање на сите поставки или функцијата Ресетирање на фабрички поставки.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



Поттиповите функции за ресетирање не се достапни за некои модели.

1. Ресетирање на уредот

Функцијава ги ресетира следниве поставки:

- Програмирани задачи за факс во меморијата (За модели MFC)
(Одложен факс)
- Порака на корица (За модели MFC)
- Далечински опции за факс (За модели MFC)
(Далечински код за пристап, склад за факс, препраќање факс и примање PC-Fax (само за Windows))
- Поставки за јазик

2. Ресетирање мрежни поставки (за мрежни модели)

Ресетирајте го опслужувачот за печатење на неговите стандардни поставки (вклучувајќи ги сите информации за IP-адресата освен администраторската лозинка).

3. Адресар и ресетирање на поставките за факс (За модели MFC)

Функцијава ги ресетира следниве поставки:

- Адресар
(Кратенка / брзо бирање / поставување групи)
- Програмирани задачи за факс во меморијата
- ID на станица
(име и број)
- Порака на корица
- Далечински опции за факс
(Далечински код за пристап, склад за факс, препраќање факс и примање PC-Fax (само за Windows))
- Извештај
(Извештај за потврда на преносот/Список со повикувачки броеви/дневник на факсови)
- Лозинка за заклучување поставки

4. Ресетирање на сите поставки

Може да ги ресетирате сите поставки на уредот назад на фабричките поставки.

Ресетирањето на сите поставки трае пократко од ресетирањето на фабрички вредности.

5. Ресетирање на фабрички вредности

Користете ја функцијата Ресетирање поставки за да ги вратите сите поставки на уредот на оригиналните фабрички поставки.

Ресетирањето на фабрички вредности трае подолго од ресетирањето на сите поставки.

Особено ви препорачуваме да го направите ова ако го фрлате уредот.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Ресетирање на уредот

Може да ги ресетирате сите поставки на уредот што сте ги промениле, како на пр. Датум и Време и Одложено свонење.

Адресарот, извештаите за факс и историјата на повици ќе се задржат. (За модели MFC)

2. Ресетирање на мрежните поставки (За мрежните модели)

Ресетирајте го опслужувачот за печатење на неговите стандардни поставки (вклучувајќи ги сите информации за IP-адресата освен администраторската лозинка).

3. Адресар и ресетирање на поставките за факс (За модели MFC)

Функцијава ги ресетира следниве поставки:

- Адресар
(Адреси и групи)
- Програмирани задачи за факс во меморијата
- ID на станица
(име и број)
- Порака на корица
- Далечински опции за факс
(Далечински код за пристап, склад за факс, препраќање факс и примање PC-Fax (само за Windows))
- Извештај
(Извештај за потврда на преносот/Список со повикувачки броеви/дневник на факсови)
- Лозинка за заклучување поставки

4. Ресетирање на сите поставки

Може да ги ресетирате сите поставки на уредот назад на фабричките поставки.

Ресетирањето на сите поставки трае пократко од ресетирањето на фабрички вредности.

5. Ресетирање на фабрички вредности

Користете ја функцијата Ресетирање поставки за да ги вратите сите поставки на уредот на оригиналните фабрички поставки.

Ресетирањето на фабрички вредности трае подолго од ресетирањето на сите поставки.

Особено ви препорачуваме да го направите ова ако го фрлате уредот.



Поврзани информации

- [Ресетирајте го вашиот уред](#)

Рутинско одржување

- [Замени потрошен материјал](#)
- [Чистење на уредот](#)
- [Проверка на преостанатото траење на деловите](#)
- [Пакување и испорака на вашиот уред](#)

Замени потрошен материјал

Мора да ги замените потрошните материјали кога уредот ќе укаже дека рокот на траење на потрошниот материјал е истечен.

Касетата за тонер и единицата на барабан се два посебни потрошни материјали. Уверете се дека и двата се поставени во склопот. Кодовите за производи за потрошните материјали може да варираат во зависност од земјата.


НАПОМЕНА

- Уверете се дека користените потрошни материјали се добро затворени во кеса за да не се истури прав од тонер надвор од касетата.
- Посетете www.brother.com/original за упатства како да ги вратите искористените потрошни материјали во програмата за собирање и рециклирање на Brother. Ако вашата локална канцеларија на Brother сè уште нема програма за собирање или одлучите да не ги вратите искористените потрошни материјали, отфрлете ги искористените потрошни материјали во согласност со локалните прописи и чувајте ги одвоено од домашниот отпад. Ако имате прашања, контактирајте со локалната канцеларија за отстранување отпад.
- Препорачуваме поставување на искористените и новите потрошни материјали на лист хартија за да се спречи случајно истурање или расфрлање на содржината.
- Ако користите хартија којашто не е директен еквивалент на препорачаниот медиум за печатење, може да се намали рокот на траење на потрошните материјали и деловите на уредот.
- Проектираниот рок на траење за секој тип на касета за тонер е врз основа на ISO/IEC 19752. Зачестеноста на менување ќе зависи од обемот на печатење, процентот на покриеност, типовите на медиуми што се користат и вклучувањето/исклучувањето на уредот.
- Зачестеноста на менување на потрошните материјали, освен касетите за тонер, ќе зависи од обемот на печатење, типовите на медиуми што се користат и вклучувањето/исклучувањето на уредот.
- Внимателно ракувајте со касетата за тонер. Доколку на рацете или облеката се распрска тонер, веднаш избришете го или измијте го со ладна вода.


ВАЖНО


За да избегнете проблеми со квалитетот на печатењето, НЕ допирајте ги затемнетите делови прикажани на илустрациите.

Касета за тонер



Единица на барабан






Поврзани информации


- Рутинско одржување
 - Замена на касетата за тонер
 - Замена на единицата на барабанот
 - Ресетирање на бројачот на барабанот
-

Замена на касетата за тонер


1. Осигурете се дека уредот е вклучен.
2. Отворете го предниот капак.




3. Отстранете го склопот од касетата за тонер и единицата на барабанот од уредот.




4. Притиснете ја зелената рачка за блокирање надолу и извадете ја касетата за тонер од единицата на барабанот.



5. Отпакувајте ја новата касета за тонер.
6. Отстранете го заштитниот капак.




7. Држете ја касетата со тонер за рачката и протресете ја од лево кон десно неколку пати, како што е прикажано. Потоа силно притиснете ја во единицата на барабанот додека не се заклучи во лежиштето.




Проверете дали сте ја ставиле касетата за тонер правилно или во спротивно може да се одвои од единицата на барабанот.

8. Искричаво празнење во единицата на барабанот, така што нежно ќе ја лизгате зелената картичка одлево надесно и оддесно налево неколку пати.



Вратете ја картичката во почетната позиција (▲). Стрелката на картичката мора да биде порамнета со стрелката на единицата на барабанот. Ако не е порамнета, отпечатените страници може да имаат вертикална линија.

9. Вратете ги склопот од касетата за тонер и единицата на барабан во уредот.



10. Затворете го предниот капак на уредот.



- Откако ќе ја замените касетата за тонер, НЕ исклучувајте го уредот или НЕ отворајте го предниот капак додека екранот на уредот не се врати во режим на подготвеност.
- Касетата за тонер што доаѓа со вашиот уред на Brother е касета за тонер во куќиште.
- Добра идеја е да имате нова касета за тонер подготвена за употреба кога ќе го видите предупредувањето Тонерот е при крај.
- НЕМОЈТЕ да ја отпакувате новата касета за тонер додека не сте подготвени да ја поставите.
- Ако касетата за тонер остане неотпакувана подолго време, животниот век на тонерот ќе биде намален.
- Препорачуваме да користите оригинални потрошни материјали на Brother за да се обезбеди стабилен квалитет и перформанси на печатењето. Иако можеби не сите неоригинални потрошни материјали ќе предизвикаат проблеми со квалитетот, можно е некои негативно да влијаат на квалитетот на печатењето или да предизвикаат дефект на уредот. Brother може да наплати за поправка на вашиот уред ако се докаже дека неоригиналните потрошни материјали ја предизвикале штетата, дури и ако уредот е сè уште под гаранција.



Поврзани информации


- [Замени потрошен материјал](#)

Сродни теми:


- [Пораки за грешки и одржување](#)
- [Подобре го квалитетот на печатењето](#)

Замена на единицата на барабанот


1. Осигурете се дека уредот е вклучен.
2. Отворете го предниот капак.




3. Отстранете го склопот од касетата за тонер и единицата на барабанот од уредот.



4. Притиснете ја зелената рачка за блокирање надолу и извадете ја касетата за тонер од единицата на барабанот.




5. Отпакувајте ја единицата на барабанот.
6. Притиснете ја касетата за тонер цврсто во новата единица на барабанот додека не легне во лежиштето.





Проверете дали сте ја ставиле касетата за тонер правилно или во спротивно може да се одвои од единицата на барабанот.

7. Вратете ги склопот од касетата за тонер и единицата на барабан во уредот.



8. Затворете го предниот капак на уредот.



Откако ќе ја монтирате новата единица на барабан, мора да го ресетираат бројачот на барабанот.

➤➤ *Поврзани информации: Ресетирање на бројачот на барабанот*

НАПОМЕНА

- Трошењето и абењето на барабанот настанува поради неговото користење и ротација и интеракција со хартијата, тонерот и другите материјали во патеката на хартијата. При дизајнирањето на производов, Brother одлучи да ги користи бројот на ротации на барабанот како разумна детерминанта за животот на барабанот. Кога барабанот ќе го достигне фабрички одредениот лимит на ротации што соодветствува на проценетиот принос на страници, LCD-екранот на производот ќе ве извести да го замените барабанот. Производот ќе продолжи да функционира, но квалитетот на печатење може да не биде оптимален.
- Ако неотпакувана единица на барабан се постави на директна сончева светлина (или на собна светлина подолго време), единицата може да се оштети.
- Постојат многу фактори што го одредуваат вистинското траење на барабанот, како што се температурата, влажноста, типот на хартија, типот на тонер што се користи итн. Во идеални услови, просечниот рок на траење на барабанот се проценува на приближно 15.000 страници засновано на една страница по задача (A4/Letter едностранни страници со букви). Врз бројот на страници може да влијаат различни фактори, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на тип и големина на медиум.

Бидејќи немаме контрола врз многуте фактори што го одредуваат вистинското траење на барабанот, не можеме да гарантираме минимален број на страници што ќе се отпечатаат со него.

- Уредот треба да се користи само во чиста средина, без прашина и со соодветна вентилација.

Препорачуваме да користите оригинални потрошни материјали на Brother за да се обезбеди стабилен квалитет и перформанси на печатењето. Иако можеби не сите неоригинални потрошни материјали ќе предизвикаат проблеми со квалитетот, можно е некои негативно да влијаат на квалитетот на печатењето или да предизвикаат дефект на уредот. Brother може да наплати за поправка на вашиот уред ако се докаже дека неоригиналните потрошни материјали ја предизвикале штетата, дури и ако уредот е сè уште под гаранција.



Поврзани информации

- [Замени потрошен материјал](#)

Сродни теми:

- [Пораки за грешки и одржување](#)
- [Подобро го квалитетот на печатењето](#)
- [Ресетирање на бројачот на барабанот](#)

Ресетирање на бројачот на барабанот

Кога менувате единица на барабан со нова единица, мора да го ресетирате бројачот на барабани на следниов начин:

ВАЖНО

НЕ ресетирајте го бројачот на барабани ако не менувате единица на барабан.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Осигурете се дека уредот е вклучен.
2. Осигурете се дека капакот на уредот е затворен.
3. Притиснете **OK** и **▲** истовремено.
4. Притиснете **OK** за да изберете [Drum (Барабан)].
5. Притиснете **▲** за да го ресетирате бројачот на барабани.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Осигурете се дека уредот е вклучен.
2. Затворете го предниот капак на уредот.
3. Притиснете  за да ја избришете грешката.
4. Притиснете  (Тонер) додека да се смени пораката на екранот на допир.
5. Притиснете [Drum (Барабан)].
6. Притиснете [Yes (Да)].



Поврзани информации

- [Замени потрошен материјал](#)

Сродни теми:

- [Замена на единицата на барабанот](#)

Чистење на уредот

Чистете ја надворешноста и внатрешноста на уредот редовно со сува, мазна крпа.

При менување на касетата за тонерот или единицата на барабанот, исчистете ја внатрешноста на уредот. Ако отпечатените страници се извалкани со тонер, исчистете ја внатрешноста на уредот со сува, мазна крпа.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


НЕ користете запаливи материи, никаков спреј или органски растворувач/течност што содржи алкохол или амонијак за чистење на внатрешната или надворешната површина на производот. Тоа би можело да предизвика пожар. Наместо тоа, користете само сува, мазна крпа за чистење.




ВАЖНО

- НЕ користете изопропил алкохол за отстранување нечистотија од контролната табла. Тоа може да предизвика напукнување на таблата.
- За да избегнете проблеми со квалитетот, НЕ допирајте ги засенчените делови прикажани на илустрацијата.

Касета за тонер




Единица на барабан





(За одредени модели) Касетата за тонер има IC чип. НЕ допирајте ја оваа површина. Ако се допре IC чипот, тоа може да предизвика контаминација или оштетување и може да ја попречи способноста на уредот да ја открие оваа компонента.




Поврзани информации

- [Рутинско одржување](#)
 - [Чистење на скенерот](#)
 - [Чистење на LCD-екранот на допир](#)
 - [Исчистете ја жицата со искричаво празнење](#)
 - [Чистење на единицата на барабанот](#)
 - [Исчистете ги валјациите за дотур на хартија](#)


Чистење на скенерот

Пред да почнете со постапката за чистење ►► *Поврзани информации: Исчистете го уредот*


1. Притиснете и задржете  за да се исклучи уредот.
2. Подигнете го капакот за документи (1). Исчистете ја белата пластична површина (2) и стаклото на скенерот (3) под неа со мека, мазна крпа навлажнета со вода.



3. Во ADF-единицата, исчистете ја белата прачка (1) и стаклената лента на скенерот (2) под неа со мека, мазна крпа навлажнета со вода.



4. (За модели со автоматско двострано скенирање) Отворете го стаклениот капак на скенерот (1), а потоа исчистете ја другата бела лента (2) и стаклената лента на скенерот (3).



5. Затворете го капакот за документи.
6. Притиснете  за да го вклучите уредот.



Поврзани информации

- [Чистење на уредот](#)

Сродни теми:

- [Подобро го квалитетот на печатењето](#)

Чистење на LCD-екранот на допир


Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Пред да почнете со постапката за чистење ►► *Поврзани информации: Исчистете го уредот*

ВАЖНО

НЕ користете течни средства за чистење (вклучувајќи етанол).

1. Притиснете и задржете  за да се исклучи уредот.
2. Исчистете го екранот на допир со сува, мека, мазна крпа.



3. Притиснете  за да го вклучите уредот.




Поврзани информации

- [Чистење на уредот](#)


Исчистете ја жицата со искричаво празнење

Ако имате проблеми со квалитетот на печатењето или контролната табла прикажува статус на [Drum ! (Барабан!)], исчистете ја жицата со искричаво празнење.


1. Отворете го предниот капак.



2. Отстранете го склопот од касетата за тонер и единицата на барабанот од уредот.




3. Исчистете ја жицата со искричаво празнење во единицата на барабанот, така што нежно ќе ја лизгате зелената картичка одлево надесно и оддесно налево неколку пати.



Вратете ја картичката во почетната позиција (▲). Стрелката на картичката мора да биде порамнета со стрелката на единицата на барабанот. Ако не е порамнета, отпечатените страници може да имаат вертикална линија.

4. Вратете ги склопот од касетата за тонер и единицата на барабан во уредот.



5. Затворете го предниот капак на уредот.



Поврзани информации

- [Чистење на уредот](#)

Сродни теми:

- [Пораки за грешки и одржување](#)
-


Чистење на единицата на барабанот

Ако отпечатеното има точки или други траги што се повторуваат на интервали од 94 mm, може да има надворешен материјал во барабанот, како што е лепак од етикета, заглавен на површината на барабанот.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


1. Осигурете се дека уредот е во режим на подготвеност.
2. Притиснете **Menu (Мени)**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Print Reports (Извештаи за печатење)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да ја изберете опцијата [Drum Dot Print (Печатење точки од барабан)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **Start (Старт)**.
Уредот го печати листот за проверка на точки на барабанот.
6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
7. Притиснете и задржете  за да се исклучи уредот.
8. Отворете го предниот капак.




9. Отстранете го склопот од касетата за тонер и единицата на барабанот од уредот.




10. Притиснете ја зелената рачка за блокирање надолу и извадете ја касетата за тонер од единицата на барабанот.




11. Завртете ја единицата на барабанот како што е прикажано на илустрацијата. Проверете дали механизмот на единицата на барабан (1) е од левата страна.



12. Користете ги нумерираните маркери веднаш до валјакот на барабанот за да ја најдете трагата на барабанот. На пример, точка во колона 2 на контролниот лист значи дека има ознака во делот „2“ на барабанот.




13. Завртете го крајот на единицата на барабанот кон вас, додека гледате на површината на барабанот за да ја најдете трагата.



ВАЖНО

За да избегнете проблеми со квалитетот, НЕ допирајте ја површината на единицата на барабанот, освен тркалото на крајот.


14. Нежно избришете ја површината на единицата на барабан со сува памучна крпа додека не се исчистат трагата или туѓиот материјал од површината.



НАПОМЕНА


НЕ чистете ја површината на барабанот што е чувствителна на светлина со остри предмети или какви било течни средства.

15. Силно притиснете ја касетата за тонер во единицата на барабанот додека не слушнете како се заклучува во лежиштето.



Проверете дали сте ја ставиле касетата за тонер правилно или во спротивно може да се одвои од единицата на барабанот.

16. Вратете ги склопот од касетата за тонер и единицата на барабан во уредот.




17. Затворете го предниот капак на уредот.

18. Притиснете  за да го вклучите уредот.


**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Осигурете се дека уредот е во режим на подготвеност.


2. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Print Reports (Извештаи за печатење)] > [Drum Dot Print (Печатење точки од барабан)].
3. Притиснете [Yes (Да)].
Уредот го печати листот за проверка на точки на барабанот.
4. Притиснете .
5. Притиснете и задржете  за да се исклучи уредот.
6. Отворете го предниот капак.




7. Отстранете го склопот од касетата за тонер и единицата на барабанот од уредот.




8. Притиснете ја зелената рачка за блокирање надолу и извадете ја касетата за тонер од единицата на барабанот.




9. Завртете ја единицата на барабанот како што е прикажано на илустрацијата. Проверете дали механизмот на единицата на барабан (1) е од левата страна.



10. Користете ги нумерираните маркери веднаш до валјакот на барабанот за да ја најдете трагата на барабанот. На пример, точка во колона 2 на контролниот лист значи дека има ознака во делот „2“ на барабанот.




11. Завртете го крајот на единицата на барабанот кон вас, додека гледате на површината на барабанот за да ја најдете трагата.



ВАЖНО

За да избегнете проблеми со квалитетот, НЕ допирајте ја површината на единицата на барабанот, освен тркалото на крајот.


12. Нежно избришете ја површината на единицата на барабан со сува памучна крпа додека не се исчистат трагата или туѓиот материјал од површината.



НАПОМЕНА


НЕ чистете ја површината на барабанот што е чувствителна на светлина со остри предмети или какви било течни средства.

13. Силно притиснете ја касетата за тонер во единицата на барабанот додека не слушнете како се заклучува во лежиштето.



Проверете дали сте ја ставиле касетата за тонер правилно или во спротивно може да се одвои од единицата на барабанот.

14. Вратете ги склопот од касетата за тонер и единицата на барабан во уредот.



15. Затворете го предниот капак на уредот.

16. Притиснете  за да го вклучите уредот.



Поврзани информации

- [Чистење на уредот](#)

Сродни теми:

- [Подобрете го квалитетот на печатењето](#)


Исчистете ги валјациите за дотур на хартија

Повременото чистење на валјациите за земање хартија може да спречи заглавување на хартијата, така што ќе се осигури правилен дотур на хартијата.


Пред да почнете со постапката за чистење ►► *Поврзани информации: Исчистете го уредот*

Ако имате проблем со дотур на хартијата, исчистете ги валјациите за земање хартија на следниов начин:


1. Притиснете и задржете  за да се исклучи уредот.
2. Извлечете ја фиоката за хартија целосно од уредот.



3. Ако се стави хартија или нешто се заглави во фиоката за хартија, отстранете го.
4. Добро исцедете мазна крпа натопена во млека вода, а потоа избришете ја прашината од подлошката за одделување на фиоката за хартија.



5. Избришете ја прашината од двата валјаци за земање хартија во уредот.



6. Повторно ставете хартија и цврсто вратете ја фиоката за хартија во уредот.
7. Притиснете  за да го вклучите уредот.



Поврзани информации

- [Чистење на уредот](#)

Сродни теми:

- [Проблеми при печатење](#)

Проверка на преостанатото траење на деловите

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Machine Info. (Информации за уредот)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Parts Life (Работен век на деловите)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете **▲** или **▼** за да ја изберете опцијата [Toner (Тонер)] или [Drum (Барабан)], а потоа притиснете **OK**.
LCD-екранот го прикажува приближното преостанато траење на тонерот или барабанот.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Machine Info. (Информации за уредот)] > [Parts Life (Работен век на деловите)].
2. LCD-екранот го прикажува приближното преостанато траење на барабанот.
3. Притиснете .



За да се прикаже приближното преостанато траење на касетата за тонер, притиснете  на LCD-екранот и потоа притиснете [Toner Life (Трајност на тонер)].


Поврзани информации

- [Рутинско одржување](#)

Пакување и испорака на вашиот уред

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Кога го поместувате уредот, пренесувајте го како што е прикажано на сликата.



Во случај да морате да го пренесувате уредот поради некаква причина, внимателно спакувајте го во оригиналното пакување за да избегнете оштетување за време на пренесувањето. Уредот треба да биде соодветно осигурен од страна на превозникот.


1. Притиснете и задржете  за да се исклучи уредот. Оставете го уредот исклучен најмалку 10 минути за да се излади.
2. Отстранете ги сите кабли, а потоа исклучете го кабелот за напојување од приклучокот за струја.



Некои модели се опремени со кабел за напојување што не е самостоен. Ако вашиот кабел не е самостоен, свиткајте го лабаво и оставете го врз уредот за да може лесно да се спакува.

3. Ставете го уредот во кесата во којашто првобитно бил спакуван.
4. Спакувајте ги уредот, печатените материјали и кабелот за напојување (ако е применливо) во оригиналната картонска кутија, со оригиналното пакување, како што прикажано. (Оригиналниот материјал за пакување може да се разликува во зависност од вашата земја.) Илустрациите може да се

разликуваат од оние на материјалите за пакување. Материјалите се разликуваат во зависност од вашиот модел.



5. Затворете ја картонската кутија и цврсто излепете ја со лента.



Поврзани информации

- [Рутинско одржување](#)

поставки за уредот

Прилагодете ги поставките и функциите за вашиот уред да стане уште поефикасна алатка.

- [Проверете ја лозинката на вашиот уред](#)
- [Сменете ги поставките на уредот од контролната табла](#)
- [Сменете ги поставките на уредот користејќи Управување преку интернет](#)

Проверете ја лозинката на вашиот уред

Ако од вас се бара да ја внесете лозинката, проверете ги следните информации:

>> [Пронајдете ја стандардната лозинка](#)

>> [Смени лозинка](#)

>> [Ресетирајте ја лозинката](#)

Пронајдете ја стандардната лозинка

Стандардната лозинка за управување со поставките на овој уред се наоѓа на задната страна од уредот и е означена со „Pwd“.

Смени лозинка

Препорачуваме веднаш да ја смените стандардната лозинка за да го заштитите уредот од неовластен пристап.

Користете Управување преку интернет за да ја смените лозинката.

За повеќе информации >> [Поврзани информации](#)

Ресетирајте ја лозинката

Ако ја заборавите лозинката, ресетирајте го уредот на неговите стандардни фабрички поставки. Лозинката ќе се ресетира на стандардната лозинка.

За повеќе информации >> [Поврзани информации](#)

✓ Поврзани информации

- [поставки за уредот](#)

Сродни теми:

- [Ажурирајте го фирмверот на вашиот уред](#)
- [Ресетирајте го вашиот уред](#)
- [Сменете ја лозинката за најава со Управување преку интернет](#)

Сменете ги поставките на уредот од контролната табла

- Во случај на прекин на електричната енергија (складирање меморија)
- Општи поставки
- Зачувајте ги вашите омилени поставки како кратенка
- Извештаи за печатење
- Табели за поставки и функции

Во случај на прекин на електричната енергија (складирање меморија)

Поставките на менито се меморирани трајно и во случај на прекин на електричната енергија нема да се загубат. Привремените поставки (на пример: контраст, прекуокеански режим) се губат.

- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
При прекин на електрична енергија, уредот ќе ги зачува датумот и времето и програмираните задачи со тајмер за факс (на пример, Одложен факс) за приближно 60 часа. Другите задачи за факс во меморијата на уредот нема да се загубат.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
За време на прекин на електрична енергија, уредот ќе ги зачува датумот и времето приближно два часа. Задачите за факс во меморијата на уредот ќе се загубат.



Поврзани информации

- [Сменете ги поставките на уредот од контролната табла](#)

Општи поставки

- Изменете го режимот Стандардно
- Поставување тајмер за режим
- Приспособете ја јачината на уредот
- Промени за летно сметање на времето автоматски
- Поставување одбројување за режим на спиење
- За режимот на целосно спиење
- Поставување режим на автоматско исклучување
- Поставете ги датумот и времето
- Поставете ја временската зона
- Приспособување на осветлувањето на задното LCD-светло
- Сменете колку долго ќе биде вклучено заднинското LCD-светло
- Поставете ID на уредот
- Поставување режим на тонско или пулсно бирање
- Намалување на користењето на тонерот
- Поставете го режимот за продолжување
- Дознајте за примање факсови во режим Продолжи
- Спречете бирање погрешен број (ограничување на бирањето)
- Намалување на бучавата при печатење
- Изменете го јазикот на LCD-екранот

Изменете го режимот Стандардно

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Кога уредот е неактивен или кога ќе притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**, уредот се враќа на режимот што сте го поставиле.

- За модели MFC, уредот има режими Факс, Скенирај и Копирај. Стандарден режим е Факс.
- За модели DCP, уредот има режими Скенирај и Копирај. Стандарден режим е Копирај.

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Default Mode (Стандарден режим)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Fax (Факс)], [Copy (Копирај)], или [Scan (Скенирај)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Поставување тајмер за режим

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Уредот се враќа во стандарден режим по користењето на уредот во кој било друг режим освен стандардниот. Поставката тајмер за режим дефинира колку време ќе му треба на уредот да се врати во стандарден режим по последната постапка. Ако изберете [Off (Исклучено)], уредот ќе остане во последно користениот режим.

- За MFC-моделите, уредот има три копчиња за режим на контролната табла: ФАКС, СКЕНИРАЊЕ и КОПИРАЊЕ.
- За DCP-моделите, уредот има Скенирање и Копирање. Стандардниот режим е Копирање, а поставката на тајмерот за режим е една минута.

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Mode Timer (Тајмер за режим)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [5 Mins (5 минути)], [2 Mins (2 минути)], [1 Min (1 минута)], [30 Secs (30 секунди)], [0 Sec (0 секунди)] или [Off (Исклучено)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Приспособете ја јачината на уредот

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Volume (Јачина на звук)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да изберете една од следниве опции:

Опција	Опис
Ring (Свонење)	Приспособете ја јачината на звукот на свонење.
Beep (Звучен сигнал)	Приспособете ја јачината на звукот кога притискате копче, кога грешите или откако ќе испратите или примите факс.
Speaker (Звучник)	Приспособете ја јачината на звукот на звучникот.

5. Притиснете **OK**.
6. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [High (Високо)], [Med (Средно)], [Low (Ниско)] или [Off (Исклучено)], а потоа притиснете **OK**.
7. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Направете едно од следново:
 - За модели MFC:
Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Volume (Јачина на звук)].
 - За модели DCP:
Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Beep (Звучен сигнал)].
2. Притиснете една од следниве опции(Модели MFC):

Опција	Опис
Ring (Свонење)	Приспособете ја јачината на звукот на свонење.
Beep (Звучен сигнал)	Приспособете ја јачината на звукот кога притискате копче, кога грешите или откако ќе испратите или примите факс.

Опција	Опис
--------	------

Speaker (Звучник)	Приспособете ја јачината на звукот на звучникот.
-------------------	--

3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикажат опциите [Off (Исклучено)], [Low (Ниско)], [Med (Средно)] или [High (Високо)], а потоа притиснете ја саканата опција.

4. Притиснете .



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)
-

Промени за летно сметање на времето автоматски

Може да го програмирате уредот автоматски да го менува времето при летно сметање на времето.

Се ресетира еден час напред напролет и еден час назазад наесен. Осигурете се дека сте ги поставиле точните датум и време во поставката Датум и време.

Функцијава е достапна само во некои земји.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Date & Time (Датум и време)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Auto Daylight (Авто. летно сметање на времето)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [On (Вклучено)] или [Off (Исклучено)], а потоа притиснете **OK**.
6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Date & Time (Датум и време)] > [Auto Daylight (Авто. летно сметање на времето)].
2. Притиснете [On (Вклучено)] или [Off (Исклучено)].
3. Притиснете .

✓ Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Поставување одбројување за режим на спиење

Поставките за режимот на спиење (или режим на штедење енергија) може да го намали трошењето енергија. Кога уредот е во режим на спиење, се однесува како да е исклучен. Уредот ќе се разбуди и ќе почне да печати кога ќе прими задача за печатење или факс. Користете ги овие упатства за да поставите одложување на времето (одбројување) пред уредот да влезе во режим на спиење.

- Може да изберете колку долго уредот треба да биде во мирување пред да влезе во режим на спиење.
- Тајмерот ќе се рестартира ако се изведе некоја постапка на уредот, како што е примање задача за печатење.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Ecology (Екологија)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Sleep Time (Време на спиење)], а потоа притиснете **OK**.
5. Внесете го времето (максимум 50 минути) на мирување на уредот пред да влезе во режим на спиење, а потоа притиснете **OK**.
6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Ecology (Екологија)] > [Sleep Time (Време на спиење)].
2. Внесете должина на време на состојба на мирување на уредот (најмногу 50 минути) пред да влезе во режим на спиење, а потоа притиснете [OK (OK)].
3. Притиснете .

✓ Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

За режимот на целосно спиење

Ако уредот е во режим на спиење и не прими никаква задача одреден период, автоматски ќе влезе во режим на хибернација. Должината на времето се базира на вашиот одреден модел и на поставките.

Режимот на длабоко спиење користи помалку енергија од режимот на спиење.

Модели за кои важи	LCD-екран на уредот во режим на длабоко спиење	Услови што ќе го разбудат уредот
DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	На LCD-екранот се прикажува Deep Sleep (Целосно спиење).	Уредот прима задача. Некој ќе притисне копче на контролната табла.
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Заднинското LCD-светло се исклучува, а LED-светлото трепка.	Уредот прима задача. Некој ќе притисне на LCD-екранот на допир.



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Поставување режим на автоматско исклучување

Ако уредот е во Режим на целосно спиење одреден временски период, тогаш во зависност од вашиот модел и поставките, уредот ќе влезе во Режим на исклучување автоматски. Уредот не влегува во Режим на исклучување кога е поврзан на мрежа или на телефонска линија, или кога во меморијата има податоци за безбедно печатење(достапно за одредени модели).

За да започнете со печатење, притиснете  на контролната табла и испратете задача за печатење.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Ecology (Екологија)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Auto Power Off (Автоматско исклучување)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [8 hours (8 часа)], [4 hours (4 часа)], [2 hours (2 часа)], [1 hour (1 час)] или [Off (Исклучено)], а потоа притиснете **OK**.
6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Ecology (Екологија)] > [Auto Power Off (Автоматско исклучување)].
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Off (Исклучено)], [1 hour (1 час)], [2 hours (2 часа)], [4 hours (4 часа)] или [8 hours (8 часа)], а потоа притиснете ја саканата опција.
3. Притиснете .

Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Поставете ги датумот и времето

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Date & Time (Датум и време)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Date & Time (Датум и време)], а потоа притиснете **OK**.
5. Внесете ги последните две цифри од годината користејќи ја тастатурата за бирање, а потоа притиснете **OK**.
6. Внесете ги двете цифри од месецот користејќи ја нумеричката тастатурата за бирање, а потоа притиснете **OK**.
7. Внесете ги двете цифри за денот користејќи ја тастатурата за бирање, а потоа притиснете **OK**.
8. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [12h Clock (12-часовен приказ)] или [24h Clock (24-часовен приказ)], а потоа притиснете **OK**.
9. Направете едно од следново:
 - Ако сте избрале [12h Clock (12-часовен приказ)] како формат во параметарот [Date & Time (Датум и време)], внесете го времето (во 12-часовен формат) користејќи ја тастатурата за бирање.
Притиснете **OK**.
Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [AM (Претпладне)] или [PM (Попладне)], а потоа притиснете **OK**.
 - Ако сте избрале [24h Clock (24-часовен приказ)] како формат во параметарот [Date & Time (Датум и време)], внесете го времето (во 24-часовен формат) користејќи ја тастатурата за бирање.
Притиснете **OK**.
(На пример, внесете 19:45 за 7:45 PM.)
10. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Date & Time (Датум и време)] > [Date (Датум)].
2. Внесете ги последните две цифри од годината користејќи го LCD-екранот, а потоа притиснете [OK (OK)].
3. Внесете ги последните две цифри за месецот користејќи го LCD-екранот, а потоа притиснете [OK (OK)].
4. Внесете ги последните две цифри за денот користејќи го LCD-екранот, а потоа притиснете [OK (OK)].
5. Притиснете [Clock Type (Вид часовник)].

-
6. Притиснете [12h Clock (12-часовен приказ)] или [24h Clock (24-часовен приказ)].
7. Притиснете [Time (Време)].
8. За да го внесете времето, направете едно од следново:
- Ако сте избрале [12h Clock (12-часовен приказ)] како формат во параметарот [Clock Type (Вид часовник)], внесете го времето (во 12-часовен формат) користејќи го LCD-екранот.
Притиснете   за да изберете [AM (Претпладне)] или [PM (Попладне)].
Притиснете [OK (OK)].
 - Ако сте избрале [24h Clock (24-часовен приказ)] како формат во параметарот [Clock Type (Вид часовник)], внесете го времето (во 24-часовен формат) користејќи го LCD-екранот.
Притиснете [OK (OK)].
(На пример, внесете 19:45 за 7:45 PM.)
9. Притиснете .



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)
-

Поставете ја временската зона

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Поставете ја временската зона за вашата локација на уредот.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Date & Time (Датум и време)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Time Zone (Временска зона)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете ▲ или ▼ за да ја изберете временската зона. Притиснете **OK**.
6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Date & Time (Датум и време)] > [Time Zone (Временска зона)].
2. Внесете ја временската зона.
3. Притиснете [OK (OK)].
4. Притиснете .

✓ Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Приспособување на осветлувањето на задното LCD-светло

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ако ви е тешко да го прочитате LCD-екранот, може да помогне ако ја смените поставката за осветлување.

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [LCD Settings (Поставки за LCD)] > [Backlight (Заднинско светло)].
2. Притиснете ја опцијата [Light (Светло)], [Med (Средно)] или [Dark (Темно)].
3. Притиснете .



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Сменете колку долго ќе биде вклучено заднинското LCD-светло

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Поставете колку долго ќе биде вклучено заднинското LCD-светло.

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [LCD Settings (Поставки за LCD)] > [Dim Timer (Тајмер за затемнување)].
2. Притиснете ја опцијата [10 Secs (10 секунди)], [20 Secs (20 секунди)] или [30 Secs (30 секунди)].
3. Притиснете .



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Поставете ID на уредот

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Поставете уредот да печати ID на вашиот уред и датумот и времето на факс на врвот на секој факс што го испраќате.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете  (**Факс (Факс)**).
2. Притиснете **Menu (Мени)**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Station ID (ID на станица)], а потоа притиснете **OK**.
5. Внесете го вашиот број на факс (најмногу до 20 цифри) користејќи ја тастатурата за бирање, а потоа притиснете **OK**.
6. Внесете го вашиот број на телефон (до 20 цифри) на тастатурата за бирање, а потоа притиснете **OK**.
Ако бројот на телефон и бројот на факс се исти, внесете го истиот број повторно.
7. Внесете го вашето име (до 20 знаци) користејќи ја тастатурата за бирање, а потоа притиснете **OK**.



За да внесете текст на вашиот уред >> [Поврзани информации: Како да внесете текст на вашиот уред](#)

8. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Station ID (ID на станица)] > [Fax (Факс)].
2. Внесете го вашиот број на факс (до 20 цифри) користејќи го LCD-екранот, а потоа притиснете [OK (OK)].
3. Притиснете [Tel (Тел.)].
4. Внесете го вашиот број на телефон (до 20 цифри) користејќи го LCD-екранот, а потоа притиснете [OK (OK)].
5. Притиснете [Name (Име)].
6. Внесете го вашето име (до 20 знаци) преку LCD-екранот, а потоа притиснете [OK (OK)].



- Притиснете  за избор на букви, броеви и специјални знаци. (Достапните знаци може да се разликуваат во зависност од државата.)
- Ако внесете погрешен знак, притиснете ◀ или ▶ за да го придвижите покажувачот до погрешниот знак и притиснете . Притиснете на точниот знак.
- За да внесете празно место, притиснете [Space (Простор)].
- Подетални информации >> [Поврзани информации](#)

7. Притиснете .



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Сродни теми:

- [Како да внесете текст во вашиот уред](#)
 - [Пренос на факсови на друг факс уред](#)
 - [Пренос на извештајот за дневникот на факсови на друг факс уред](#)
-

Поставување режим на тонско или пулсно бирање

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Вашиот уред е поставен за услуга на тонско бирање. Ако имате услуга со пулсно бирање (на вртење), мора да го смените режимот на бирање.

Функцијава не е достапна во некои земји.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Tone/Pulse (Тонско/пулсно)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Tone (Тонско)] или [Pulse (Пулсно)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Tone/Pulse (Тонско/пулсно)].
2. Притиснете [Tone (Тонско)] или [Pulse (Пулсно)].
3. Притиснете .



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Намалување на користењето на тонерот

Користењето на функцијата Штедење тонер може да ја намали потрошувачката на тонерот. Кога е вклучена функцијата Штедење тонер, отпечатениот материјал е посветол.

НЕ препорачуваме да се користи функцијата Штедење тонер за печатење фотографии или црно-бели слики.

>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Ecology (Екологија)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Toner Save (Штедење тонер)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [On (Вклучено)] или [Off (Исклучено)], а потоа притиснете **OK**.
6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Ecology (Екологија)] > [Toner Save (Штедење тонер)].
2. Притиснете [On (Вклучено)] или [Off (Исклучено)].
3. Притиснете .

Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Сродни теми:

- [Подобре го квалитетот на печатењето](#)

Поставете го режимот за продолжување

Режимот за продолжување го присилува уредот да продолжи со печатење откако контролната табла ќе прикаже „Замени тонер“.

Уредот ќе продолжи со печатење додека LCD-екранот не прикаже Тонерот заврши.

Фабричката поставка е Стоп.



- Кога контролната табла ќе покаже грешка, не може да го смените режимот.
- Ако продолжите со печатење во режимот за продолжување, не можеме да го гарантираме квалитетот на печатење.
- При користење на режимот за продолжување отпечатениот документ може да изгледа побледо.
- Откако ќе ја замените касетата за тонер со нова, режимот за продолжување ќе се врати на стандардната поставка (Стоп).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Replace Toner (Заменете тонер)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Continue (Продолжи)] или [Stop (Стоп)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Replace Toner (Заменете тонер)].
2. Притиснете [Continue (Продолжи)] или [Stop (Стоп)].
3. Притиснете .



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Дознајте за примање факсови во режим Продолжи

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Уредот може да складира примени факсови во меморијата ако изберете режим Продолжи кога на LCD-екранот ќе се прикаже пораката Замени тонер.

Кога примените факсови се печатат во режим Продолжи, LCD-екранот ќе праша дали квалитетот за печатење факс е ОК.

Ако квалитетот не е добар, изберете Не. Уредот ќе ги чува складираните факсови во меморија, па ќе можете да ги отпечатите повторно откако ќе ја замените касетата за тонер со нова. Ако квалитетот на печатење е добар, изберете Да. LCD-екранот ќе праша дали сакате да ги избришете отпечатените факсови од меморијата.

Ако изберете да не се избришат, повторно ќе ве праша откако ќе ја замените касетата за тонер со нова.



- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
Уредот може да складира во меморија до 400 факсови.
- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
Уредот може да складира во меморија до 500 факсови.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
Ако го исклучите прекинувачот за напојување, факсовите во меморијата ќе се изгубат.
- Уредот ќе ги чува складираните факсови во режим Продолжи, дури и ако го измените параметарот Продолжи во Прекини.
- Ако поставите нова касета за тонер кога на LCD-екранот се прикажува пораката „Тонерот заврши“, уредот ќе праша дали сакате да ги отпечатите складираните факсови. Изберете Печати за складираните факсови да се отпечатат.

Тонерот заврши во режим Продолжи

Кога на LCD-екранот ќе се прикаже пораката „Тонерот заврши“, уредот ќе престане со печатење. Ако меморијата е полна, а вие сакате да продолжите да примате факсови, мора да поставите нова касета за тонер.



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Спречете бирање погрешен број (ограничување на бирањето)

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Оваа функција ги спречува корисниците да испраќаат факсови или да бираат погрешни броеви по грешка. Можете да го поставите уредот да ограничи бирање кога користите тастатура за бирање, адресар и кратенки.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Fax (Факс)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Dial Restrict. (Забрането бирање)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете **▲** или **▼** а да се прикаже претпочитаната опција, а потоа притиснете **OK**.
 - [Dial Pad (Тастатура за бирање)]
 - [Shortcut (Кратенка)]
 - [Speed Dial (Брзо бирање)]
5. Притиснете **▲** или **▼** за да изберете една од следниве опции, а потоа притиснете **OK**.

Опција	Опис
Enter # Twice (Внесете # двапати)	Уредот ќе ве извести да го внесете бројот повторно, а потоа ако повторно го внесете истиот број точно, уредот ќе почне со бирање. Ако повторно внесете неточен број, на LCD-екранот ќе се прикаже порака за грешка.
On (Вклучено)	Уредот ќе ги ограничи сите испраќања преку факс и појдовни повици за тој начин на бирање.
Off (Исклучено)	Уредот не го ограничува начинот на бирање.

- Параметарот [Enter # Twice (Внесете # двапати)] нема да функционира ако користите надворешен телефон пред да го внесете бројот. Нема да мора да го внесете бројот повторно.
- Ако изберете [On (Вклучено)] или [Enter # Twice (Внесете # двапати)], не можете да ја користите карактеристиката емитување.

6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Fax (Факс)] > [Dial Restriction (Ограничување за бирање)].
2. Притиснете една од следниве опции:
 - [Dial Pad (Тастатура за бирање)]
 - [Address Book (Адресар)]



Ако комбинирате броеви од адресарот при бирање, адресата ќе биде препознаена како внес од тастатура за бирање и нема да биде ограничена.

- [Shortcuts (Кратенки)]

3. Притиснете една од следниве опции:

Опција	Опис
Enter # Twice (Внесете # двапати)	Уредот ќе ве извести да го внесете бројот повторно, а потоа ако повторно го внесете истиот број точно, уредот ќе почне со бирање. Ако повторно внесете неточен број, на LCD-екранот ќе се прикаже порака за грешка.
On (Вклучено)	Уредот ќе ги ограничи сите испраќања преку факс и појдовни повици за тој начин на бирање.
Off (Исклучено)	Уредот не го ограничува начинот на бирање.



- Параметарот [Enter # Twice (Внесете # двапати)] нема да функционира ако користите надворешен телефон пред да го внесете бројот. Нема да мора да го внесете бројот повторно.
- Ако изберете [On (Вклучено)] или [Enter # Twice (Внесете # двапати)], не можете да ја користите карактеристиката емитување.

4. Притиснете .



Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Намалување на бучавата при печатење

Поставката за тивок режим може да ја намали бучавата при печатење. Кога е вклучен тивкиот режим, брзината на печатење се намалува. Фабричкиот параметар е исклучен.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [General Setup (Општо поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Ecology (Екологија)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [Quiet Mode (Тивок режим)], а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **▲** или **▼** за да се прикаже опцијата [On (Вклучено)] или [Off (Исклучено)], а потоа притиснете **OK**.
6. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)] > [Ecology (Екологија)] > [Quiet Mode (Тивок режим)].
2. Притиснете [On (Вклучено)] или [Off (Исклучено)].
3. Притиснете .

Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

Изменете го јазикот на LCD-екранот

Променете го јазикот на LCD-екранот ако е потребно.

Функцијава не е достапна во некои земји.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Initial Setup (Почетно поставување)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Local Language (Локален јазик)], а потоа притиснете **OK**.
4. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже вашиот јазик, а потоа притиснете **OK**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)] > [Local Language (Локален јазик)].
2. Изберете го вашиот јазик.
3. Притиснете .

Поврзани информации

- [Општи поставки](#)

▲ Почетна > [поставки за уредот](#) > [Сменете ги поставките на уредот од контролната табла](#) > Зачувајте ги вашите омилените поставки како кратенка

Зачувајте ги вашите омилените поставки како кратенка

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Додадете кратенки](#)
- [Изменете или избришете кратенки](#)

Додадете кратенки

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Можете да додавате поставки за факс, копирање, скенер, Web Connect и апликации кои најчесто ги користите, зачувувајќи ги како кратенки. Подоцна, наместо повторно да ги внесувате рачно, може да притиснете на кратенката за да ги примените овие поставки.



Во зависност од моделот, некои менија Кратенки не се достапни.

Во овие упатства е опишано како да додадете кратенка за копирање. Чекорите за додавање кратенка за факс, скенер, Web Connect или апликации се многу слични.

1. Притиснете  ([Shortcuts (Кратенки)]).
2. Притиснете го копчето на коешто не сте додале кратенка.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже [Copy (Копирај)], а потоа притиснете [Copy (Копирај)].
4. Притиснете ја однапред поставената поставка за копирање што ја сакате.
5. Притиснете  ([Options (Опции)]).
6. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикажат достапните поставки, а потоа притиснете на параметарот што сакате да го измените.
7. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикажат достапните опции за параметарот, а потоа притиснете на саканата опција.
Повторувајте ги овие два чекора сè додека не ги изберете сите сакани поставки и опции, а потоа притиснете [OK (OK)].
8. Кога ќе завршите со менување на поставките, притиснете [OK (OK)].
9. Прочитајте го и потврдете го прикажаниот список со параметрите што сте ги избрале, а потоа притиснете [OK (OK)].
10. Внесете име за кратенката користејќи го LCD-екранот, а потоа притиснете [OK (OK)].



Поврзани информации

- Зачувајте ги вашите омилените поставки како кратенка

Изменете или избришете кратенки

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



Не може да промените кратенка за Web Connect или апликации. Ако треба да ги промените, избришете ги, а потоа додадете нова кратенка.

1. Притиснете  Shortcuts ([Shortcuts (Кратенки)]).
2. Притиснете картичка од [1] до [3] за да се прикаже кратенката што сакате да ја измените.
3. Притиснете на кратенката што сакате да ја измените.

Се појавуваат параметрите за кратенката што ја избравте.



За да ја избришете кратенката или да го уредите името, притиснете и задржете на кратенката додека не се појават опциите, а потоа следете ги менијата на екранот.

4. Притиснете  ([Options (Опции)]).
5. Ако е потребно, изменете ги параметрите за кратенката.
6. Притиснете [OK (OK)].
7. Кога ќе завршите, притиснете [Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)].
8. Прочитајте го и потврдете го прикажаниот список со параметрите што сте ги избрале, а потоа притиснете [OK (OK)].
9. Направете нешто од следново:
 - За да ја пребришете кратенката, притиснете [Yes (Да)].
 - Ако не сакате кратенката да се пребрише, притиснете [No (Не)] за да внесете ново име за кратенка.

Притиснете на кое било  за да додадете нова кратенка.

Внесете ново име користејќи го LCD-екранот, а потоа притиснете [OK (OK)].



За да го уредите името, задржете  за да се избрише тековното име.



Поврзани информации

- [Зачувајте ги вашите омилените поставки како кратенка](#)

Извештаи за печатење

- [Извештаи](#)
- [Печатење извештај](#)

Извештаи

Достапни се следниве извештаи:

ХМИТ-потврда (За модели со функција факсимил)

Извештајот за ХМИТ-потврда печати извештај за потврда на преносот од вашиот последен пренос.

Адресар (За модели со функција факсимил)

Извештајот за адресарот печати листа со имињата и броевите зачувани во меморијата на адресарот.

Дневник за факс (За модели со функција факсимил)

Дневникот на факсови печати листа со информации за последните 200 појдовни и дојдовни факсови. (TX значи пренос, RX значи прием.)

Кориснички поставки

Извештајот за корисничките поставки печати листа од вашите тековни поставки.

Поставки за печатач

Извештајот за Поставки за печатачот печати список од тековните поставки на вашиот печатач.

Мрежна конфигурација (Модели со мрежна функционалност)

Извештајот за мрежна конфигурација печати листа од вашите тековни мрежни поставки.

Печати список со датотеки

Списокот со датотеки за печатење, печати список на фонтови и поставки за макро / стрим за печатење складирани во уредот.

Печатење точки од барабан

Извештајот Печатење точки за барабан го печати листот со точки на барабанот, што помага при чистење на единицата на барабанот.

Извештај за WLAN (Модели со безжична мрежна функционалност)

Извештајот за WLAN ја печати дијагнозата за безжична LAN-врска.

Историја на идентитет на повици (За модели со функција факсимил)

Извештајот за историја на идентитетот на повици печати листа на достапните информации за идентитет на повик за последните 30 примени факсови и телефонски повици.



Поврзани информации

- [Извештаи за печатење](#)

Печатење извештај

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Притиснете **Menu (Мени)**.
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже опцијата [Print Reports (Извештаи за печатење)], а потоа притиснете **OK**.
3. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже извештајот што сакате да го печатите, а потоа притиснете **OK**.
4. Направете едно од следново:
 - Ако изберете [XMIT Verify (Потврда на XMIT)], направете едно од следново:
 - За да го видите Извештајот за потврда на преносот, притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже [View on LCD (Прикажи на LCD-екран)], а потоа притиснете **OK**.
 - За да го печатите Извештајот за потврда на преносот, притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже [Print Report (Извештај за печатење)], а потоа притиснете **OK**.
 - Притиснете **Start (Старт)**.
 - Ако изберете други извештаи, притиснете **Start (Старт)**.
5. Притиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Притиснете  [Settings (Поставки)] > [All Settings (Сите поставки)] > [Print Reports (Извештаи за печатење)].
2. Притиснете ▲ или ▼ за да се прикаже извештајот што сакате да го печатите, а потоа притиснете на него.
3. Направете едно од следново:
 - Ако изберете [XMIT Verify (Потврда на XMIT)], направете едно од следново:
 - За да го видите извештајот за потврдена испорака, притиснете [View on LCD (Прикажи на LCD-екран)].
 - За да го отпечатите извештајот за потврдена испорака, притиснете [Print Report (Извештај за печатење)].
 - Ако изберете други извештаи, одете на следниот чекор.
4. Притиснете [Yes (Да)].
5. Притиснете .

✓ Поврзани информации

- [Извештаи за печатење](#)

Табели за поставки и функции

Табелите за поставки ќе ви помогнат да ги разберете изборите и опциите во менијата што се наоѓаат во програмите на уредот.

- Табели со поставки (дволиниски LCD MFC-модели)
- Табели со поставки (дволиниски LCD DCP-модели)
- Табели со поставки (2,7" модели MFC со панели на допир и 3,5" модели MFC со панел на допир)
- Табели за поставки (2,7" модели DCP со екран на допир)
- Табели со карактеристики (2,7" модели MFC со панели на допир и 3,5" модели MFC со панел на допир)
- Табели со карактеристики (Панел на допир од 2,7" DCP-модели)

Табели со поставки (дволиниски LCD MFC-модели)

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

```
>> [General Setup (Општо поставување)]
>> [Fax (Факс)]
>> [Copy (Копирај)]
>> [Printer (Печатач)]
>> [Network (Мрежа)] (За модели со мрежна функционалност)
>> [Print Reports (Извештаи за печатење)]
>> [Machine Info. (Информации за уредот)]
>> [Initial Setup (Почетно поставување)]
```

[General Setup (Општо поставување)]

[General Setup (Општо поставување)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Default Mode (Стандарден режим)	-	-	Изберете го стандардниот режим.
Mode Timer (Таймер за режим)	-	-	Поставете го времето на мирување пред уредот да се врати во стандардниот режим.
Tray Setting (Поставки за фиока)	Paper Type (Тип хартија)	-	Поставете го видот хартија во фиоката за хартија.
	Paper Size (Големина на хартијата)	-	Поставете ја големината на хартија во фиоката за хартија.
	Print Position (Позиција на печатење)	X Offset (X офсет)	Поместете ја почетната позиција за печатење (во горниот лев агол од страниците) хоризонтално од -500 (лево) до +500 (десно) точки во 300 dpi.
		Y Offset (Y офсет)	Приспособете ја почетната позиција за печатење (во горниот лев агол од страниците) вертикално од -500 (горе) до +500 (долу) точки во 300 dpi.
	Check Paper (Проверете ја хартијата)	-	Изберете дали сакате да се прикаже порака којашто ви кажува да проверите дека големината и типот на хартија во уредот и параметрите на уредот за големина и тип на хартија си одговараат.
Volume (Јачина на звук)	Ring (Свонење)	-	Приспособете ја јачината на звукот на свонење.
	Beeper (Звучен сигнал)	-	Приспособете ја јачината на звучниот сигнал.
	Speaker (Звучник)	-	Приспособете ја јачината на звукот на звучникот.
Ecology (Екологија)	Eco Mode (Еко режим)	-	Вклучете ги следниве поставки на уредот истовремено: 2-sided Print:Long Edge (Двострано печатење: долг раб) ¹ (достапно за одредени модели)

¹ Промената на оваа поставка е можна само откако ќе промените одредени поставки на уредот во Управување преку веб (Web Based Management).

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Ecology (Екологија)			- Sleep Time:0Min (Време на спиење: 0 мин.) - Quiet Mode (Тивок режим):On (Вклучено) ¹ - Toner Save (Штедење тонер):On (Вклучено) ¹
	Toner Save (Штедење тонер)	-	Зголемете го капацитетот на страници за касетата за тонер.
	Sleep Time (Време на спиење)	-	Поставете го бројот на минути пред уредот да влезе во режим на спиење.
	Quiet Mode (Тивок режим)	-	Намалете ја бучавата при печатење.
	Auto Power Off (Автоматско исклучување)	-	Поставете го бројот на часови за кои уредот треба да биде во режим на длабоко спиење пред да премине во режим на исклучување.
LCD Contrast (LCD-контраст)	-	-	Приспособете го контрастот на LCD-екранот.
Security (Безбедност)	TX Lock (Блокирање TX)	-	Забранува поголем број од постапките, освен примање факсови.
	Setting Lock (Блокирање поставки)	-	Ограничете менување поставки на уредот од страна на неовластени корисници.
Replace Toner (Заменете тонер)	-	-	Поставете го уредот да продолжи со печатење откако LCD-екранот ќе прикаже Replace Toner (Замени тонер).

[Факс (Факс)]

[Факс (Факс)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Setup Receive (Поставување прием)	Receive Mode (Режим на прием)	-	Изберете го режимот за примање што најмногу одговара на вашите потреби.
	Ring Delay (Одложено свонење)	-	Поставете го бројот на свонења пред уредот да одговори во режим Факс или Факс/Тел.
	F/T Ring Time (Време на свонење на F/T)	-	Поставете ја должината на времето на лажно/двојно свонење во режим Факс/Тел.
	Fax Detect (Откривање факс)	-	Прима автоматски факс пораки кога ќе одговорите на повик и ги слушнете факс звуците.
	Remote Codes (Далечински кодови)	-	Одговорете на повици на локал или надворешен телефон и користете кодови за да се вклучат или исклучат далечинските кодови. Кодовите можете да ги персонализирате.
	Auto Reduction (Автоматско намалување)	-	Намалете ја големината на дојдовните факсови.
	Fax Rx Stamp (Време и датум на факсот)	-	Отпечатете ги времето и датумот на прием на горниот дел од дојдовните факсови.
	2-sided (Двострано)	-	Печатете ги факсовите што ги добивате на обете страни од хартијата.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Setup Send (Постави испраќање)	Fax Resolution (Резолуција на факс)	-	Поставете ја стандардната резолуција за излезни факсови.
	Contrast (Контраст)	-	Менувајте ја осветленоста или затемнувањето на факсовите што ги испраќате.
	Glass ScanSize (Големина на скенирање на стаклото)	-	Приспособете ја областа за скенирање на стаклото на скенерот да одговара на големината на документот.
	Real Time TX (TX во реално време)	-	Испратете факс без користење на меморијата.
	Overseas Mode (Прекуокеански режим)	-	Ако имате тешкотии со испраќање факс во странство, поставете го ова на Вклучено.
	Coverpage Note (Напомена за насловна страна)	5. 6.	Поставете ваши сопствени коментари за насловната страница на факсот.
	Auto Redial (Автоматско повторно бирање)	-	Ако факсот не се испратил бидејќи линијата била зафатена, поставете го уредот да го избере бројот на последниот факс после пет минути.
	Destination (Одредиште)	-	Поставете го уредот да ги прикаже одредишните информации на LCD-екранот при бирање факс број.
Block List (Блок листа) (Достапно само за некои држави.)	Register (Регистрирај)	-	Запишете посебни броеви на факс на списокот со блокирани броеви за да избегнете примање факсови од тие броеви.
	Delete (Избриши)	-	Избришете го бројот од списокот со блокирани броеви.
	Print Report (Извештај за печатење)	-	Отпечатете список со регистрирани броеви на факс во списокот со блокирани броеви.
Report Setting (Поставки за извештај)	XMIT Report (Извештај за XMIT)	-	Изберете почетно поставување за извештај за потврдена испорака.
	Journal Period (Период на дневник)	-	Поставете го интервалот за автоматско печатење на дневник на факс. Ако изберете опција поинаква од Исклучено и на секои 50 факсови, можете да го поставите времето за опцијата. Ако изберете на секои 7 дена, можете да го поставите денот во неделата.
Memory Receive (Прием во меморија)	Forward/Store (Препрати/складирај)	-	Поставете го уредот да препраќа факс-пораки или да складира дојдовни факсови во меморијата (за да може да ги вратите кога не сте кај уредот).
	PC Fax Receive (Прием на факс на компјутер)	-	Поставете го уредот да испраќа факсови во компјутерот.
	Remote Access (Далечински пристап)	-	Поставете сопствен код за далечинско вчитување.
	Print Document (Печати документ)	-	Отпечатете ги примените факсови складирани во меморијата на уредот.
Dial Restrict. (Забрането бирање)	Dial Pad (Тастатура за бирање)	-	Ограничете го бирањето кога го користите бројчаникот.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Dial Restrict. (Забрането бирање)	Shortcut (Кратенка)	-	Поставете уредот да го ограничи бирањето на броевите од кратенките.
	Speed Dial (Брзо бирање)	-	Поставете го уредот да забранува бирање броеви со брзо бирање.
Remaining Jobs (Преостанати задачи)	-	-	Проверете кои закажани задачи се во меморијата на уредот и откажете ги избраните задачи.
	Caller ID (ID на повикувач) (Достапно само за некои држави.)	-	Овозможете или оневозможете прикажување на бројот (или името) на оној што ве повикува. Пред да почнете да ја користите оваа функција, проверете дали е вклучена поставката за идентификација на повик (Caller ID).

[Сору (Копирај)]

[Сору (Копирај)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Density (Густина)	-	Приспособете ја густината.
Quality (Квалитет)	-	Изберете ја резолуцијата на копирање за вашиот тип на документ.
Contrast (Контраст)	-	Приспособете го контрастот на копиите.
ID Сору (ID на копирање)	Density (Густина)	Приспособете ја густината.
	Quality (Квалитет)	Изберете ја резолуцијата на копирање за вашиот тип на документ.
	Contrast (Контраст)	Приспособете го контрастот на копиите.
	2in1/1in1 (2 во 1/1 во 1)	Направете 2 во 1 ID копии.

[Printer (Печатач)]

[Printer (Печатач)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Resolution (Резолуција)	-	Изберете ја резолуцијата за печатење.
Density (Густина)	-	Зголемете ја или намалете ја густината на печатењето.
Test Print (Тест печатење)	-	Отпечатете пробна страница.
2-sided (Двострано) (За модели со автоматско двострано печатење)	2-sided Print (Двострано печатење)	Исклучете двострано печатење и изберете преврти на долг раб или на краток раб.
	Single Image (Една слика)	За задача за печатење каде што последната страница е еднострана слика, изберете ја опцијата 1-sided Feed (Еднострано ставање) за да се намали времето на печатење.
Auto Continue (Автоматски продолжи)	-	Изберете го овој параметар ако сакате уредот да ги исчисти грешките во големина на хартија и да ја користи хартијата во фиоката.
PrintPosition (Позиција на печатење)	-	Пристапете до менијата за поставки за позиција на печатење.

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Reset Printer (Ресетирај печатач)	-	Вратете ги поставките на уредот на фабричките стандарди.

[Network (Мрежа)] (За модели со мрежна функционалност)

[Network (Мрежа)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wired LAN (Жичен LAN) (за модели со жична мрежа)	TCP/IP	Boot Method (Метод на стартување)	-	Изберете го начинот на подигање којшто најмногу одговара на вашите потреби.
		IP Address (IP-адреса)	-	Внесете ја IP-адресата.
		Subnet Mask (Subnet-маска)	-	Внесете ја Subnet-маската.
		Gateway (Мрежен премин)	-	Внесете ја адресата на мрежниот премин.
		Node Name (Име на јазол)	-	Внесете го името на јазолот. (до 32 знаци)
		WINS Config (WINS-конфигурација)	-	Изберете го режимот конфигурација на WINS.
		WINS Server (WINS-опслужувач)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач WINS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач WINS.
		DNS Server (Опслужувач DNS)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач DNS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач DNS.
		APIPA	-	Поставете уредот автоматски да ја додели IP-адресата од опсегот на адресата врска-локал.
		IPv6	-	Вклучете го или исклучете го протоколот IPv6.
	Ethernet (Етернет)	-	-	Изберете го режимот на етернет-врска.
	Wired Status (Жичен статус)	-	-	Видете го статусот на тековната жична мрежа.
	MAC Address (MAC-адреса)	-	-	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно) (За безжични модели)	-	-	Обновете ги параметрите за жична мрежа на фабричките поставки.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wired LAN (Жичен LAN) (за модели со жична мрежа)	Wired Enable (Овозможи жичен)	-	-	Исклучете или вклучете го поврзувањето WLAN-врска рачно.
WLAN (Wi-Fi) (За безжични модели)	Find Network (Пронајди мрежа)	-	-	Конфигурирајте ги рачно параметрите за вашата безжична мрежа.
	TCP/IP	Boot Method (Метод на стартување)	-	Изберете го начинот на подигање којшто најмногу одговара на вашите потреби.
		IP Address (IP-адреса)	-	Внесете ја IP-адресата.
		Subnet Mask (Subnet-маска)	-	Внесете ја Subnet-маската.
		Gateway (Мрежен премин)	-	Внесете ја адресата на мрежниот премин.
		Node Name (Име на јазол)	-	Внесете го името на јазолот. (до 32 знаци)
		WINS Config (WINS-конфигурација)	-	Изберете го режимот конфигурација на WINS.
		WINS Server (WINS-опслужувач)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач WINS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач WINS.
		DNS Server (Опслужувач DNS)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач DNS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач DNS.
		APIPA	-	Поставете уредот автоматски да ја додели IP-адресата од опсегот на адресата врска-локал.
		IPv6	-	Вклучете го или исклучете го протоколот IPv6.
	WPS/PushButton (WPS/Копче)	-	-	Конфигурирајте ги поставките за безжичната мрежа со помош на методот за притискање едно копче.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN-код)	-	-	Конфигурирајте ги поставките на вашата безжична мрежа користејќи го WPS со PIN-код.
	Recover WLAN (Врати WLAN)	-	-	Ресетирајте и рестартирајте ја вашата безжична мрежа.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
WLAN (Wi-Fi) (За безжични модели)	WLAN Status (WLAN-статус)	Status (Статус)	-	Видете го тековниот статус на безжичната мрежа.
		Signal (Сигнал)	-	Видете ја јачината на сигналот на тековната безжична мрежа.
		Channel (Канал)	-	Погледнете го тековниот канал на безжичната мрежа.
		Speed (Брзина)	-	Видете ја тековната брзина на безжичната мрежа.
		SSID	-	Видете ја тековната SSID-мрежа.
		Comm. Mode (Ком. Режим)	-	Видете го тековниот режим на комуникација.
	MAC Address (MAC-адреса)	-	-	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно) (за модели со жична мрежа)	-	-	Обновете ги параметрите за безжична мрежа на фабричките поставки.
Wi-Fi Direct (За безжични модели)	WLAN Enable (Овозможи WLAN)	-	-	Исклучете или вклучете ја WLAN-мрежата рачно.
	Manual (Рачно)	-	-	Конфигурирајте ги рачно поставките за вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Group Owner (Сопственик на група)	-	-	Поставете го уредот како сопственик на група.
	Push Button (Копче на притискање)	-	-	Конфигурирајте ги параметрите за вашата мрежа Wi-Fi Direct користејќи го методот на притискање едно копче.
	PIN Code (PIN-код)	-	-	Конфигурирајте ги параметрите за мрежата Wi-Fi Direct користејќи WPS со PIN-код.
	Device Info. (Информации за уредот)	Device Name (Име на уред)	-	Видете го името на вашиот уред.
		SSID	-	Видете ја SSID-мрежата на сопственикот на групата. Кога уредот не е поврзан, LCD-екранот прикажува Не е поврзано.
		IP Address (IP-адреса)	-	Погледнете ја тековната IP-адреса на уредот.
	Status Info. (Информации за статусот)	Status (Статус)	-	Видете го тековниот статус на мрежата Wi-Fi Direct.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wi-Fi Direct (За безжични модели)	Status Info. (Информации за статусот)	Signal (Сигнал)	-	Видете ја јачината на сигналот на тековната мрежа Wi-Fi Direct. Кога вашиот уред дејствува како сопственик на група, LCD-екранот означува силен сигнал.
		Channel (Канал)	-	Погледнете го тековниот канал на мрежата Wi-Fi Direct.
		Speed (Брзина)	-	Видете ја тековната брзина на мрежата Wi-Fi Direct.
	I/F Enable (Овозможи I/F)	-	-	Вклучете или исклучете го поврзувањето на Wi-Fi Direct.
E-mail/IFAX (Е-пошта/IFAX)	Mail Address (Поштенска адреса)	-	-	Внесете ја адресата на е-пошта. (до 255 знаци)
	Setup Server (Постави опслужувач)	SMTP	Server (Опслужувач)	Внесете ги името и адресата на опслужувачот SMTP.
			Port (Влез)	Внесете го бројот на портата SMTP.
			Auth. for SMTP (Овластување за SMTP)	Изберете го методот за заштита за известување за е-пошта.
			SSL/TLS	Испратете или примете е-пошта преку опслужувач за е-пошта за којшто е потребна безбедна SSL/TLS комуникација.
			Verify Cert. (Потврди серт.)	Потврдете го автоматски сертификатот на опслужувачот SMTP.
		POP3/IMAP4	Protocol (Протокол)	Изберете го протоколот за примање е-пошта од опслужувачот.
			Server (Опслужувач)	Внесете ги името на опслужувачот и адресата.
			Port (Влез)	Внесете го бројот на порта.
			Mailbox Name (Назив на поштенското сандаче)	Внесете го името на поштенското сандаче. (до 255 знаци)
			Mailbox Pwd (PWD на поштенско сандаче)	Внесете ја лозинката за да се најавите на опслужувачот. (до 128 знаци)
			Select Folder (Избери папка)	Изберете ја наведената папка во поштенското сандаче користејќи го протоколот IMAP4.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
E-mail/IFAX (Е-пошта/IFAX)	Setup Server (Постави опслужувач)	POP3/IMAP4	SSL/TLS	Испратете или примете е-пошта преку опслужувач за е-пошта за којшто е потребна безбедна SSL/TLS комуникација.
			Verify Cert. (Потврди серт.)	Потврдете го автоматски сертификатот на опслужувачот SMTP.
			Auth. Select (Овластување Изберете)	Изберете го методот за заштита за известување за е-пошта.
	Setup Mail RX (Поставување RX на пошта)	Auto Polling (Автоматски проверки на состојба)	Auto Polling (Автоматски проверки на состојба)	Проверете автоматски дали има нови пораки на опслужувачот.
			Poll Frequency (Зачестеност на проверки)	Поставете го интервалот за проверка на нови пораки на опслужувачот.
		Header (Заглавие)	-	Изберете ја содржината на заглавјето на е-поштата што ќе се печати.
		Del Error Mail (Избриши порака со грешка)	-	Опслужувачот POP3 автоматски ги брише погрешните е-пошти. Опслужувачот IMAP4 автоматски ги брише погрешните е-пошти откако сте ги прочитале.
		Notification (Известување)	-	Примете пораки за известување.
	Setup Mail TX (Поставување TX на пошта)	Sender Subject (Предмет за испраќачот)	-	Видете го предметот.
		Size Limit (Лимит на големина)	Size Limit (Лимит на големина)	Ограничете ја големината на документите на е-пошта.
			Maximum Size (MB) (Максимална големина (MB))	
		Notification (Известување)	-	Испратете пораки за известување.
	Setup Relay (Постави реле)	Rly Broadcast (Реле за емитување)	-	Поставете документ на друг факс уред.
		Relay Domain (Домен на реле)	Relay (Реле) ##	Регистрирајте го името на доменот.
		Relay Report (Извештај за реле)	-	Отпечатете го извештајот за пренос на емитување.
	Report Setting (Поставки за извештај)	E-mail (Е-пошта)	XMIT Report (Извештај за XMIT)	Изберете почетно поставување за извештај за потврдена испорака.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
E-mail/IFAX (Е-пошта/IFAX)	Report Setting (Поставки за извештај)	IFAX	XMIT Report (Извештај за XMIT)	Изберете почетно поставување за извештај за потврдена испорака.
	Manual Receive (Рачен прием)	-	-	Проверете рачно дали има нови пораки на опслужувачот POP3 или IMAP4.
Web Based Mgmt (Управување преку мрежа)	-	-	-	Овозможете го или оневозможете го управувањето преку мрежа. Ако ја овозможите оваа функција, наведете го методот на поврзување кој ќе се користи за управување преку мрежа.
Fax to Server (Факс до опслужувач)	Fax to Server (Факс до опслужувач)	-	-	Складира адреса за префикс/суфикс во уредот и може да испрати документ од системскиот опслужувач за факс.
	Prefix (Префикс)	-	-	
	Suffix (Суфикс)	-	-	
Global Detect (Глобално откривање)	Allow Detect (Овозможи откривање)	-	-	Овозможете или оневозможете го Global Detect, функција што открива и го известува корисникот кога ненамерно ќе се поврзе на глобалната мрежа.
	Reject Access (Одбиј пристап)	-	-	Оневозможете ги врските со глобалната мрежа.
Network Reset (Ресетирање мрежа)	-	-	-	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.

[Print Reports (Извештаи за печатење)]

[Print Reports (Извештаи за печатење)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
XMIT Verify (Потврда на XMIT)	View on LCD (Прикажи на LCD-екран)	Прикажете извештај за потврдена испорака за последниот пренос.
	Print Report (Извештај за печатење)	Отпечатете извештај за потврдена испорака за последниот пренос.
Address Book (Адресар)	Numeric (Нумерички)	Отпечатете список со имиња и броеви складирани во адресарот, по нумерички редослед.
	Alphabetic (Азбучно)	Отпечатете список со имиња и броеви складирани во адресарот по алфаветски редослед.
Fax Journal (Дневник за факс)	-	Отпечатете список со информации за вашите последни 200 влезни и излезни факсови. (TX значи пренос. RX значи прием.)

Ниво 3	Ниво 4	Описи
User Settings (Кориснички поставки)	-	Отпечатете список со вашите кориснички поставки.
Print Settings (Поставки за печатење)	-	Отпечатете список со поставки за вашиот печатач.
Network Config (Мрежна конфигурација)	-	Отпечатете список со параметрите за вашата мрежа.
PrintFileList (Печати список со датотеки) (достапно за одредени модели)	-	Отпечатете список со податоците зачувани во меморијата на уредот.
Drum Dot Print (Печатење точки од барабан)	-	Отпечатете го контролниот лист со точки од барабанот.
WLAN Report (Извештај за WLAN) (За безжични модели)	-	Отпечатете ги резултатите од поврзувањето на безжичната LAN.
Caller ID (ID на повикувач) (Достапно само за некои држави.)	-	Испечатете список со историја на идентификација на повици.

[Machine Info. (Информации за уредот)]

[Machine Info. (Информации за уредот)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Serial No. (Сериски бр.)	-	Проверете го серискиот број на вашиот уред.
Version (Верзија)	Main Version (Главна верзија)	Проверете ја верзијата на фирмверот на уредот.
	Security Ver. (Безбедносна верзија)	
Page Counter (Бројач на страници)	Total (Вкупно)	Проверете го вкупниот број страници коишто уредот ги отпечатил во текот на неговиот работен век.
	Fax (Факс)	
	Copy (Копирај)	
	Print (Печати)	
	Other (Друго)	
Parts Life (Работен век на деловите)	Toner (Тонер)	Видете го приближно преостанатиот рок на траење на тонерот.
	Drum (Барабан)	Можете да го проверите процентуално преостанатиот рок на траење на барабанот.

[Initial Setup (Почетно поставување)]

[Initial Setup (Почетно поставување)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Date & Time (Датум и време)	Date & Time (Датум и време)	Додадете ги датумот и времето на екранот и во заглавијата на факсовите коишто ги испраќате.
	Auto Daylight (Авто. летно сметање на времето)	Поставете уредот автоматски да менува летно/ зимско сметање на времето.
	Time Zone (Временска зона)	Поставете ја вашата временска зона.

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Station ID (ID на станица)	-	Внесете ги вашето име и број на факс така што ќе се појавуваат на секоја страница што ќе ја испраќате по факс.
Tone/Pulse (Тонско/пулсно)	-	Изберете режим на бирање.
Dial Tone (Тон на бирање)	-	Скратете ја паузата за откривање тон на бирање.
Phone Line Set (Телефонската линија е поставена)	-	Изберете го типот на телефонската линија.
Compatibility (Компатибилност)	-	Приспособете ја еквиализацијата за проблеми при пренос. Давателите на услугата VoIP нудат поддршка на факс со користење различни стандарди. Ако редовно ви се случуваат грешки при пренос на факс, изберете Basic (за VoIP).
Reset (Ресетирај)	Machine Reset (Ресетирање на уредот)	Вратете ги сите поставки за уредот што сте ги промениле.
	Network Reset (Ресетирање мрежа) (За модели со мрежна функционалност)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	Address & Fax (Адреса и факс)	Избришете ги сите складирани телефонски броеви и поставки за факс.
	All Settings (Сите поставки)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	Factory Reset (Ресетирање на фабрички вредности)	Сите поставки на уредот ги враќа на фабричките стандарди. Извршете ја постапкава при фрлање на уредот.
Local Language (Локален јазик) (достапно за одредени модели)	-	Изменете го јазикот на вашиот LCD-екран.



Поврзани информации

- [Табели за поставки и функции](#)

Табели со поставки (дволиниски LCD DCP-модели)

Поврзани модели: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

```
>> [General Setup (Општо поставување)]
>> [Copy (Копирај)]
>> [Printer (Печатач)]
>> [Network (Мрежа)] (За модели со мрежна функционалност)
>> [Print Reports (Извештаи за печатење)]
>> [Machine Info. (Информации за уредот)]
>> [Initial Setup (Почетно поставување)]
```

[General Setup (Општо поставување)]

[General Setup (Општо поставување)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Tray Setting (Поставки за фиока)	Paper Type (Тип хартија)	-	Поставете го видот хартија во фиоката за хартија.
	Paper Size (Големина на хартијата)	-	Поставете ја големината на хартија во фиоката за хартија.
	Print Position (Позиција на печатење)	X Offset (X офсет)	Поместете ја почетната позиција за печатење (во горниот лев агол од страниците) хоризонтално од -500 (лево) до +500 (десно) точки во 300 dpi.
		Y Offset (Y офсет)	Приспособете ја почетната позиција за печатење (во горниот лев агол од страниците) вертикално од -500 (горе) до +500 (долу) точки во 300 dpi.
	Check Paper (Проверете ја хартијата)	-	Изберете дали сакате да се прикаже порака којашто ви кажува да проверите дека големината и типот на хартија во уредот и параметрите на уредот за големина и тип на хартија си одговараат.
Ecology (Екологија)	Eco Mode (Еко режим)	-	Вклучете ги следниве поставки на уредот истовремено: 2-sided Print:Long Edge (Двострано печатење: долг раб) ¹(достапно за одредени модели) - Sleep Time:0Min (Време на спиење: 0 мин.) - Quiet Mode (Тивок режим):On (Вклучено) ¹ - Toner Save (Штедење тонер):On (Вклучено) ¹
	Toner Save (Штедење тонер)	-	Зголемете го капацитетот на страници за касетата за тонер.
	Sleep Time (Време на спиење)	-	Поставете го бројот на минути пред уредот да влезе во режим на спиење.
	Quiet Mode (Тивок режим)	-	Намалете ја бучавата при печатење.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Ecology (Екологија)	Auto Power Off (Автоматско исклучување)	-	Поставете го бројот на часови за кои уредот треба да биде во режим на длабоко спиење пред да премине во режим на исклучување.
LCD Contrast (LCD-контраст)	-	-	Приспособете го контрастот на LCD-екранот.
Replace Toner (Заменете тонер)	-	-	Поставете го уредот да продолжи со печатење откако LCD-екранот ќе прикаже Replace Toner (Заменете тонер).

¹ Промената на оваа поставка е можна само откако ќе промените одредени поставки на уредот во Управување преку веб (Web Based Management).

[Copy (Копирај)]

[Copy (Копирај)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Density (Густина)	-	Приспособете ја густината.
Quality (Квалитет)	-	Изберете ја резолуцијата на копирање за вашиот тип на документ.
Contrast (Контраст)	-	Приспособете го контрастот на копиите.
ID Copy (ID на копирање)	Density (Густина)	Приспособете ја густината.
	Quality (Квалитет)	Изберете ја резолуцијата на копирање за вашиот тип на документ.
	Contrast (Контраст)	Приспособете го контрастот на копиите.
	2in1/1in1 (2 во 1/1 во 1)	Направете 2 во 1 ID копии.

[Printer (Печатач)]

[Printer (Печатач)]

За модели што поддржуваат емулација на печатач

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Emulation (Емулација)	-	-	Поставете го режимот на емулатор на печатач.
Resolution (Резолуција)	-	-	Изберете ја резолуцијата за печатење.
Density (Густина)	-	-	Зголемете ја или намалете ја густината на печатењето.
Print Settings (Поставки за печатење)	-	-	Поставете го печатењето на Текст или Графика.
Print Options (Опции за печатење)	Font List (Список со фонтови)	HP LaserJet	Отпечатете список на внатрешните фонтови на уредот.
		BR-Script 3	
	Test Print (Тест печатење)	-	Отпечатете пробна страница.
2-sided (Двострано)	2-sided Print (Двострано печатење)	-	Исключете двострано печатење и изберете преврти на долг раб или на краток раб.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
2-sided (Двострано)	Single Image (Една слика)	-	За задача за печатење каде што последната страница е еднострана слика, изберете ја опцијата 1-sided Feed (Еднострано ставање) за да се намали времето на печатење.
Auto Continue (Автоматски продолжи)	-	-	Изберете го овој параметар ако сакате уредот да ги исчисти грешките во големина на хартија и да ја користи хартијата во фиоката.
Paper Type (Тип хартија)	-	-	Поставете го типот хартија.
Paper Size (Големина на хартијата)	-	-	Поставете ја големината на хартијата.
Copies (Копии)	-	-	Поставете го бројот отпечатени страници.
Orientation (Ориентација)	-	-	Поставете страниците да се печатат во ориентација портрет или хоризонтално.
PrintPosition (Позиција на печатење)	-	-	Пристапете до менијата за поставки за позиција на печатење.
Auto FF (Автоматски FF)	-	-	Дозволете уредот да ги печати преостанатите податоци автоматски.
HP LaserJet	Font No. (Фонт бр.)	-	Поставете го бројот на фонтот.
	Font Pitch (Знаци по инч)	-	Поставете го растојанието меѓу знаците на фонтот. (Достапно само за одредени фонтови.)
	Font Point (Точка на фонт)	-	Поставете ја големината на фонтот. (Достапно само за одредени фонтови.)
	Symbol Set (Вид на симболи)	-	Изберете го комплетот симболи или знаци.
	Table Print (Печатење табела)	-	Отпечатете ја табелата со кодови.
	Auto LF (Автоматски LF)	-	ВКЛУЧЕНО: CR -> CR+LF, ИСКЛУЧЕНО: CR -> CR
	Auto CR (Автоматски CR)	-	ВКЛУЧЕНО: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR или VT -> VT+CR ИСКЛУЧЕНО: LF -> LF, FF -> FF или VT -> VT
	Auto WRAP (Автоматски WRAP)	-	Изберете дали сакате поместување на редот и враќање на носачот кога позицијата на носачот ќе ја достигне десната маргина.
	Auto SKIP (Автоматски SKIP)	-	Изберете дали сакате поместување на редот и враќање на носачот кога позицијата на носачот ќе ја достигне долната маргина.
	Left Margin (Лева маргина)	-	Поставете ја левата маргина во колона 0 до 70 на 1 cpi.
	Right Margin (Десна маргина)	-	Ја поставува десната маргина во колона 10 до 80 на 1 cpi.
	Top Margin (Горна маргина)	-	Го поставува растојанието на горната маргина од горниот раб на хартијата.
	Bottom Margin (Долна маргина)	-	Поставете го растојанието на долната маргина од долниот раб на хартијата.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
HP LaserJet	Lines (Линии)	-	Го поставува бројот на редови на секоја страница.
	Tray Command (Команди на фиока)	-	Изберете ја оваа поставка ако се појавува несоодветствување на фиоката кога користите двигатели за HP.
BR-Script 3	Error Print (Грешка во печатење)	-	Изберете дали уредот да ги отпечатува информациите за грешки кога се појавуваат грешки.
PDF	Multiple Page (Повеќе страници)	-	Поставете го распоредот на страниците кога печатите повеќе страници.
	PDF Print Opt (PDF Опции за печатење)	-	Поставете ја функцијата за печатење PDF за заедно со текстот да ги печатите или коментарите или печатите во датотеката во PDF.
	Fit to Page (Прилагоди на страницата)	-	Изберете дали сакате уредот да ја намали или измени големината на страниците во датотеката во PDF за да одговара на избраната големина на хартијата.
Reset Printer (Ресетирај печатач)	-	-	Вратете ги поставките на уредот на фабричките стандарди.

За другите модели

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Resolution (Резолуција)	-	Изберете ја резолуцијата за печатење.
Density (Густина)	-	Зголемете ја или намалете ја густината на печатењето.
Test Print (Тест печатење)	-	Отпечатете пробна страница.
2-sided (Двострано) (За модели со автоматско двострано печатење)	2-sided Print (Двострано печатење)	Исклучете двострано печатење и изберете преврти на долг раб или на краток раб.
	Single Image (Една слика)	За задача за печатење каде што последната страница е еднострана слика, изберете ја опцијата 1-sided Feed (Еднострано ставање) за да се намали времето на печатење.
Auto Continue (Продолжи автоматски)	-	Изберете го овој параметар ако сакате уредот да ги исчисти грешките во големина на хартија и да ја користи хартијата во фиоката.
PrintPosition (Позиција на печатење)	-	Пристапете до менијата за поставки за позиција на печатење.
Reset Printer (Ресетирај печатач)	-	Вратете ги поставките на уредот на фабричките стандарди.

[Network (Мрежа)] (За модели со мрежна функционалност)

[Network (Мрежа)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wired LAN (Жичен LAN) (за модели со жична мрежа)	TCP/IP	Boot Method (Метод на стартување)	-	Изберете го начинот на подигање којшто најмногу одговара на вашите потреби.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wired LAN (Жичен LAN) (за модели со жична мрежа)	TCP/IP	IP Address (IP-адреса)	-	Внесете ја IP-адресата.
		Subnet Mask (Subnet-маска)	-	Внесете ја Subnet-маската.
		Gateway (Мрежен премин)	-	Внесете ја адресата на мрежниот премин.
		Node Name (Име на јазол)	-	Внесете го името на јазолот. (до 32 знаци)
		WINS Config (WINS-конфигурација)	-	Изберете го режимот конфигурација на WINS.
		WINS Server (WINS-опслужувач)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач WINS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач WINS.
		DNS Server (Опслужувач DNS)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач DNS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач DNS.
		APIPA	-	Поставете уредот автоматски да ја додели IP-адресата од опсегот на адресата врска-локал.
		IPv6	-	Вклучете го или исклучете го протоколот IPv6.
	Ethernet (Етернет)	-	-	Изберете го режимот на етернет-врска.
	Wired Status (Жичен статус)	-	-	Видете го статусот на тековната жична мрежа.
WLAN (Wi-Fi) (За безжични модели)	MAC Address (MAC-адреса)	-	-	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно) (За безжични модели)	-	-	Обновете ги параметрите за жична мрежа на фабричките поставки.
	Wired Enable (Овозможи жичен)	-	-	Исклучете или вклучете го поврзувањето WLAN-врска рачно.
	Find Network (Пронајди мрежа)	-	-	Конфигурирајте ги рачно параметрите за вашата безжична мрежа.
	TCP/IP	Boot Method (Метод на стартување)	-	Изберете го начинот на подигање којшто најмногу одговара на вашите потреби.
		IP Address (IP-адреса)	-	Внесете ја IP-адресата.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
WLAN (Wi-Fi) (За безжични модели)	TCP/IP	Subnet Mask (Subnet-маска)	-	Внесете ја Subnet-маската.
		Gateway (Мрежен премин)	-	Внесете ја адресата на мрежниот премин.
		Node Name (Име на јазол)	-	Внесете го името на јазолот. (до 32 знаци)
		WINS Config (WINS-конфигурација)	-	Изберете го режимот конфигурација на WINS.
		WINS Server (WINS-опслужувач)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач WINS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач WINS.
		DNS Server (Опслужувач DNS)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач DNS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач DNS.
	WPS/PushButton (WPS/Копче)	APIPA	-	Поставете уредот автоматски да ја додели IP-адресата од опсегот на адресата врска-локал.
		IPv6	-	Вклучете го или исклучете го протоколот IPv6.
		-	-	Конфигурирајте ги поставките за безжичната мрежа со помош на методот за притискање едно копче.
		-	-	Конфигурирајте ги поставките на вашата безжична мрежа користејќи го WPS со PIN-код.
	Recover WLAN (Врати WLAN)	-	-	Ресетирајте и рестартирајте ја вашата безжична мрежа.
	WLAN Status (WLAN-статус)	Status (Статус)	-	Видете го тековниот статус на безжичната мрежа.
		Signal (Сигнал)	-	Видете ја јачината на сигналот на тековната безжична мрежа.
		Channel (Канал)	-	Погледнете го тековниот канал на безжичната мрежа.
		Speed (Брзина)	-	Видете ја тековната брзина на безжичната мрежа.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
WLAN (Wi-Fi) (За безжични модели)	WLAN Status (WLAN-статус)	SSID	-	Видете ја тековната SSID-мрежа.
		Comm. Mode (Ком. Режим)	-	Видете го тековниот режим на комуникација.
	MAC Address (MAC-адреса)	-	-	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно) (за модели со жична мрежа)	-	-	Обновете ги параметрите за безжична мрежа на фабричките поставки.
	WLAN Enable (Овозможи WLAN)	-	-	Исклучете или вклучете ја WLAN-мрежата рачно.
Wi-Fi Direct (За безжични модели)	Manual (Рачно)	-	-	Конфигурирајте ги рачно поставките за вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Group Owner (Сопственик на група)	-	-	Поставете го уредот како сопственик на група.
	Push Button (Копче на притискање)	-	-	Конфигурирајте ги параметрите за вашата мрежа Wi-Fi Direct користејќи го методот на притискање едно копче.
	PIN Code (PIN-код)	-	-	Конфигурирајте ги параметрите за мрежата Wi-Fi Direct користејќи WPS со PIN-код.
	Device Info. (Информации за уредот)	Device Name (Име на уред)	-	Видете го името на вашиот уред.
		SSID	-	Видете ја SSID-мрежата на сопственикот на групата. Кога уредот не е поврзан, LCD-екранот прикажува Не е поврзано.
		IP Address (IP-адреса)	-	Погледнете ја тековната IP-адреса на уредот.
	Status Info. (Информации за статусот)	Status (Статус)	-	Видете го тековниот статус на мрежата Wi-Fi Direct.
		Signal (Сигнал)	-	Видете ја јачината на сигналот на тековната мрежа Wi-Fi Direct. Кога вашиот уред дејствува како сопственик на група, LCD-екранот означува силен сигнал.
		Channel (Канал)	-	Погледнете го тековниот канал на мрежата Wi-Fi Direct.
		Speed (Брзина)	-	Видете ја тековната брзина на мрежата Wi-Fi Direct.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wi-Fi Direct (За безжични модели)	I/F Enable (Овозможи I/F)	-	-	Вклучете или исклучете го поврзувањето на Wi-Fi Direct.
Web Based Mgmt (Управување преку мрежа)	-	-	-	Овозможете го или оневозможете го управувањето преку мрежа. Ако ја овозможите оваа функција, наведете го методот на поврзување кој ќе се користи за управување преку мрежа.
Global Detect (Глобално откривање)	Allow Detect (Овозможи откривање)	-	-	Овозможете или оневозможете го Global Detect, функција што открива и го известува корисникот кога ненамерно ќе се поврзе на глобалната мрежа.
	Reject Access (Одбиј пристап)	-	-	Оневозможете ги врските со глобалната мрежа.
Network Reset (Ресетирање мрежа)	-	-	-	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.

[Print Reports (Извештаи за печатење)]

[Print Reports (Извештаи за печатење)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
User Settings (Кориснички поставки)	-	Отпечатете список со вашите кориснички поставки.
Print Settings (Поставки за печатење)	-	Отпечатете список со поставки за вашиот печатач.
Network Config (Мрежна конфигурација) (За модели со мрежна функција)	-	Отпечатете список со параметрите за вашата мрежа.
PrintFileList (Печати список со датотеки) (достапно за одредени модели)	-	Отпечатете список со податоците зачувани во меморијата на уредот.
Drum Dot Print (Печатење точки од барабан)	-	Отпечатете го контролниот лист со точки од барабанот.
WLAN Report (Извештај за WLAN) (За модели со функција за безжична мрежа)	-	Отпечатете ги резултатите од поврзувањето на безжичната LAN.

[Machine Info. (Информации за уредот)]

[Machine Info. (Информации за уредот)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Serial No. (Сериски бр.)	-	Проверете го серискиот број на вашиот уред.
Version (Верзија)	Main Version (Главна верзија)	Проверете ја верзијата на фирмверот на уредот.

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Version (Верзија)	Sub1 Version (Верзија Sub1) (достапно за одредени модели)	Проверете ја верзијата на фирмверот на уредот.
	Security Ver. (Безбедносна верзија)	
Page Counter (Бројач на страници)	Total (Вкупно)	Проверете го вкупниот број страници коишто уредот ги отпечатил во текот на неговиот работен век.
	Copy (Копирај)	
	Print (Печати)	
	Other (Друго)	
Parts Life (Работен век на деловите)	Toner (Тонер)	Видете го приближно преостанатиот рок на траење на тонерот.
	Drum (Барабан)	Можете да го проверите процентуално преостанатиот рок на траење на барабанот.

[Initial Setup (Почетно поставување)]

[Initial Setup (Почетно поставување)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Reset (Ресетирај)	Machine Reset (Ресетирање на уредот)	Вратете ги сите поставки за уредот што сте ги промениле.
	Network Reset (Ресетирање мрежа) (За модели со мрежна функционалност)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	All Settings (Сите поставки)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	Factory Reset (Ресетирање на фабрички вредности)	Сите поставки на уредот ги враќа на фабричките стандарди. Извршете ја постапкава при фрлање на уредот.
Local Language (Локален јазик) (достапно за одредени модели)	-	Изменете го јазикот на вашиот LCD-екран.



Поврзани информации

- [Табели за поставки и функции](#)

■ Почетна > поставки за уредот > Сменете ги поставките на уредот од контролната табла > Табели за поставки и функции > Табели со поставки (2,7" модели MFC со панели на допир и 3,5" модели MFC со панел на допир)

Табели со поставки (2,7" модели MFC со панели на допир и 3,5" модели MFC со панел на допир)

Поврзани модели: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

```
>> [Settings (Поставки)]
>> [General Setup (Општо поставување)]
>> [Shortcut Settings (Поставки за кратенки)]
>> [Fax (Факс)]
>> [Printer (Печатач)]
>> [Network (Мрежа)]
>> [Print Reports (Извештаи за печатење)]
>> [Machine Info. (Информации за уредот)]
>> [Initial Setup (Почетно поставување)]
```

[Settings (Поставки)]



[Settings (Поставки)]

Ниво 1	Ниво 2	Описи
(Date & Time (Датум и време))	-	Пристапете до менијата за поставување датум и време.
Toner (Тонер)	Toner Life (Трајност на тонер)	Видете го приближно преостанатиот рок на траење на тонерот.
	Test Print (Тест печатење)	Отпечатете пробна страница.
	Toner Cartridge Check (Проверка на касетата за тонер)	Погледнете ги информациите за инсталираната касета за тонер на LCD-екранот, на пример, дали касетата за тонер е оригинална.
Network (Мрежа)	Wired LAN (Жичен LAN)	Пристапете до менито за поставки за жичен LAN.
	WLAN (Wi-Fi) (За безжични модели)	Пристапете до менито за поставки за WLAN.
Fax Preview (Преглед на факс)	-	Видете примени факсови на LCD-екранот.
Tray Setting (Поставки за фиока)	-	Пристапете до менито за поставки за фиоката.
Eco Mode (Еко режим)	-	Пристапете до менито за поставки за еколошки режим. (Eco Mode)
All Settings (Сите поставки)	-	Конфигурирајте ги деталните поставки.

[General Setup (Општо поставување)]

[All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Tray Setting (Поставки за фиоката)	Paper Type (Тип хартија)	-	Поставете го видот хартија во фиоката за хартија.
	Paper Size (Големина на хартијата)	-	Поставете ја големината на хартија во фиоката за хартија.
	Print Position (Позиција на печатење)	X Offset (X офсет)	Поместете ја почетната позиција за печатење (во горниот лев агол од страниците) хоризонтално од -500 (лево) до +500 (десно) точки во 300 dpi.
		Y Offset (Y офсет)	Приспособете ја почетната позиција за печатење (во горниот лев агол од страниците) вертикално од -500 (горе) до +500 (долу) точки во 300 dpi.
	Check Paper (Проверете ја хартијата)	-	Изберете дали сакате да се прикаже порака којашто ви кажува да проверите дека големината и типот на хартија во уредот и параметрите на уредот за големина и тип на хартија си одговараат.
Volume (Јачина на звук)	Ring (Свонење)	-	Приспособете ја јачината на звукот на свонење.
	Beep (Звучен сигнал)	-	Приспособете ја јачината на звучниот сигнал.
	Speaker (Звучник)	-	Приспособете ја јачината на звукот на звучникот.
LCD Settings (Поставки за LCD)	Backlight (Заднинско светло)	-	Приспособете ја осветленоста на LCD-екранот.
	Dim Timer (Тажмер за затемнување)	-	Поставете колку време заднинското светло на LCD-екранот ќе остане вклучено откако ќе се вратите на почетниот екран.
Screen Settings (Поставки за екранот)	Home Screen (Почетен екран)	-	Поставете го главниот почетен екран.
	Scan Screen (Екран за скенирање)	-	Поставете ги стандардните поставки за екранот за скенирање.
	Display Information (Приказ на информации)	IP Address (IP-адреса)	Изберете дали сакате на почетните екрани да се прикажува IP адресата од вашиот уред или не.
Ecology (Екологија)	Eco Mode (Еко режим)	-	Вклучете ги следниве поставки на уредот истовремено: 2-sided Print:Long Edge (Двострано печатење: долг раб) ¹(достапно за одредени модели) - Sleep Time:0 Min (Време на хибернација: 0 минути) - Dim Timer:10 Secs (Дим тајмер: 10 секунди) - Quiet Mode (Тивок режим):On (Вклучено) ¹ - Toner Save (Штедење тонер):On (Вклучено) ¹
	Toner Save (Штедење тонер)	-	Зголемете го капацитетот на страници за касетата за тонер.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Ecology (Екологија)	Sleep Time (Време на спиење)	-	Поставете го бројот на минути пред уредот да влезе во режим на спиење.
	Quiet Mode (Тивок режим)	-	Намалете ја бучавата при печатење.
	Auto Power Off (Автоматско исклучување)	-	Поставете го бројот на часови за кои уредот треба да биде во режим на длабоко спиење пред да премине во режим на исклучување. Изберете Off (Исклучено) ако не сакате уредот да влезе во режим Исклучено.
Setting Lock (Блокирање поставки)	-	-	Ограничете менување поставки на уредот од страна на неовластени корисници.
Replace Toner (Заменете тонер)	-	-	Поставете го уредот да продолжи со печатење откако LCD-екранот ќе прикаже Replace Toner (Заменете тонер).

¹ Промената на оваа поставка е можна само откако ќе промените одредени поставки на уредот во Управување преку веб (Web Based Management).

[Shortcut Settings (Поставки за кратенки)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Shortcut Settings (Поставки за кратенки)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
(Изберете копче за кратенка.)	Rename (Преименувај)	Изменете го името на кратенката.
	Edit (Уреди)	Изменете ги параметрите за кратенка.
	Delete (Избриши)	Избришете ја кратенката.
	Register Card/NFC (Регистрирај картичка/NFC) (достапно за одредени модели)	Доделете кратенка на ID картичка.
	Delete Card/NFC (Избриши картичка/NFC) (достапно за одредени модели)	Отстранете кратенка од ID картичка.

[Fax (Факс)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Fax (Факс)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Setup Receive (Поставување прием)	Ring Delay (Одложено свонење)	-	Поставете го бројот на свонења пред уредот да одговори во режим Факс или Факс/Тел.
	Receive Mode (Режим на прием)	-	Изберете го режимот за примање што најмногу одговара на вашите потреби.
	F/T Ring Time (Време на свонење на F/T)	-	Поставете ја должината на времето на лажно/двојно свонење во режим Факс/Тел.
	Fax Preview (Преглед на факс)	-	Видете примени факсови на LCD-екранот.
	Fax Detect (Откривање факс)	-	Прима автоматски факс пораки кога ќе одговорите на повик и ги слушнете факс звуците.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Setup Receive (Поставување прием)	Remote Codes (Далечински кодови)	Remote Codes (Далечински кодови)	Одговорете на повици на локал или надворешен телефон и користете кодови за да се вклучат или исклучат далечинските кодови. Кодовите можете да ги персонализирате.
		Act.Code (Код за активирање)	
		Deact.Code (Код за деактивирање)	
	Auto Reduction (Автоматско намалување)	-	Намалете ја големината на дојдовните факсови.
	PC Fax Receive (Прием на факс на компјутер)	-	Поставете го уредот да испраќа факсови на вашиот компјутер. Можете да ја вклучите безбедносната карактеристика печатење резервна копија.
	Memory Receive (Прием во меморија)	Off (Исклучено)	-
		Fax Forward (Проследи факс)	Поставете уредот да препраќа факс пораки, да складира влезни факсови во меморијата (за да можете да ги повратите додека не сте во близина во вашиот уред).
		Fax Storage (Склад за факс)	
		Forward to Cloud (Проследи на облак)	Ако изберете Препрати факс или Складирање факс, можете да ја вклучите безбедносната карактеристика на резервна копија.
		Forward to Network (Проследи на мрежа) (достапно за одредени модели)	Препратете дојдовни факсови на онлајн услуги.
	Fax Rx Stamp (Време и датум на факсот)	-	Препратете ги дојдовните факсови до мрежа.
	2-sided (Двострано)	-	Отпечатете ги времето и датумот на прием на горниот дел од дојдовните факсови.
Setup Send (Постави испраќање)	Coverpage Note (Напомена за насловна страница)	5.	Поставете ваши сопствени коментари за насловната страница на факсот.
		6.	
	Auto Redial (Автоматско повторно бирање)	-	Ако факсот не се испратил бидејќи линијата била зафатена, поставете го уредот да го избере бројот на последниот факс после пет минути.
	Destination (Одредиште)	-	Поставете го уредот да ги прикаже одредишните информации на LCD- екранот при бирање факс број.
Incoming limit (Дојдовен лимит) (Достапно само за некои држави.)	Limit method (Метода за лимитот)	-	Изберете метод за ограничување на дојдовните факсови.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Report Setting (Поставки за извештај)	XMIT Report (XMIT-извештај)	-	Изберете почетно поставување за извештај за потврдена испорака.
	Journal Period (Период на дневник)	Journal Period (Период на дневник)	Поставете го интервалот за автоматско печатење на дневник на факс.
		Time (Време)	Ако изберете опција поинаква од Исклучено и на секои 50 факсови, можете да го поставите времето за опцијата.
		Day (Ден)	Ако изберете на секои 7 дена, можете да го поставите денот во неделата.
Print Document (Печати документ)	-	-	Отпечатете ги примените факсови складирани во меморијата на уредот.
Remote Access (Далечински пристап)	-	-	Поставете сопствен код за далечинско вчитување.
Dial Restriction (Ограничување за бирање)	Dial Pad (Тастатура за бирање)	-	Ограничете го бирањето кога го користите бројчаникот.
	Address Book (Адресар)	-	Ограничете го бирањето кога го користите адресарот (Address Book).
	Shortcuts (Кратенки)	-	Ограничете го бирањето кога користите кратенка.
Remaining Jobs (Преостанати задачи)	-	-	Проверете кои закажани задачи се во меморијата на уредот и откажете ги избраните задачи.
	Caller ID (ID на повикувач) (Достапно само за некои држави.)	-	Овозможете или оневозможете прикажување на бројот (или името) на оној што ве повикува. Пред да почнете да ја користите оваа функција, проверете дали е вклучена поставката за идентификација на повик (Caller ID).

[Printer (Печатач)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Printer (Печатач)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Emulation (Емулација)	-	-	Изберете го режимот на емулатор.
Resolution (Резолуција)	-	-	Изберете ја резолуцијата за печатење.
Density (Густина)	-	-	Зголемете ја или намалете ја густината на печатењето.
Print Settings (Поставки за печатење)	-	-	Поставете го печатењето на Текст или Графика.
Print Options (Опции за печатење)	Font List (Список со фонтови)	HP LaserJet	Отпечатете список на внатрешните фонтови на уредот.
		BR-Script 3	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Print Options (Опции за печатење)	Test Print (Тест печатење)	-	Отпечатете пробна страница.
2-sided (Двострано)	2-sided Print (Двострано печатење)	-	Овозможете или оневозможете двострано печатење и изберете долг раб или краток раб.
	Single Image (Една слика)	-	За задача за печатење каде што последната страница е еднострана слика, изберете ја опцијата 1-sided Feed (Еднострано ставање) за да се намали времето на печатење.
Auto Continue (Автоматски продолжи)	-	-	Изберете го овој параметар ако сакате уредот да ги исчисти грешките во големина на хартија и да ја користи хартијата во фиоката.
Paper Type (Тип хартија)	-	-	Поставете го типот хартија.
Paper Size (Големина на хартијата)	-	-	Поставете ја големината на хартијата.
Copies (Копии)	-	-	Поставете го бројот отпечатени страници.
Orientation (Ориентација)	-	-	Поставете страниците да се печатат во ориентација портрет или хоризонтално.
Print Position (Позиција на печатење)	X Offset (X офсет)	-	Пристапете до менијата за поставки за позиција на печатење.
	Y Offset (Y офсет)	-	
Auto FF (Автоматски FF)	-	-	Дозволете уредот да ги печати преостанатите податоци автоматски.
HP LaserJet	Font No. (Фонт бр.)	Font No. (Фонт бр.)	Поставете го бројот на фонтот.
		Soft Font No. (Мек фонт бр.)	Поставете го бројот на компјутерскиот фонт. Ова мени се појавува ако на уредот Brother е инсталиран софтверски фонт.
	Font Pitch (Знаци по инч)	-	Поставете го растојанието меѓу знаците на фонтот. (Достапно само за одредени фонтови.)
	Font Point (Точка на фонт)	-	Поставете ја големината на фонтот. (Достапно само за одредени фонтови.)
	Symbol Set (Вид на симболи)	-	Изберете го комплетот симболи или знаци.
	Table Print (Печатење табела)	-	Отпечатете ја табелата со кодови.
	Auto LF (Автоматски LF)	-	ВКЛУЧЕНО: CR -> CR+LF, ИСКЛУЧЕНО: CR -> CR
	Auto CR (Автоматски CR)	-	ВКЛУЧЕНО: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR или VT -> VT+CR ИСКЛУЧЕНО: LF -> LF, FF -> FF или VT -> VT
	Auto WRAP (Автоматски WRAP)	-	Изберете дали сакате поместување на редот и враќање на носачот кога позицијата на носачот ќе ја достигне десната маргина.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
HP LaserJet	Auto SKIP (Автоматски SKIP)	-	Изберете дали сакате поместување на редот и враќање на носачот кога позицијата на носачот ќе ја достигне долната маргина.
	Left Margin (Лева маргина)	-	Поставете ја левата маргина во колона 0 до 70 на 1 cpi.
	Right Margin (Десна маргина)	-	Ја поставува десната маргина во колона 10 до 80 на 1 cpi.
	Top Margin (Горна маргина)	-	Го поставува растојанието на горната маргина од горниот раб на хартијата.
	Bottom Margin (Долна маргина)	-	Поставете го растојанието на долната маргина од долниот раб на хартијата.
	Lines (Линии)	-	Го поставува бројот на редови на секоја страница.
	Tray Command (Команда за фиока)	-	Изберете ја оваа поставка ако се појавува несоодветствување на фиоката кога користите двигатели за HP.
BR-Script 3	Error Print (Грешка во печатење)	-	Изберете дали уредот да ги отпечатува информациите за грешки кога се појавуваат грешки.
PDF	Multiple Page (Повеќе страници)	-	Поставете го распоредот на страниците кога печатите повеќе страници.
	PDF Print Options (PDF Опции за печатење)	-	Поставете ја функцијата за печатење PDF за заедно со текстот да ги печатите или коментарите или печатите во датотеката во PDF.
	PDF Fit to Page (PDF Прилагоди на страницата)	-	Изберете дали сакате уредот да ја намали или измени големината на страниците во датотеката во PDF за да одговара на избраната големина на хартијата.
Reset Printer (Ресетирај печатач)	-	-	Вратете ги поставките на уредот на фабричките стандарди.

[Network (Мрежа)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Network (Мрежа)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wired LAN (Жичен LAN)	TCP/IP	Boot Method (Метод на стартување)	-	Изберете го начинот на подигање којшто најмногу одговара на вашите потреби.
		IP Address (IP-адреса)	-	Внесете ја IP-адресата.
		Subnet Mask (Subnet-маска)	-	Внесете ја Subnet-маската.
		Gateway (Мрежен премин)	-	Внесете ја адресата на мрежниот премин.
		Node Name (Име на јазол)	-	Внесете го името на јазолот. (до 32 знаци)
		WINS Configuration	-	Изберете го режимот конфигурација на WINS.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wired LAN (Жичен LAN)	TCP/IP	(Конфигурација на WINS)		
		WINS Server (WINS-опслужувач)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач WINS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач WINS.
		DNS Server (Опслужувач DNS)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач DNS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач DNS.
		APIPA	-	Поставете уредот автоматски да ја додели IP-адресата од опсегот на адресата врска-локал.
		IPv6	-	Вклучете го или исклучете го протоколот IPv6.
	Ethernet (Етернет)	-	-	Изберете го режимот на етернет-врска.
	Wired Status (Жичен статус)	-	-	Видете го статусот на тековната жична мрежа.
	MAC Address (MAC-адреса)	-	-	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно)	-	-	Обновете ги параметрите за жична мрежа на фабричките поставки.
	Wired Enable (Овозможи жичен)	-	-	Исклучете или вклучете го поврзувањето WLAN-врска рачно.
WLAN (Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network (Пронајдете безжична мрежна врска (Wi-Fi))	-	-	Конфигурирајте ги рачно параметрите за вашата безжична мрежа.
	TCP/IP	Boot Method (Метод на стартување)	-	Изберете го начинот на подигање којшто најмногу одговара на вашите потреби.
		IP Address (IP-адреса)	-	Внесете ја IP-адресата.
		Subnet Mask (Subnet-маска)	-	Внесете ја Subnet-маската.
		Gateway (Мрежен премин)	-	Внесете ја адресата на мрежниот премин.
		Node Name (Име на јазол)	-	Внесете го името на јазолот. (до 32 знаци)
		WINS Configuration	-	Изберете го режимот конфигурација на WINS.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	(Конфигурација на WINS)		
		WINS Server (WINS-опслужувач)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач WINS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач WINS.
		DNS Server (Опслужувач DNS)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач DNS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач DNS.
		APIPA	-	Поставете уредот автоматски да ја додели IP-адресата од опсегот на адресата врска-локал.
		IPv6	-	Вклучете го или исклучете го протоколот IPv6.
	WPS/Push Button (WPS/Копче)	-	-	Конфигурирајте ги поставките за безжичната мрежа со помош на методот за притискање едно копче.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN-код)	-	-	Конфигурирајте ги поставките на вашата безжична мрежа користејќи го WPS со PIN-код.
	Recover WLAN (Врати WLAN)	-	-	Ресетирајте и рестартирајте ја вашата безжична мрежа.
	WLAN Status (WLAN-статус)	Status (Статус)	-	Видете го тековниот статус на безжичната мрежа.
		Signal (Сигнал)	-	Видете ја јачината на сигналот на тековната безжична мрежа.
		SSID	-	Видете ја тековната SSID-мрежа.
		Comm. Mode (Ком. Режим)	-	Видете го тековниот режим на комуникација.
	MAC Address (MAC-адреса)	-	-	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно)	-	-	Обновете ги параметрите за безжична мрежа на фабричките поставки.
	WLAN Enable (Овозможи WLAN)	-	-	Вклучете го поврзувањето на безжичната мрежа.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wi-Fi Direct	Manual (Рачно)	-	-	Конфигурирајте ги рачно поставките за вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Group Owner (Сопственик на група)	-	-	Поставете го уредот како сопственик на група.
	Push Button (Копче на притискање)	-	-	Конфигурирајте ги параметрите за вашата мрежа Wi-Fi Direct користејќи го методот на притискање едно копче.
	PIN Code (PIN-код)	-	-	Конфигурирајте ги параметрите за мрежата Wi-Fi Direct користејќи WPS со PIN-код.
	Device Information (Информации за уред)	Device Name (Име на уред)	-	Видете го името на вашиот уред.
		SSID	-	Видете ја SSID-мрежата на сопственикот на групата. Кога уредот не е поврзан, LCD-екранот прикажува Не е поврзано.
		IP Address (IP-адреса)	-	Погледнете ја тековната IP-адреса на уредот.
	Status Information (Информации за статус)	Status (Статус)	-	Видете го тековниот статус на мрежата Wi-Fi Direct.
		Signal (Сигнал)	-	Видете ја јачината на сигналот на тековната мрежа Wi-Fi Direct. Кога вашиот уред дејствува како сопственик на група, LCD-екранот означува силен сигнал.
	I/F Enable (Овозможи I/F)	-	-	Вклучете или исклучете го поврзувањето на Wi-Fi Direct.
NFC (достапно за одредени модели)	-	-	-	Вклучете ја или исклучете ја функцијата NFC.
E-mail/IFAX (Е-пошта/IFAX) (достапно за одредени модели)	Mail Address (Адреса на е-пошта)	-	-	Внесете ја адресата на е-пошта. (до 255 знаци)
	Setup Server (Поставување опслужувач)	SMTP	Server (Опслужувач)	Внесете ги името и адресата на опслужувачот SMTP.
			Port (Порта)	Внесете го бројот на портата SMTP.
			Auth. for SMTP (Овластување за SMTP)	Изберете го методот за заштита за известување за е-пошта.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
E-mail/IFAX (Е-пошта/IFAX) (достапно за одредени модели)	Setup Server (Поставување опслужувач)	SMTP	SSL/TLS	Испратете или примете е-пошта преку опслужувач за е-пошта за којшто е потребна безбедна SSL/TLS комуникација.
			Verify Cert. (Потврди серт.)	Потврдете го автоматски сертификатот на опслужувачот SMTP.
		POP3/IMAP4	Protocol (Протокол)	Изберете го протоколот за примање е-пошта од опслужувачот.
			Server (Опслужувач)	Внесете ги името на опслужувачот и адресата.
			Port (Порта)	Внесете го бројот на порта.
			Mailbox Name (Име на поштенско сандаче)	Внесете го името на поштенското сандаче. (до 255 знаци)
			Mailbox Password (Лозинка за поштенско сандаче)	Внесете ја лозинката за да се најавите на опслужувачот. (до 128 знаци)
			Select Folder (Избери папка)	Изберете ја наведената папка во поштенското сандаче користејќи го протоколот IMAP4.
			SSL/TLS	Испратете или примете е-пошта преку опслужувач за е-пошта за којшто е потребна безбедна SSL/TLS комуникација.
			Verify Cert. (Потврди серт.)	Потврдете го автоматски сертификатот на опслужувачот.
			Auth. for POP3/IMAP4 (Овластување за POP3/IMAP4)	Изберете го методот за заштита за известување за е-пошта.
	Setup Mail RX (Поставување RX на пошта)	Auto Polling (Автоматска проверка)	Auto Polling (Автоматска проверка)	Проверува автоматски дали на опслужувачот има нови пораки.
			Poll Frequency (Зачестеност на проверка)	Поставете го интервалот за проверка на нови пораки на опслужувачот.
		Header (Заглавие)	-	Изберете ја содржината на заглавјето на е-поштата што ќе се печати.
		Del/Read Error Mail (Избриши/	-	Опслужувачот POP3 автоматски ги брише погрешните е-пошти.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
E-mail/IFAX (E-пошта/IFAX) (достапно за одредени модели)	Setup Mail RX (Поставување RX на пошта)	Прочитај пошта за грешка)		Опслужувачот IMAP4 автоматски ги брише погрешните е-пошти откако сте ги прочитале.
		Notification (Известување)	-	Примете пораки за известување.
	Setup Mail TX (Поставување TX на пошта)	Sender Subject (Предмет на испраќач)	-	Видете го предметот.
		Size Limit (Ограничување за димензија)	Size Limit (Ограничување за димензија)	Ограничете ја големината на документите на е-пошта.
			Maximum Size (MB) (Максимална големина (MB))	
		Notification (Известување)	-	Испратете пораки за известување.
	Setup Relay (Поставување релеј)	Relay Broadcast (Емитување релеј)	-	Поставете документ на друг факс уред.
		Relay Domain (Домен на релеј)	Relay (Реле) XX	Регистрирајте го името на доменот.
		Relay Report (Извештај за релеј)	-	Отпечатете го извештајот за пренос на емитување.
	Report Setting (Поставки за извештај)	E-mail (E-пошта)	XMIT Report (XMIT-извештај)	Изберете почетно поставување за извештај за потврдена испорака.
		IFAX	XMIT Report (XMIT-извештај)	
	Manual Receive (Рачен прием)	-	-	Рачно проверете дали има нови пораки на опслужувачот POP3 или IMAP4.
Web Connect Settings (Поставки за поврзување на мрежа)	Proxy Settings (Поставки за посредник)	Proxy Connection (Врска на посредник)	-	Променете ги поставките за поврзување на интернет.
		Address (Адреса)	-	
		Port (Порта)	-	
		User Name (Корисничко име)	-	
		Password (Лозинка)	-	
Web Based Mgmt (Управување преку мрежа)	-	-	-	Овозможете го или оневозможете го управувањето преку мрежа. Ако ја овозможите оваа функција, наведете го методот на поврзување кој ќе се користи за

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
				управување преку мрежа.
Fax to Server (Факс до опслужувач) (достапно за одредени модели)	Fax to Server (Факс до опслужувач)	-	-	Изберете го типот на мрежна врска.
	Prefix (Префикс)	-	-	
	Suffix (Суфикс)	-	-	
Global Detect (Глобално откривање)	Allow Detect (Овозможи откривање)	-	-	Овозможете или оневозможете го Global Detect, функција што открива и го известува корисникот кога ненамерно ќе се поврзе на глобалната мрежа.
	Reject Access (Одбиј пристап)	-	-	Оневозможете ги врските со глобалната мрежа.
Network Reset (Ресетирање мрежа)	-	-	-	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.

[Print Reports (Извештаи за печатење)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Print Reports (Извештаи за печатење)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
XMIT Verify (Потврда на XMIT)	View on LCD (Прикажи на LCD-екран)	Прикажете извештаи за потврдена испорака за испратени факсови.
	Print Report (Извештај за печатење)	Отпечатете извештај за потврдена испорака за последниот пренос.
Address Book (Адресар)	-	Отпечатете список со имиња и броеви складирани во адресарот.
Fax Journal (Дневник за факс)	-	Отпечатете список со информации за вашите последни 200 влезни и излезни факсови. (TX значи пренос. RX значи прием.)
User Settings (Кориснички поставки)	-	Отпечатете список со вашите кориснички поставки.
Printer Settings (Поставки за печатачот)	-	Отпечатете список со поставки за вашиот печатач.
Network Configuration (Мрежна конфигурација)	-	Отпечатете список со параметрите за вашата мрежа.
Print File List (Печати список со датотеки) (достапно за одредени модели)	-	Отпечатете список со податоците зачувани во меморијата на уредот.
Drum Dot Print (Печатење точки од барабан)	-	Отпечатете го контролниот лист со точки од барабанот.
WLAN Report (Извештај за WLAN) (За модели со функционалност за безжична мрежа)	-	Отпечатете ги резултатите од поврзувањето на безжичната LAN.

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Caller ID History (Историја на ID на повикувачи) (Достапно само за некои држави.)	-	Испечатете список со историја на идентификација на повици.

[Machine Info. (Информации за уредот)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Machine Info. (Информации за уредот)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Serial No. (Сериски бр.)	-	Проверете го серискиот број на вашиот уред.
Firmware Version (Верзија на фирмвер)	Main Version (Главна верзија)	Проверете ја верзијата на фирмверот на уредот.
	Sub1 Version (Подверзија 1)	
	Security Version (Безбедносна верзија)	
Firmware Update (Ажурирање на фирмверот)	-	Ажурирајте го уредот на најновиот фирмвер.
Firmware Auto Check (Автоматска проверка на фирмверот)	-	Видете информации за фирмвер на почетниот екран.
Page Counter (Бројач на страници)	Total (Вкупно)	Проверете го вкупниот број страници коишто уредот ги отпечатил.
	Fax (Факс)	
	Copy (Копирај)	
	Print (Печати)	
	Other (Друго)	
Parts Life (Работен век на деловите)	Drum (Барабан)	Проверете го процентуално преостанатиот рок на траење на потрошните материјали.

[Initial Setup (Почетно поставување)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Date & Time (Датум и време)	Date (Датум)	Додадете ги датумот и времето на екранот и во заглавијата на факсовите коишто ги испраќате.
	Time (Време)	
	Clock Type (Вид часовник)	Изберете го форматот за време (12-часовен или 24-часовен).
	Auto Daylight (Авто. летно сметање на времето)	Поставете уредот автоматски да менува летно/ зимско сметање на времето.
	Time Zone (Временска зона)	Поставете ја вашата временска зона.
Station ID (ID на станица)	Fax (Факс)	Внесете ги вашето име и број на факс така што ќе се појавуваат на секоја страница што ќе ја испраќате по факс.
	Tel (Тел.)	
	Name (Име)	

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Tone/Pulse (Тонско/пулсно)	-	Изберете режим на бирање.
Dial Tone (Тон на бирање)	-	Скратете ја паузата за откривање тон на бирање.
Phone Line Set (Поставување на телефонската линија)	-	Изберете го типот на телефонската линија.
Compatibility (Компатибилност)	-	Приспособете ја еквилизацијата за проблеми при пренос. Давателите на услугата VoIP нудат поддршка на факс со користење различни стандарди. Ако редовно ви се случуваат грешки при пренос на факс, изберете Basic (за VoIP).
Reset (Ресетирај)	Machine Reset (Ресетирање на уредот)	Вратете ги сите поставки за уредот што сте ги промениле.
	Network Reset (Ресетирање мрежа)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	Address Book & Fax (Адресар и факс)	Избришете ги сите складирани телефонски броеви и поставки за факс.
	All Settings (Сите поставки)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	Factory Reset (Ресетирање на фабрички вредности)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
Local Language (Локален јазик) (Достапно само за некои држави.)	-	Изменете го јазикот на вашиот LCD-екран.



Поврзани информации

- [Табели за поставки и функции](#)

Табели за поставки (2,7" модели DCP со екран на допир)

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

```
>> [Settings (Поставки)]
>> [General Setup (Општо поставување)]
>> [Shortcut Settings (Поставки за кратенки)]
>> [Printer (Печатач)]
>> [Network (Мрежа)]
>> [Print Reports (Извештаи за печатење)]
>> [Machine Info. (Информации за уредот)]
>> [Initial Setup (Почетно поставување)]
```

[Settings (Поставки)]



[Settings (Поставки)]

Ниво 1	Ниво 2	Описи
Toner (Тонер)	Toner Life (Трајност на тонер)	Видете го приближно преостанатиот рок на траење на тонерот.
	Test Print (Тест печатење)	Отпечатете пробна страница.
	Toner Cartridge Check (Проверка на касетата за тонер)	Погледнете ги информациите за инсталираната касета за тонер на LCD-екранот, на пример, дали касетата за тонер е оригинална.
Network (Мрежа)	Wired LAN (Жичен LAN)	Пристапете до менито за поставки за жичен LAN.
	WLAN (Wi-Fi)	Пристапете до менито за поставки за WLAN.
Tray Setting (Поставки за фиока)	-	Пристапете до менито за поставки за фиоката.
Wi-Fi Direct	-	Пристапете до менијата за поставки за Wi-Fi Direct.
Eco Mode (Еко режим)	-	Пристапете до менито за поставки за еколошки режим. (Eco Mode)
All Settings (Сите поставки)	-	Конфигурирајте ги деталните поставки.

[General Setup (Општо поставување)]

[All Settings (Сите поставки)] > [General Setup (Општо поставување)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Tray Setting (Поставки за фиока)	Paper Type (Тип хартија)	-	Поставете го видот хартија во фиоката за хартија.
	Paper Size (Големината на хартијата)	-	Поставете ја големината на хартија во фиоката за хартија.
	Print Position (Позиција на печатење)	X Offset (X офсет)	Поместете ја почетната позиција за печатење (во горниот лев агол од страниците) хоризонтално од -500 (лево) до +500 (десно) точки во 300 dpi.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Tray Setting (Поставки за фиока)	Print Position (Позиција на печатење)	Y Offset (Y офсет)	Приспособете ја почетната позиција за печатење (во горниот лев агол од страниците) вертикално од -500 (горе) до +500 (долу) точки во 300 dpi.
	Check Paper (Проверете ја хартијата)	-	Изберете дали сакате да се прикаже порака којашто ви кажува да проверите дека големината и типот на хартија во уредот и параметрите на уредот за големина и тип на хартија си одговараат.
Beep (Звучен сигнал)	-	-	Приспособете ја јачината на звучниот сигнал.
LCD Settings (Поставки за LCD)	Backlight (Заднинско светло)	-	Приспособете ја осветленоста на LCD-екранот.
	Dim Timer (Тајмер за затемнување)	-	Поставете колку време заднинското светло на LCD-екранот ќе остане вклучено откако ќе се вратите на почетниот екран.
Screen Settings (Поставки за екранот)	Home Screen (Почетен екран)	-	Поставете го главниот почетен екран.
	Scan Screen (Екран за скенирање)	-	Поставете ги стандардните поставки за екранот за скенирање.
	Display Information (Приказ на информации)	IP Address (IP- адреса)	Изберете дали сакате на почетните екрани да се прикажува IP адресата од вашиот уред или не.
Ecology (Екологија)	Eco Mode (Еко режим)	-	Вклучете ги следниве поставки на уредот истовремено: 2-sided Print:Long Edge (Двострано печатење: долг раб) ¹(достапно за одредени модели) - Sleep Time:0 Min (Време на хибернација: 0 минути) - Dim Timer:10 Secs (Дим тајмер: 10 секунди) - Quiet Mode (Тивок режим) On (Вклучено) ¹ - Toner Save (Штедење тонер) On (Вклучено) ¹
	Toner Save (Штедење тонер)	-	Зголемете го капацитетот на страници за касетата за тонер.
	Sleep Time (Време на спиење)	-	Поставете го бројот на минути пред уредот да влезе во режим на спиење.
	Quiet Mode (Тивок режим)	-	Намалете ја бучавата при печатење.
	Auto Power Off (Автоматско исклучување)	-	Поставете го бројот на часови за кои уредот треба да биде во режим на длабоко спиење пред да премине во режим на исклучување. Изберете Off (Исклучено) ако не сакате уредот да влезе во режим Исклучено.
Replace Toner (Заменете тонер)	-	-	Поставете го уредот да продолжи со печатење откако LCD-екранот ќе прикаже Replace Toner (Заменете тонер).

¹ Промената на оваа поставка е можна само откако ќе промените одредени поставки на уредот во Управување преку веб (Web Based Management).

[Shortcut Settings (Поставки за кратенки)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Shortcut Settings (Поставки за кратенки)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
(Изберете копче за кратенка.)	Rename (Преименувај)	Изменете го името на кратенката.
	Edit (Уреди)	Изменете ги параметрите за кратенка.
	Delete (Избриши)	Избришете ја кратенката.

[Printer (Печатач)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Printer (Печатач)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Emulation (Емулација)	-	-	Изберете го режимот на емулатор.
Resolution (Резолуција)	-	-	Изберете ја резолуцијата за печатење.
Density (Густина)	-	-	Зголемете ја или намалете ја густината на печатењето.
Print Settings (Поставки за печатење)	-	-	Поставете го печатењето на Текст или Графика.
Print Options (Опции за печатење)	Font List (Список со фонтови)	HP LaserJet	Отпечатете список на внатрешните фонтови на уредот.
		BR-Script 3	
	Test Print (Тест печатење)	-	Отпечатете пробна страница.
2-sided (Двострано)	2-sided Print (Двострано печатење)	-	Овозможете или оневозможете двострано печатење и изберете долг раб или краток раб.
	Single Image (Една слика)	-	За задача за печатење каде што последната страница е еднострана слика, изберете ја опцијата 1-sided Feed (Еднострано ставање) за да се намали времето на печатење.
Auto Continue (Автоматски продолжи)	-	-	Изберете го овој параметар ако сакате уредот да ги исчисти грешките во големина на хартија и да ја користи хартијата во фиоката.
Paper Type (Тип хартија)	-	-	Поставете го типот хартија.
Paper Size (Големина на хартијата)	-	-	Поставете ја големината на хартијата.
Copies (Копии)	-	-	Поставете го бројот отпечатени страници.
Orientation (Ориентација)	-	-	Поставете страниците да се печатат во ориентација портрет или хоризонтално.
Print Position (Позиција на печатење)	-	-	Пристапете до менијата за поставки за позиција на печатење.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Auto FF (Автоматски FF)	-	-	Дозволете уредот да ги печати преостанатите податоци автоматски.
HP LaserJet	Font No. (Фонт бр.)	Font No. (Фонт бр.)	Поставете го бројот на фонтот.
		Soft Font No. (Мек фонт бр.)	Поставете го бројот на компјутерскиот фонт. Ова мени се појавува ако на уредот Brother е инсталиран софтверски фонт.
	Font Pitch (Знаци по инч)	-	Поставете го растојанието меѓу знаците на фонтот. (Достапно само за одредени фонтови.)
	Font Point (Точка на фонт)	-	Поставете ја големината на фонтот. (Достапно само за одредени фонтови.)
	Symbol Set (Вид на симболи)	-	Изберете го комплетот симболи или знаци.
	Table Print (Печатење табела)	-	Отпечатете ја табелата со кодови.
	Auto LF (Автоматски LF)	-	ВКЛУЧЕНО: CR -> CR+LF, ИСКЛУЧЕНО: CR -> CR
	Auto CR (Автоматски CR)	-	ВКЛУЧЕНО: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR или VT -> VT+CR ИСКЛУЧЕНО: LF -> LF, FF -> FF или VT -> VT
	Auto WRAP (Автоматски WRAP)	-	Изберете дали сакате поместување на редот и враќање на носачот кога позицијата на носачот ќе ја достигне десната маргина.
	Auto SKIP (Автоматски SKIP)	-	Изберете дали сакате поместување на редот и враќање на носачот кога позицијата на носачот ќе ја достигне долната маргина.
	Left Margin (Лева маргина)	-	Поставете ја левата маргина во колона 0 до 70 на 1 cpi.
	Right Margin (Десна маргина)	-	Ја поставува десната маргина во колона 10 до 80 на 1 cpi.
	Top Margin (Горна маргина)	-	Го поставува растојанието на горната маргина од горниот раб на хартијата.
	Bottom Margin (Долна маргина)	-	Поставете го растојанието на долната маргина од долниот раб на хартијата.
	Lines (Линии)	-	Го поставува бројот на редови на секоја страница.
	Tray Command (Команда за фиока)	-	Изберете ја оваа поставка ако се појавува несоодветствување на фиоката кога користите двигатели за HP.
BR-Script 3	Error Print (Грешка во печатење)	-	Изберете дали уредот да ги отпечатува информациите за грешки кога се појавуваат грешки.
PDF	Multiple Page (Повеќе страници)	-	Поставете го распоредот на страниците кога печатите повеќе страници.
	PDF Print Options (PDF Опции за печатење)	-	Поставете ја функцијата за печатење PDF за заедно со текстот да ги печатите или коментарите или печатите во датотеката во PDF.
	PDF Fit to Page (PDF Прилагоди на страницата)	-	Изберете дали сакате уредот да ја намали или измени големината на страниците во

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
PDF			датотеката во PDF за да одговара на избраната големина на хартијата.
Reset Printer (Ресетирај печатач)	-	-	Вратете ги поставките на уредот на фабричките стандарди.

[Network (Мрежа)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Network (Мрежа)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wired LAN (Жичен LAN)	TCP/IP	Boot Method (Метод на стартување)	-	Изберете го начинот на подигање којшто најмногу одговара на вашите потреби.
		IP Address (IP-адреса)	-	Внесете ја IP-адресата.
		Subnet Mask (Subnet-маска)	-	Внесете ја Subnet-маската.
		Gateway (Мрежен премин)	-	Внесете ја адресата на мрежниот премин.
		Node Name (Име на јазол)	-	Внесете го името на јазолот. (до 32 знаци)
		WINS Configuration (Конфигурација на WINS)	-	Изберете го режимот конфигурација на WINS.
		WINS Server (WINS-опслужувач)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач WINS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач WINS.
		DNS Server (Опслужувач DNS)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач DNS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач DNS.
		APIPA	-	Поставете уредот автоматски да ја додели IP-адресата од опсегот на адресата врска-локал.
		IPv6	-	Вклучете го или исклучете го протоколот IPv6.
	Ethernet (Етернет)	-	-	Изберете го режимот на етернет-врска.
	Wired Status (Жичен статус)	-	-	Видете го статусот на тековната жична мрежа.
	MAC Address (MAC-адреса)	-	-	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wired LAN (Жичен LAN)	Set to Default (Постави на стандардно)	-	-	Обновете ги параметрите за жична мрежа на фабричките поставки.
	Wired Enable (Овозможи жичен)	-	-	Исклучете или вклучете го поврзувањето WLAN-врска рачно.
WLAN (Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network (Пронајдете безжична мрежна врска (Wi-Fi))	-	-	Конфигурирајте ги рачно параметрите за вашата безжична мрежа.
	TCP/IP	Boot Method (Метод на стартување)	-	Изберете го начинот на подигање којшто најмногу одговара на вашите потреби.
		IP Address (IP-адреса)	-	Внесете ја IP-адресата.
		Subnet Mask (Subnet-маска)	-	Внесете ја Subnet-маската.
		Gateway (Мрежен премин)	-	Внесете ја адресата на мрежниот премин.
		Node Name (Име на јазол)	-	Внесете го името на јазолот. (до 32 знаци)
		WINS Configuration (Конфигурација на WINS)	-	Изберете го режимот конфигурација на WINS.
		WINS Server (WINS-опслужувач)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач WINS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач WINS.
		DNS Server (Опслужувач DNS)	Primary (Примарно)	Наведете ја IP-адресата на примарниот опслужувач DNS.
			Secondary (Секундарно)	Наведете ја IP-адресата на секундарниот опслужувач DNS.
		APIPA	-	Поставете уредот автоматски да ја додели IP-адресата од опсегот на адресата врска-локал.
		IPv6	-	Вклучете го или исклучете го протоколот IPv6.
	WPS/Push Button (WPS/Копче)	-	-	Конфигурирајте ги поставките за безжичната мрежа со помош на методот за притискање едно копче.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN-код)	-	-	Конфигурирајте ги поставките на вашата безжична мрежа користејќи го WPS со PIN-код.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
WLAN (Wi-Fi)	Recover WLAN (Врати WLAN)	-	-	Ресетирајте и рестартирајте ја вашата безжична мрежа.
	WLAN Status (WLAN-статус)	Status (Статус)	-	Видете го тековниот статус на безжичната мрежа.
		Signal (Сигнал)	-	Видете ја јачината на сигналот на тековната безжична мрежа.
		SSID	-	Видете ја тековната SSID-мрежа.
		Comm. Mode (Ком. Режим)	-	Видете го тековниот режим на комуникација.
	MAC Address (MAC-адреса)	-	-	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно)	-	-	Обновете ги параметрите за безжична мрежа на фабричките поставки.
	WLAN Enable (Овозможи WLAN)	-	-	Исклучете или вклучете ја WLAN-мрежа рачно.
Wi-Fi Direct	Manual (Рачно)	-	-	Конфигурирајте ги рачно поставките за вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Group Owner (Сопственик на група)	-	-	Поставете го уредот како сопственик на група.
	Push Button (Копче на притискање)	-	-	Конфигурирајте ги параметрите за вашата мрежа Wi-Fi Direct користејќи го методот на притискање едно копче.
	PIN Code (PIN-код)	-	-	Конфигурирајте ги параметрите за мрежата Wi-Fi Direct користејќи WPS со PIN-код.
	Device Information (Информации за уред)	Device Name (Име на уред)	-	Видете го името на вашиот уред.
		SSID	-	Видете ја SSID-мрежата на сопственикот на групата. Кога уредот не е поврзан, LCD-екранот прикажува Не е поврзано.
		IP Address (IP-адреса)	-	Погледнете ја тековната IP-адреса на уредот.
	Status Information (Информации за статус)	Status (Статус)	-	Видете го тековниот статус на мрежата Wi-Fi Direct.
		Signal (Сигнал)	-	Видете ја јачината на сигналот на тековната мрежа Wi-Fi Direct. Кога вашиот уред дејствува како сопственик на група, LCD-екранот означува силен сигнал.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Wi-Fi Direct	I/F Enable (Овозможи I/F)	-	-	Вклучете или исклучете го поврзувањето на Wi-Fi Direct.
Web Connect Settings (Поставки за поврзување на мрежа)	Proxy Settings (Поставки за посредник)	Proxy Connection (Врска на посредник)	-	Променете ги поставките за поврзување на интернет.
		Address (Адреса)	-	
		Port (Порта)	-	
		User Name (Корисничко име)	-	
		Password (Лозинка)	-	
Web Based Mgmt (Управување преку мрежа)	-	-	-	Овозможете го или оневозможете го управувањето преку мрежа. Ако ја овозможите оваа функција, наведете го методот на поврзување кој ќе се користи за управување преку мрежа.
Global Detect (Глобално откривање)	Allow Detect (Овозможи откривање)	-	-	Овозможете или оневозможете го Global Detect, функција што открива и го известува корисникот кога ненамерно ќе се поврзе на глобалната мрежа.
	Reject Access (Одбиј пристап)	-	-	Оневозможете ги врските со глобалната мрежа.
Network Reset (Ресетирање мрежа)	-	-	-	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.

[Print Reports (Извештаи за печатење)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Print Reports (Извештаи за печатење)]

Ниво 3	Описи
User Settings (Кориснички поставки)	Отпечатете список со вашите кориснички поставки.
Printer Settings (Поставки за печатачот)	Отпечатете список со поставки за вашиот печатач.
Network Configuration (Мрежна конфигурација)	Отпечатете список со параметрите за вашата мрежа.
Print File List (Печати список со датотеки)	Отпечатете список со податоците зачувани во меморијата на уредот.
Drum Dot Print (Печатење точки од барабан)	Отпечатете го контролниот лист со точки од барабанот.
WLAN Report (Извештај за WLAN)	Отпечатете ги резултатите од поврзувањето на безжичната LAN.

[Machine Info. (Информации за уредот)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Machine Info. (Информации за уредот)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Serial No. (Сериски бр.)	-	Проверете го серискиот број на вашиот уред.
Firmware Version (Верзија на фирмвер)	Main Version (Главна верзија)	Проверете ја верзијата на фирмверот на уредот.
	Sub1 Version (Подверзија 1)	
	Security Version (Безбедносна верзија)	
Firmware Update (Ажурирање на фирмверот)	-	Ажурирајте го уредот на најновиот фирмвер.
Firmware Auto Check (Автоматска проверка на фирмверот)	-	Видете информации за фирмвер на почетниот екран.
Page Counter (Бројач на страници)	Total (Вкупно)	Проверете го вкупниот број страници коишто уредот ги отпечатил.
	Copy (Копирај)	
	Print (Печати)	
	Other (Друго)	
Parts Life (Работен век на деловите)	Drum (Барабан)	Проверете го процентуално преостанатиот рок на траење на потрошните материјали.

[Initial Setup (Почетно поставување)]

[All Settings (Сите поставки)] > [Initial Setup (Почетно поставување)]

Ниво 3	Ниво 4	Описи
Reset (Ресетирај)	Machine Reset (Ресетирање на уредот)	Вратете ги сите поставки за уредот што сте ги промениле.
	Network Reset (Ресетирање мрежа)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	All Settings (Сите поставки)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	Factory Reset (Ресетирање на фабрички вредности)	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
Local Language (Локален јазик) (Достапно само за некои држави.)	-	Изменете го јазикот на вашиот LCD-екран.



Поврзани информации

- [Табели за поставки и функции](#)

■ Почетна > поставки за уредот > Сменете ги поставките на уредот од контролната табла > Табели за поставки и функции > Табели со карактеристики (2,7" модели MFC со панели на допир и 3,5" модели MFC со панел на допир)

Табели со карактеристики (2,7" модели MFC со панели на допир и 3,5" модели MFC со панел на допир)

Поврзани модели: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [Fax (Факс)] (Кога Преглед на факс е исклучено)
 >> [Fax (Факс)] (Кога Преглед на факс е вклучено)
 >> [Copy (Копирај)]
 >> [Scan (Скенирај)]
 >> [Secure Print (Безбедно печатење)]
 >> [Web (Интернет)]
 >> [Apps (Апликации)]
 >> [2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)]
 >> [Shortcuts (Кратенки)]
 >> [Toner (Тонер)]
 >> Поставување Wi-Fi (За безжични модели)

[Fax (Факс)] (Кога Преглед на факс е исклучено)



[Fax (Факс)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Redial (Повторно бирање) (Pause (Пауза))	-	-	-	Бирајте го повторно бројот што сте го бирале последен пат. Кога внесувате број на факс или телефон на екранот на допир, Бирај повторно на LCD-екранот се менува во Пауза. Притиснете Пауза кога ви е потребно одложување додека бирате броеви, како што се кодови за пристап и броеви на кредитни картички. Исто така, кога ги поставувате адресите, можете да складирате и пауза.
Tel (Тел.) (R)	-	-	-	Тел се менува во R кога PBX е избрано како тип на телефонска линија. Можете да го користите R за да добиете пристап до надворешна линија или за да префрлите повик на друг локал, кога сте поврзани на PBX.
Address Book (Адресар)	(Search: (Пребарувај:))	-	-	Пребарувајте во рамките на адресарот.
	Edit (Уреди)	-	-	Складирајте броеви од адресар, поставете броеви на група за емитирање, изменете и избришете броеви од адресар.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
Address Book (Адресар)	(Изберете Адресар)	Apply (Примени)	-	Започнете со испраќање факс користејќи го адресарот.
Call History (Историја на повици)	Redial (Повторно бирање)	-	-	Бирајте го повторно бројот што сте го бирале последен пат.
	Outgoing Call (Појдовен повик)	(Изберете излезен повик)	Edit (Уреди) Apply (Примени)	Изберете број од историјата на излезни повици, а потоа испратете факс, додадете го во адресарот или избришете го.
	Caller ID History (Историја на ID на повикувачи) (Достапно само за некои држави.)	(Изберете историја на ID на повикувач)	Edit (Уреди) Apply (Примени)	Изберете број од историјата на ID на повикувач, а потоа испратете факс, додадете го во адресарот или избришете го.
Fax Start (Стартувај факс)	-	-	-	Испратете факс.
 Options (Опции)	Fax Resolution (Резолуција на факс)	-	-	Поставете ја резолуцијата за излезните факсови.
	Contrast (Контраст)	-	-	Приспособете го контрастот.
	2-sided Fax (Двостран факс) (За модели со автоматско двострано скенирање)	-	-	Поставете формат на двострано скенирање.
	Glass Scan Size (Димензија на стаклото за скенирање)	-	-	Приспособете ја областа за скенирање на стаклото на скенерот да одговара на големината на документот.
	Broadcasting (Емитирање)	Add Number (Додај број)	Add Number (Додај број) Add from Address book (Додај од адресар) Search in Address book (Пребарувај во адресар)	Испратете ја истата факс порака на повеќе броеви на факс.
	Delayed Fax (Одложен факс)	Delayed Fax (Одложен факс)	-	Поставете го времето во денот кога ќе се испратат одложените факсови.
		Set Time (Постави време)	-	
	Real Time TX (TX во реално време)	-	-	Испратете факс без користење на меморијата.
	Coverpage Setup (Поставување насловна страница)	Coverpage Setup (Поставување насловна страница)	-	Поставете го уредот автоматски да испраќа однапред програмирана насловна страница.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
 Options (Опции)	Coverpage Setup (Поставување насловна страница)	Coverpage Note (Напомена за насловна страница)	-	Поставете го уредот автоматски да испраќа однапред програмирана насловна страница.
		Total Pages (Вкупно страници)	-	
	Overseas Mode (Прекуокеански режим)	-	-	Поставете Вклучено ако имате проблем при испраќање прекуокеански факсови.
	Call History (Историја на повици)	-	-	Изберете број од историјата на идентификација на повикувач, а потоа испратете факс, додадете го во адресарот или избришете го.
	Address Book (Адресар)	-	-	Од адресарот изберете ја адресата на примачот.
	Set New Default (Постави нови стандардни вредности)	-	-	Зачувајте ги вашите поставки како стандардни.
Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	Factory Reset (Ресетирање на фабрички вредности)	-	-	Обновете ги сите поставки на уредот на фабричките поставки.
	-	-	-	Зачувајте ги тековните поставки како кратенка.

[Fax (Факс)] (Кога Преглед на факс е вклучено)

[Fax (Факс)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Sending Faxes (Испраќање факс)	Redial (Повторно бирање) (Pause (Пауза))	-	Бирајте го повторно бројот што сте го бирале последен пат. Кога внесувате број на факс или телефон на екранот на допир, Бирај повторно на LCD-екранот се менува во Пауза. Притиснете Пауза кога ви е потребно одложување додека бирате броеви, како што се кодови за пристап и броеви на кредитни картички. Исто така, кога ги поставувате адресите, можете да складирате и пауза.
	Tel (Тел.) (R)	-	Тел се менува во R кога PBX е избрано како тип на телефонска линија. Можете да го користите R за да добиете пристап до надворешна линија или за да префрлите повик на друг локал, кога сте поврзани на PBX.
	Address Book (Адресар)	-	Од адресарот изберете ја адресата на примачот.
	Call History (Историја на повици)	-	Изберете број од историјата на идентификација на повикувач, а потоа испратете факс, додадете го во адресарот или избришете го.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Sending Faxes (Испраќање факс)	Fax Start (Стартувај факс)	-	Испратете факс.
	 Options (Опции)	-	Изберете ги вашите поставки.
	Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	-	Зачувајте ги тековните поставки како кратенка.
Received Faxes (Примени факсови)	Print/Delete (Печати/Избриши)	Print All (New Faxes) (Печати сè (нови факсови))	Отпечатете ги новоприманите факсови.
		Print All (Old Faxes) (Печати сè (стари факсови))	Отпечатете ги старите факсови.
		Delete All (New Faxes) (Избриши сè (нови факсови))	Избришете ги новоприманите факсови.
		Delete All (Old Faxes) (Избриши сè (стари факсови))	Избришете ги старите факсови.
Address Book (Адресар)	-	-	Од адресарот изберете ја адресата на примачот.
Call History (Историја на повици)	-	-	Изберете број од историјата на идентификација на повикувач, а потоа испратете факс, додадете го во адресарот или избришете го.

[Сору (Копирај)]



[Сору (Копирај)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Start (Старт)	-	-	Направете еднобојна копија или копија во сиви тонови.
ID	-	-	Направете копија од вашата картичка за идентификација.
 Options (Опции)	Quality (Квалитет)	-	Изберете ја резолуцијата на копирање за типот на вашиот документ.
	Enlarge/Reduce (Зголеми/намали)	100%	-
		Enlarge (Зголеми)	Изберете сооднос на зголемување за следната копија.
		Reduce (Намали)	Изберете стапка на намалување за следната копија.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
 Options (Опции)	Enlarge/Reduce (Зголеми/намали)	Auto (Автоматски)	Приспособете ја големината на копирање да одговора на големината на хартија што сте ја поставиле.
		Custom (25-400%) (Приспособено (25-400%))	Внесете сооднос на зголемување или намалување.
	Density (Густина)	-	Приспособете ја густината.
	2-sided Copy (Двострана копија) (За модели со автоматско двострано печатење)	Layout (Структура)	Исклучете или вклучете двострано копирање и изберете сврти на долг раб или сврти на краток раб.
	2-sided Copy Page Layout (Распоред на страница за двострано копирање) (За модели со автоматско двострано печатење)	-	Изберете опција за распоред на страница кога правите N in 1 (2 или 4 страници испечатени во една) двострани копии од двостран документ.
	Contrast (Контраст)	-	Приспособете го контрастот.
	Stack/Sort (Подреди/сортирај)	-	Изберете да трупа или подредува повеќе копии.
	Page Layout (Распоред на страница)	-	Направете N in 1 (2 или 4 страници испечатени во една) копии.
Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	-	-	Зачувајте ги тековните поставки како кратенка.

[Scan (Скенирај)]



[Scan (Скенирај)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
to My E-mail (на моја е-пошта) (достапно за одредени модели)	-	-	-	Скенирајте еднобоен или документ во боја во вашата адреса за е-пошта.
to My Folder (во Моја папка) (достапно за одредени модели)	-	-	-	Испратете ги скенираните податоци во вашата папка на опслужувачот CIFS на вашата локална мрежа или на интернет.
to PC (на компјутер)	to File (на датотека)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Скенирајте документи и зачувајте ги во папка на вашиот компјутер.
		(Изберете USB или персонален компјутер)	 Options (Опции)	
			Save as Shortcut	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
to PC (на компјутер)	to File (на датотека)	(Изберете USB или персонален компјутер)	(Зачувај како кратенка)	Скенирајте документи и зачувајте ги во папка на вашиот компјутер.
			Start (Старт)	
	to OCR (на OCR)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Претворете ги вашите скенирани документи во текстуална датотека што може да се уредува.
			 Options (Опции)	
			Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	
			Start (Старт)	
	to Image (на слика)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Скенирајте фотографии или графика во вашите апликации за графика.
			 Options (Опции)	
			Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	
			Start (Старт)	
	to E-mail (на е-пошта)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Испратете скениран документ како прилог на е-пошта.
			 Options (Опции)	
			Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	
			Start (Старт)	
to Mobile App (на Мобилна апликација)	(Изберете име на профил)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Скенирајте документи на мобилна апликација.
		 Options (Опции)	-	
		Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	-	
		Start (Старт)	-	
to E-mail Server (на опслужувач за е-пошта)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	-	Испратете скенирани податоци до опслужувач за е-пошта овозможувајќи му на вашиот уред да комуницира со вашите

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
to E-mail Server (на опслужувач за е-пошта)	Manual (Рачно)	Next (Следно)	Destinations (Одредишта)	мрежа и опслужувач за е-пошта.
			 Options (Опции)	
			Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	
			Start (Старт)	
		Cancel (Откажи)	-	
		Add Address (Додади адреса)	-	
		(Изберете ги дестинациите)	-	
	Address Book (Адресар)	 (Search: (Пребарувај:))	-	
		Edit (Уреди)	-	
		(Изберете Адресар)	-	
to FTP (на FTP) (достапно за одредени модели)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	-	Скенирајте документи директно на FTP-опслужувач.
	(Изберете име на профил)	 Options (Опции)	-	
		Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	-	
		Start (Старт)	-	
to Network (на мрежа) (достапно за одредени модели)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	-	Испратете ги скенираните податоци на опслужувачот CIFS на вашата локална мрежа или на интернет.
	(Изберете име на профил)	 Options (Опции)	-	
		Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	-	
		Start (Старт)	-	
to Web (на интернет) (достапно за одредени модели)	-	-	-	Поставете ги скенираните податоци на интернет-услуга.
WS Scan (Скенирање WS) (Се појавува кога ќе инсталирате скенер со веб-услуга, што е	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	-	Скенирајте податоци користејќи го протоколот веб-услуга.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описи
прикажан во мрежниот пребарувач на компјутерот.)	Scan (Скенирај)	-	-	Скенирајте податоци користејќи го протоколот веб-услуга.
	Scan for E-mail (Скенирај за е-пошта)	-	-	
	Scan for Fax (Скенирај за факс)	-	-	
	Scan for Print (Скенирај за печатење)	-	-	

[Secure Print (Безбедно печатење)]



[Secure Print (Безбедно печатење)]

Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описи
Secure Print (Безбедно печатење)	(Избери корисник)	(Избери задача на безбедно печатење)	Можете да ги печатите податоците зачувани во меморијата на уредот кога ќе ја внесете вашата четирицифрена лозинка. Оваа функција е активна само кога уредот има податоци за безбедно печатење.

[Web (Интернет)]



[Web (Интернет)]

Ниво 2	Описи
Web (Интернет)	Поврзете го уредот Brother со услуга на интернет. Давателот на услуги можеби додал веб-услуги и можеби ги променил имињата на услугите по издавањето на овој документ.

[Apps (Апликации)]



[Apps (Апликации)]

Ниво 2	Описи
Apps (Апликации)	Поврзете го уредот Brother со услугата апликации на Brother.

[2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)]



[2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)]

Ниво 2	Описи
2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)	Копирајте ги обете страни од картичката за идентификација на една страница.

[Shortcuts (Кратенки)]

+ Shortcuts [Shortcuts (Кратенки)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
+	Copy (Копирај)	-	Изберете ги саканите поставки.
	Fax (Факс)	-	Изберете ги саканите поставки.
	Scan (Скенирај)	to File (на датотека)	Скенирајте документи и зачувајте ги во папка на вашиот компјутер.
		to OCR (на OCR)	Претворете ги вашите скенирани документи во текстуална датотека што може да се уредува.
		to Image (на слика)	Скенирајте фотографии или графика во вашите апликации за графика.
		to E-mail (на е-пошта)	Испратете скениран документ како прилог на е-пошта.
		to Mobile App (на Мобилна апликација)	Скенирајте документи на мобилна апликација.
		to E-mail Server (на опслужувач за е-пошта)	Испратете скенирани податоци до опслужувач за е-пошта овозможувајќи му на вашиот уред да комуницира со вашите мрежа и опслужувач за е-пошта.
		to Network (на мрежа) (достапно за одредени модели)	Испратете ги скенираните податоци на опслужувачот CIFS на вашата локална мрежа или на интернет.
		to FTP (на FTP) (достапно за одредени модели)	Испратете ги скенираните податоци преку FTP.
	Web (Интернет)	-	Поврзете го уредот Brother со услуга на интернет. Давателот на услуги можеби додал веб-услуги и можеби ги променил имињата на услугите по издавањето на овој документ.
	Apps (Апликации)	-	Поврзете го уредот Brother со услугата апликации на Brother.
Списоков ќе се појави кога секоја кратенка ќе се притисне и задржи 2 секунди.	Rename (Преименувај)	-	Изменете го името на кратенката.
	Edit (Уреди)	-	Изменете ги параметрите за кратенка.
	Delete (Избриши)	-	Избришете ја кратенката.
	Register Card/NFC (Регистрирај картичка/NFC) (достапно за одредени модели)	-	Доделете кратенка на ID картичка.
	Delete Card/NFC (Избриши картичка/NFC)	-	Отстранете кратенка од ID картичка.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Списоков ќе се појави кога секоја кратенка ќе се притисне и задржи 2 секунди.	(достапно за одредени модели)		

[Toner (Тонер)]

[Toner (Тонер)]

Ниво 2	Ниво 3	Описи
 (Toner (Тонер))	Toner Life (Трајност на тонер)	Видете го приближно преостанатиот рок на траење на тонерот.
	Test Print (Тест печатење)	Отпечатете пробна страница.
	Toner Cartridge Check (Проверка на касетата за тонер)	Погледнете ги информациите за инсталираната касета за тонер на LCD-екранот, на пример, дали касетата за тонер е оригинална.

Поставување Wi-Fi (За безжични модели)

(Поставување Wi-Fi)(За безжични модели)

Ниво 2	Ниво 3	Описи
 (Поставување Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network (Пронајдете безжична мрежна врска (Wi-Fi))	Конфигурирајте ги рачно параметрите за вашата безжична мрежа.
	TCP/IP ¹	Променете ги поставките за TCP/IP.
	WPS/Push Button (WPS/Копче)	Конфигурирајте ги поставките за безжичната мрежа со помош на методот за притискање едно копче.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN-код) ¹	Конфигурирајте ги поставките на вашата безжична мрежа користејќи го WPS со PIN-код.
	Recover WLAN (Врати WLAN)	Ресетирајте и рестартирајте ја вашата безжична мрежа.
	WLAN Status (WLAN-статус) ¹	Видете го тековниот статус на безжичната мрежа.
	MAC Address (MAC-адреса) ¹	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно) ¹	Обновете ги параметрите за безжична мрежа на фабричките поставки.
	WLAN Enable (Овозможи WLAN) ¹	Вклучете го или исклучете го безжичниот интерфејс.

Поврзани информации

- [Табели за поставки и функции](#)

¹ Достапно откако ќе се конфигурира врска за Wi-Fi®.

Табели со карактеристики (Панел на допир од 2,7" DCP-модели)

Поврзани модели: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [Copy (Копирај)]
 >> [Scan (Скенирај)]
 >> [Web (Интернет)]
 >> [Apps (Апликации)]
 >> [2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)]
 >> [Shortcuts (Кратенки)]
 >> [Toner (Тонер)]
 >> Поставување Wi-Fi

[Copy (Копирај)]



[Copy (Копирај)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
Start (Старт)	-	-	Направете еднобојна копија или копија во сиви тонови.
ID	-	-	Направете копија од вашата картичка за идентификација.
 Options (Опции)	Quality (Квалитет)	-	Изберете ја резолуцијата на копирање за типот на вашиот документ.
	Enlarge/Reduce (Зголеми/намали)	100%	-
		Enlarge (Зголеми)	Изберете сооднос на зголемување за следната копија.
		Reduce (Намали)	Изберете стапка на намалување за следната копија.
		Auto (Автоматски)	Приспособете ја големината на копирање да одговора на големината на хартија што сте ја поставиле.
		Custom (25-400%) (Приспособено (25-400%))	Внесете сооднос на зголемување или намалување.
	Density (Густина)	-	Приспособете ја густината.
	2-sided Copy (Двострана копија)	Layout (Структура)	Исклучете или вклучете двострано копирање и изберете сврти на долг раб или сврти на краток раб.
	Contrast (Контраст)	-	Приспособете го контрастот.
	Stack/Sort (Подреди/сортирај)	-	Изберете да тупа или подредува повеќе копии.
	Page Layout (Распоред на страница)	-	Направете N in 1 (2 или 4 страници испечатени во една) копии.
Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	-	-	Зачувајте ги тековните поставки како кратенка.

[Scan (Скенирај)]



[Scan (Скенирај)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 4	Описи
to PC (на компјутер)	to File (на датотека)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Скенирајте документи и зачувајте ги во папка на вашиот компјутер.
		(Изберете USB или персонален компјутер)	 Options (Опции)	
			Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	
			Start (Старт)	
		Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	
		(Изберете USB или персонален компјутер)	 Options (Опции)	
			Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	
			Start (Старт)	
		Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Скенирајте фотографии или графика во вашите апликации за графика.
		(Изберете USB или персонален компјутер)	 Options (Опции)	
			Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	
			Start (Старт)	
	to E-mail (на е-пошта)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Испратете скениран документ како прилог на е-пошта.
		(Изберете USB или персонален компјутер)	 Options (Опции)	
			Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 4	Описи
to PC (на компјутер)	to E-mail (на е-пошта)	(Изберете USB или персонален компјутер)	како кратенка) Start (Старт)	Испратете скениран документ како прилог на е-пошта.
to Mobile App (на Мобилна апликација)	(Изберете име на профил)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	Скенирајте документи на мобилна апликација.
		 Options (Опции)	-	
		Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	-	
		Start (Старт)	-	
to FTP (на FTP) (достапно за одредени модели)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	-	Скенирајте документи директно на FTP-опслужувач.
	(Изберете име на профил)	 Options (Опции)	-	
		Save as Shortcut (Зачувај како кратенка)	-	
		Start (Старт)	-	
to Web (на интернет)	-	-	-	Поставете ги скенираните податоци на интернет-услуга.
WS Scan (Скенирање WS)	Other Scan to Actions (Друго скенирање за дејство)	-	-	Скенирајте податоци користејќи го протоколот веб-услуга.
	Scan (Скенирај)	-	-	
	Scan for E-mail (Скенирај за е-пошта)	-	-	
	Scan for Fax (Скенирај за факс)	-	-	
	Scan for Print (Скенирај за печатење)	-	-	

[Web (Интернет)]



[Web (Интернет)]

Ниво 2	Описи
Web (Интернет)	Поврзете го уредот Brother со услуга на интернет. Давателот на услуги можеби додал веб-услуги и можеби ги променил имињата на услугите по издавањето на овој документ.

[Apps (Апликации)]



[Apps (Апликации)]

Ниво 2	Описи
Apps (Апликации)	Поврзете го уредот Brother со услугата апликации на Brother.

[2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)]



[2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)]

Ниво 2	Описи
2 in 1 ID Copy (ID на копија 2 во 1)	Копирајте ги обете страни од картичката за идентификација на една страница.

[Shortcuts (Кратенки)]



[Shortcuts (Кратенки)]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описи
+	Copy (Копирај)	-	Изберете ги саканите поставки.
	Scan (Скенирај)	to File (на датотека)	Скенирајте документи и зачувајте ги во папка на вашиот компјутер.
		to OCR (на OCR)	Претворете ги вашите скенирани документи во текстуална датотека што може да се уредува.
		to Image (на слика)	Скенирајте фотографии или графика во вашите апликации за графика.
		to E-mail (на е-пошта)	Испратете скениран документ како прилог на е-пошта.
		to Mobile App (на Мобилна апликација)	Скенирајте документи на мобилна апликација.
		to FTP (на FTP) (достапно за одредени модели)	Испратете ги скенираните податоци преку FTP.
Списоков ќе се појави кога секоја кратенка ќе се притисне и задржи 2 секунди.	Web (Интернет)	-	Поврзете го уредот Brother со услуга на интернет. Давателот на услуги можеби додал веб-услуги и можеби ги променил имињата на услугите по издавањето на овој документ.
	Apps (Апликации)	-	Поврзете го уредот Brother со услугата апликации на Brother.
	Rename (Преименувај)	-	Изменете го името на кратенката.
	Edit (Уреди)	-	Изменете ги параметрите за кратенка.
	Delete (Избриши)	-	Избришете ја кратенката.

[Toner (Тонер)]



[Toner (Тонер)]

Ниво 2	Ниво 3	Описи
(Toner (Тонер))	Toner Life (Трајност на тонер)	Видете го приближно преостанатиот рок на траење на тонерот.
	Test Print (Тест печатење)	Отпечатете пробна страница.
	Toner Cartridge Check (Проверка на касетата за тонер)	Погледнете ги информациите за инсталираната касета за тонер на LCD-екранот, на пример, дали касетата за тонер е оригинална.

Поставување Wi-Fi



(Поставување Wi-Fi)

Ниво 2	Ниво 3	Описи
(Поставување Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network (Пронајдете безжична мрежна врска (Wi-Fi))	Конфигурирајте ги рачно параметрите за вашата безжична мрежа.
	TCP/IP ¹	Променете ги поставките за TCP/IP.
	WPS/Push Button (WPS/Копче)	Конфигурирајте ги поставките за безжичната мрежа со помош на методот за притискање едно копче.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN-код) ¹	Конфигурирајте ги поставките на вашата безжична мрежа користејќи го WPS со PIN-код.
	Recover WLAN (Врати WLAN)	Ресетирајте и рестартирајте ја вашата безжична мрежа.
	WLAN Status (WLAN-статус) ¹	Видете го тековниот статус на безжичната мрежа.
	MAC Address (MAC-адреса) ¹	Погледнете ја MAC-адресата на уредот.
	Set to Default (Постави на стандардно) ¹	Обновете ги параметрите за безжична мрежа на фабричките поставки.
	WLAN Enable (Овозможи WLAN) ¹	Вклучете го или исклучете го безжичниот интерфејс.



Поврзани информации

- [Табели за поставки и функции](#)

¹ Достапно откако ќе се конфигурира врска за Wi-Fi®.

Сменете ги поставките на уредот користејќи Управување преку интернет

Управување преку интернет е алатка што користи стандарден веб-прелистувач за да управува со вашиот уред со помош на Хипер-протокол за пренос на текст (HTTP) или Хипер-протокол за трансфер на текст преку Слој со безбедносен приклучок (HTTPS).

- [Што претставува Управувањето преку интернет?](#)
- [Пристап до Управување преку интернет](#)
- [Сменете ја лозинката за најава со Управување преку интернет](#)
- [Поставете адресар на вашиот уред користејќи Управување преку интернет](#)

Што претставува Управувањето преку интернет?

Управување преку интернет е алатка што користи стандарден веб-прелистувач за да управува со вашиот уред со помош на Хипер-протокол за пренос на текст (HTTP) или Хипер-протокол за трансфер на текст преку Слој со безбедносен приклучок (HTTPS).



- Препорачуваме да ја користите најновата верзија на следните веб-прелистувачи:
 - Microsoft Edge, Firefox и Google Chrome™ за Windows
 - Safari, Firefox и Google Chrome™ за Mac
 - Google Chrome™ за Android™
 - Safari и Google Chrome™ за iOS
- Задолжително овозможете JavaScript и колачиња, без оглед кој прелистувач користите.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Проверете дали вашиот уред е вклучен и поврзан на истата мрежа како и вашиот компјутер и дека вашата мрежа го поддржува протоколот TCP/IP.

<

Logout

Home

Status

Auto Refresh Interval

General

Address Book

Fax

Copy

Print

Scan

Administrator

Online Functions

Network

Status

Device Status

Ready

Automatic Refresh

☒ Off

☐ On

Toner Level

BK

Web Language

Auto

▼

Device Location

Contact :

Location :

Вистинскиот екран може да се разликува од екранот прикажан погоре.



Поврзани информации

- [Сменете ги поставките на уредот користејќи Управување преку интернет](#)

Пристап до Управување преку интернет

- Препорачуваме да ја користите најновата верзија на следните веб-прелистувачи:
 - Microsoft Edge, Firefox и Google Chrome™ за Windows
 - Safari, Firefox и Google Chrome™ за Mac
 - Google Chrome™ за Android™
 - Safari и Google Chrome™ за iOS
- Задолжително овозможете JavaScript и колачиња, без оглед кој прелистувач користите.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:
При конфигурација на поставките со помош на Управување преку интернет, препорачуваме да се користи безбедносниот протокол HTTPS. Ако користите HTTP кога ги конфигурирате поставките со помош на Управување преку интернет, следете ги упатствата на екранот за да се префрлите на безбедна HTTPS врска.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:
Кога користите HTTPS за конфигурирање Управување преку интернет, на прегледувачот ќе се прикаже дијалог-рамка за предупредување. За да не се прикаже дијалог-рамката за предупредување, можете да инсталирате самопотпишан сертификат за користење SSL/TLS комуникација.
- Стандардната лозинка за управување со поставките на овој уред се наоѓа на задната страна од уредот и е означена со „**Pwd**“. Сменете ја стандардната лозинка следејќи ги упатствата на екранот кога првпат ќе се најавите. Препорачуваме веднаш да ја смените стандардната лозинка за да го заштитите уредот од неовластен пристап.
DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:
Стандардната лозинка исто така можете да ја најдете во Известувањето за конфигурација на мрежата.

>> Пристапете до Управување преку интернет од вашиот интернет пребарувач
>> Access Web Based Management од Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> Пристапете до Управување преку интернет од Brother Utilities (Windows)

Пристапете до Управување преку интернет од вашиот интернет пребарувач

1. Вклучете го веб-прегледувачот.
2. Внесете „http://IP-адреса на уредот“ во лентата за адреса на интернет-прегледувачот (каде што „IP-адреса на уредот“ е IP-адресата на вашиот уред).

На пример:

https://192.168.1.2



- Ако користите систем со име на домен или овозможите име на NetBIOS, наместо IP-адреса може да внесете друго име, на пример „SharedPrinter“.

На пример: https://SharedPrinter

- Ако овозможите име на NetBIOS, може да го користите и името на јазолот.

На пример: https://brn123456abcdef

- Името на NetBIOS може да го најдете во извештајот за мрежна конфигурација.

3. Доколку е потребно, внесете ја лозинката во полето **Login (Најава)** а потоа кликнете **Login (Најава)**.



Стандардната лозинка за управување со поставките на овој уред се наоѓа на задната страна од уредот и е означена со „**Pwd**“. Сменете ја стандардната лозинка следејќи ги упатствата на екранот кога првпат ќе се најавите.

- Ако сакате да ја закачите лентата за навигација на левата страна од екранот, кликнете  а потоа кликнете .

Сега може да ги смените поставките на уредот.



Ако уредот мирува одредено време, корисникот автоматски се одјавува. Поставките за одјавување можете да ги смените во менито **Logout Time (Време на одјава)**.

Access Web Based Management од Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Launch  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Во **Finder (Finder)** лентата за мени, кликнете **Go (Оди) > Applications (Апликации)**, а потоа кликнете двапати на иконата iPrint&Scan.
Се појавува Brother iPrint&Scan екранот.
- Ако не е избран вашиот Brother уред, кликнете на копчето **Select your Machine (Изберете го вашиот уред)** и изберете го називот на вашиот модел од листата. Кликнете **OK**.
- Кликнете  (**Supplies/Machine Settings (Резерви/Поставки за уредот)**).
- Кликнете **All Settings (Сите поставки)**.
Се појавува страницата за Управување преку интернет.
- Доколку е потребно, внесете ја лозинката во полето **Login (Најава)** а потоа кликнете **Login (Најава)**.



Стандардната лозинка за управување со поставките на овој уред се наоѓа на задната страна од уредот и е означена со „**Pwd**“. Сменете ја стандардната лозинка следејќи ги упатствата на екранот кога првпат ќе се најавите.

- Ако сакате да ја закачите лентата за навигација на левата страна од екранот, кликнете  а потоа кликнете .

Сега може да ги смените поставките на уредот.



На мобилни уреди, до Управување преку интернет можете да пристапите преку Brother Mobile Connect.

Пристапете до Управување преку интернет од Brother Utilities (Windows)

- Активирајте  (**Brother Utilities**), а потоа кликнете на паѓачкиот список и изберете го името на вашиот модел (ако веќе не е избрано).
- Кликнете **Tools (Алатки)** во левата лента за навигација, а потоа кликнете **Machine Settings (Поставки за уредот)**.
Се појавува страницата за Управување преку интернет.
- Доколку е потребно, внесете ја лозинката во полето **Login (Најава)** а потоа кликнете **Login (Најава)**.



Стандардната лозинка за управување со поставките на овој уред се наоѓа на задната страна од уредот и е означена со „**Pwd**“. Сменете ја стандардната лозинка следејќи ги упатствата на екранот кога првпат ќе се најавите.

-
4. Ако сакате да ја закачите лентата за навигација на левата страна од екранот, кликнете ☰ а потоа кликнете .

Сега може да ги смените поставките на уредот.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Ако ги смените поставките на протоколот, мора да го рестартирате уредот откако ќе кликнете на **Submit (Поднеси)** за да се активира конфигурацијата.

Откако ќе ги конфигурирате поставките, кликнете **Logout (Одјава)**.



Поврзани информации

- [Сменете ги поставките на уредот користејќи Управување преку интернет](#)
-

Сменете ја лозинката за најава со Управување преку интернет

Стандардната лозинка за управување со поставките на овој уред се наоѓа на задната страна од уредот и е означена со „PwD“. Сменете ја стандардната лозинка следејќи ги упатствата на екранот кога првпат ќе се најавите. Препорачуваме веднаш да ја смените стандардната лозинка за да го заштитите уредот од неовластен пристап.

1. Вклучете го веб-прегледувачот.
2. Внесете „http://IP-адреса на уредот“ во лентата за адреса на интернет-прегледувачот (каде што „IP-адреса на уредот“ е IP-адресата на вашиот уред).

На пример:

https://192.168.1.2



- Ако користите систем со име на домен или овозможите име на NetBIOS, наместо IP-адреса може да внесете друго име, на пример „SharedPrinter“.

На пример: https://SharedPrinter

- Ако овозможите име на NetBIOS, може да го користите и името на јазолот.
На пример: https://brn123456abcdef
- Името на NetBIOS може да го најдете во извештајот за мрежна конфигурација.

3. Направете едно од следново:
 - Ако претходно сте ја поставиле својата лозинка, напишете ја, а потоа кликнете **Login (Најава)**.
 - Ако претходно не сте поставиле сопствена лозинка, напишете ја стандардната лозинка за најава, а потоа кликнете **Login (Најава)**.
4. Во левата лента за навигација, кликнете **Administrator (Администратор)** > **Login Password (Лозинка за најава)**.



- Стандардната лозинка за управување со поставките на овој уред се наоѓа на задната страна од уредот и е означена со „PwD“.
- Ако левата лента за навигација не се гледа, започнете ја навигацијата од ☰.

5. За да ја смените лозинката, внесете ја тековната лозинка во полето **Enter Old Password (Внесете ја старата лозинка)**.
6. Следете ги упатствата на екранот **Login Password (Лозинка за најава)** и внесете ја новата лозинка во полето **Enter New Password (Внеси нова лозинка)**.
7. Повторно напишете ја новата лозинка во полето **Confirm New Password (Потврди ја новата лозинка)**.
8. Кликнете **Submit (Поднеси)**.



Можете да ги смените и поставките за заклучување во менито **Login Password (Лозинка за најава)**.



Поврзани информации

- [Сменете ги поставките на уредот користејќи Управување преку интернет](#)

Сродни теми:

- [Проверете ја лозинката на вашиот уред](#)

Поставете адресар на вашиот уред користејќи Управување преку интернет

Поврзани модели: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- При конфигурација на поставките со помош на Управување преку интернет, препорачуваме да се користи безбедносниот протокол HTTPS.
- Кога користите HTTPS за конфигурирање Управување преку интернет, на прегледувачот ќе се прикаже дијалог-рамка за предупредување.

1. Вклучете го веб-прегледувачот.
2. Внесете „http://IP-адреса на уредот“ во лентата за адреса на интернет-прегледувачот (каде што „IP-адреса на уредот“ е IP-адресата на вашиот уред).

На пример:

`https://192.168.1.2`



- Ако користите систем со име на домен или овозможите име на NetBIOS, наместо IP-адреса може да внесете друго име, на пример „SharedPrinter“.

На пример: `https://SharedPrinter`

- Ако овозможите име на NetBIOS, може да го користите и името на јазолот.

На пример: `https://brn123456abcdef`

- Името на NetBIOS може да го најдете во извештајот за мрежна конфигурација.

3. Доколку е потребно, внесете ја лозинката во полето **Login (Најава)** а потоа кликнете **Login (Најава)**.



Стандардната лозинка за управување со поставките на овој уред се наоѓа на задната страна од уредот и е означена со „**Pwd**“. Сменете ја стандардната лозинка следејќи ги упатствата на екранот кога првпат ќе се најавите.

4. Во левата лента за навигација, кликнете **Address Book (Адресар)**.



Ако левата лента за навигација не се гледа, започнете ја навигацијата од ☰.

5. Кликнете на целните броеви на адреси, а потоа по потреба додајте или ажурирајте ги податоците во адресарот.
6. Кликнете **Submit (Поднеси)**.



Поврзани информации

- [Сменете ги поставките на уредот користејќи Управување преку интернет](#)

Додаток



- [Спецификации](#)
- [Резерви](#)
- [Информации за животната средина и усогласеност](#)
- [Помош и поддршка за корисниците на Brother](#)


Спецификации

- >> Општи спецификации
- >> Спецификација за големина на документ
- >> Спецификации на медиумите за печатење
- >> Спецификации за факс
- >> Спецификација на копијата
- >> Спецификации на скенерот
- >> Спецификации на печатачот
- >> Спецификации за пречки
- >> Поддржани протоколи и безбедносни функции
- >> Спецификации за барања на компјутер

Општи спецификации

Тип печатач		Ласер
Метод на печатење		Електрофотографски ласерски печатач
Капацитет на меморија	Стандардно	(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 128 MB (DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 256 MB
Liquid Crystal Display (LCD-екран)		(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 16 знаци x 2 реда (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 2,7 in. (67,5 mm) TFT LCD-екран на допир во боја ¹ (MFC-L2922DW) 3,5 in. (87,6 mm) TFT LCD-екран на допир во боја ¹
Извор на енергија		220 V до 240 V AC 50/60 Hz
Потрошувачка на електрична енергија (Просек)	Највисоко	Приближно 920 W
	Печатење ²	Околу 470 W на 25°C
	Печатење (Тивок режим) ²	Околу 270 W на 25°C
	Копирање ²	(DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

Потрошувачка на електрична енергија (Просек)		Околу 480 W на 25°C • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Околу 490 W на 25°C
	Копирање (Тивок режим) ²	Околу 280 W на 25°C
	Подготвено ²	Околу 43 W на 25°C
	Спиење ²	Приближно 4,1 W
	Целосно спиeње ²	• (DCP-L2600D) Приближно 0,5 W • (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Приближно 0,6 W • (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Приближно 0,7 W
	Исклучен ^{2 3 4}	Приближно 0,08 W
Димензии (Вообичаен преглед) (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE)  (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)  (MFC-L2922DW)		Единица: mm • (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE) * : 410 ** : 272 *** : 399 • (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) * : 410 ** : 319 *** : 399 • (MFC-L2922DW) * : 410 ** : 319 *** : 421

			
Тежина (со потрошни материјали)			(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWE) 10,1 кг (DCP-L2627DWXL) 11,2 кг (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW) 11,4 кг (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 11,6 кг (MFC-L2922DW) 11,8 кг (MFC-L2827DWXL) 12,7 кг
Ниво на бучава	Звучен притисок ⁵	Печатење	LpAm = 49 dB (A)
		Печатење (Тивок режим)	LpAm = 44 dB (A)
		Подготвено	LpAm = 30 dB (A)
	Звучна моќност	Печатење ⁵	LWAc = 6,63 B (A)
		Печатење (Тивок режим)	LWAc = 6,12 B (A)
		Подготвено	LWAc = Нечујно
Температура	Работи		Од 10°C до 32,5°C
	Складирање		Од 0°C до 40°C
Влажност	Работи		20% до 80% (без кондензација)
	Складирање		35% до 85% (без кондензација)
Фиока за автоматско додавање документи (ADF) (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)			До 50 листа За најдобри резултати препорачуваме: - Температура: 20°C до 30°C - Влажност: 50% до 70% - Хартија: 80 g/m²

¹ Измерено дијагонално.

² Измерено кога уредот е поврзан на истата мрежна врска како и ENERGY STAR Ver. Метод на тестирање 3.1.

³ Измерено согласно IEC 62301, издание 2.0.

⁴ Потрошувачката на енергија се разликува малку зависно од средината на користење.

⁵ Измерено во согласност со методот опишан во ISO 7779.

Спецификација за големина на документ

Големина на документ	Ширина на ADF ¹	105 mm до 215,9 mm
	Должина на ADF ¹	147,3 mm до 355,6 mm
	Ширина на стаклото на скенерот	Максимум 215,9 mm
	Должина на стаклото на скенерот	Максимум 300 mm

¹ Само ADF-модели

Спецификации на медиумите за печатење

Влез за хартија	Фиока за хартија (Стандардно)	Тип хартија	Обична хартија, тенка хартија, рециклирана хартија, дебела хартија
		Големина на хартијата	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (подолг раб), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 кратка (хартија 270 mm)
		Тежина на хартија	60 до 163 g/m ² ¹
		Максимален капацитет за хартија	До 250 листа од 80 g/m ² обична хартија
	Отвор за рачно ставање	Тип хартија	Обична хартија, тенка хартија, дебела хартија, подебела хартија, рециклирана хартија, меница, етикета, коверт, коверт тенок, коверт дебел
		Големина на хартијата	- Ширина: 76,2 до 215,9 mm - Должина: 127 до 355,6 mm - Коверт: COM-10, DL, C5, Monarch
		Тежина на хартија	60 до 230 g/m ²
		Максимален капацитет за хартија	Еден по еден лист
Излез за хартија ²	Фиока за излез на хартија со страната за печатење надолу		До 120 листа (излез со страната за печатење надолу, во фиоката за излез на хартија со страната за печатење надолу) ³
	Фиока за излез на хартија со страната за печатење нагоре		Еден лист (излез со страната за печатење нагоре, во фиоката за излез на хартија со страната за печатење нагоре)
Двострано	Автоматско двострано печатење	Тип хартија	Обична хартија, тенка хартија, рециклирана хартија
		Големина на хартијата	A4
		Тежина на хартија	60 до 105 g/m ²

¹ За хартија од 105 g/m² и нагоре, отворете го задниот капак за да ја користите излезната фиока со лице свртена нагоре.

² За лепенки, препорачуваме да ги отстраните отпечатените листови од излезната фиока за хартија веднаш штом ќе излезат од уредот за да не дојде до размачкување.

³ Пресметано со 80 g/m² во умерена средина без влага. Вистинскиот капацитет на фиоката за излез може да варира во зависност од условите на околината.

НАПОМЕНА

Оваа функција е достапна за MFC-модели.

Компатибилност		ITU-T Super Group 3
Систем на кодирање		MH / MR / MMR / JBIG
Брзина на модем		33.600 bps (со автоматско намалување)
Прием на двострано печатење		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Да
Автоматско двострано испраќање		(MFC-L2922DW) Да (од ADF)
Ширина на скенирање		Максимум 208 mm
Ширина на печатење		Максимум 207,4 mm
Скала на сиви тонови		8 bit/256 нивоа
Резолуција	Хоризонтално	203 dpi
	Вертикално	Стандардно: 98 dpi Фино: 196 dpi Супер фино: 392 dpi Фотографија: 196 dpi
Адресар		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 200 локации
Кратенка		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 10 локации
Групи		До 20
Емитирање		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 260 локации (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 250 локации
Автоматско повторување на повикот		3 пати во интервали од 5 минути
Пренос на меморија		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Најмногу 400 страници ¹ (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Најмногу 500 страници ¹
Капацитет за прием на хартија		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Најмногу 400 страници ¹ (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Најмногу 500 страници ¹

¹ „Страници“ се однесува на документот „ITU-T TestChart бр. 1“ (типично деловно писмо, стандардна резолуција, код JBIG).

Спецификација на копијата

Ширина на копијата	Максимум 210 mm
Автоматско двострано копирање	(MFC-L2922DW) Да (од ADF)
Сортирај копии	Да
Нареди копии во куп	Најмногу 99 страници
Резолуција	Максимум 600 x 600 dpi
Време на излегување на првата копија ¹	Помалку од 10 секунди на 23°C

¹ Од режим на подготвеност и стандардна фиока.

Спецификации на скенерот

Боја / Црна	Да/да
Во согласност со TWAIN	Да (Windows 10 / Windows 11)
Во согласност со WIA	Да (Windows 10 / Windows 11)
Во согласност со AirPrint	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Да (macOS v11, v12, v13)
Длабочина на боја	- Обработка на 30-битни бои (влез) - Обработка на 24-битни бои (излез)
Сиви тонови	- Обработка на 10-битни бои (влез) - Обработка на 8-битни бои (Излез)
Резолуција ²	- До 19.200 x 19.200 dpi (интерполирано) - До 1200 x 1200 dpi (од стаклото на скенерот) - До 600 x 600 dpi (од ADF) ¹
Ширина на скенирање	Максимум 210 mm
Автоматско двострано скенирање	(MFC-L2922DW) Да (од ADF)

¹ Само ADF-модели

² Скенирање со максимум 1200 x 1200 dpi со WIA-двигател во Windows 10 и Windows 11 (може да се избераат резолуции до 19.200 x 19.200 dpi со помош на алатката на скенерот)

Спецификации на печатачот

Автоматско двострано печатење	Да
Емулација	(DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7
Резолуција	До 1200 x 1200 dpi
Брзина на печатење ¹ ²	Еднострано печатење ³ (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/

Брзина на печатење ¹ ²		MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) До 32 страници/минута (големина A4) До 34 страници/минута (големина Letter) • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) До 34 страници/минута (големина A4) До 36 страници/минута (големина Letter)
	Двострано печатење	До 16 страници/минута (до 8 листа/минута) (големина A4) До 17 страници/минута (до 8,5 листа/минута) (големина Letter)
Прво печатење ⁴		Помалку од 8,5 секунди на 23°C

¹ Брзината на печатење може да се смени зависно од типот на документот што го печатите.

² Брзината на печатење може да биде побавна кога уредот е поврзан преку безжична LAN-мрежа.

³ Овие брзини на печатење се за еднострано печатење и се измерени во согласност со стандардот ISO/IEC 24734.

⁴ Од режим на подготвеност и стандардна фиока.

Спецификации за пречки

USB ^{1 2}	USB 2.0 со висока брзи Користете кабел за интерфејс USB 2.0 што не е подолг од 2 метра.
LAN	(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 10Base-T/100Base-TX ³
Безжичен LAN	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) IEEE 802.11a/b/g/n (Режим на инфраструктура) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	(MFC-L2922DW) Да

¹ Вашиот уред има интерфејс USB 2.0 со висока брзина. Уредот може да се поврзе и со компјутер што има интерфејс USB 1.1.

² Не се поддржани USB-хаб уреди на трети страни.

³ Користете рамен кабел од категорија 5 (или повисока) со испреплетен пар жици.

Поддржани протоколи и безбедносни функции

Поддржаните протоколи и безбедносните карактеристики може да се разликуваат во зависност од моделите.

Етернет

10Base-T/100Base-TX

Безжичен LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Режим на инфраструктура), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Безжичен LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Режим на инфраструктура), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(автоматска IP), резолуција на име WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, приспособен необработен приклучок/Port9100, POP3, клиент SMTP,

IPP/IPPS, клиент и опслужувач FTP, клиент CIFS, SNMPv1/v2c/v3, опслужувач HTTP/HTTPS, клиент и опслужувач TFTP, ICMP, веб-услуги (печатење/скенирање), Syslog, SMTP Client, IMAP4, LDAP

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, приспособен необработен приклучок/Port9100, IPP/IPPS, POP3, клиент SMTP, клиент и опслужувач FTP, клиент CIFS, SNMPv1/v2c/v3, опслужувач HTTP/HTTPS, клиент и опслужувач TFTP, ICMPv6, веб-услуги (печатење/скенирање), Syslog, клиент SMTP, IMAP4, LDAP

Безбедност на мрежата (жична)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*Ако е преземен Internet FAX.

Безбедност на мрежата (безжична)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*Ако е преземен Internet FAX.

Безбедност на безжичната мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct поддржува само WPA2-PSK (AES))

Сертификат за безжична мрежа

Лиценца за сертификациска марка Wi-Fi (WPA3™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) лиценца за идентификациска марка, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Спецификации за барања на компјутер

Поддржани оперативни системи и софтверски функции

За најновиот поддржан оперативен систем, одете на страницата за вашиот модел **Supported OS** на support.brother.com/os.

Платформа на компјутер и верзија на оперативен систем	Поврзување на персонален компјутер			Процесор	Простор на тврд диск за инсталирање ¹	
	USB ²	Жичен LAN	Безжичен LAN		За двигатели	За апликации (вклучувајќи двигател и)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{4 5}	Печатење PC Fax ³ Скенирање			32-битен (x86) или 64-битен (x64) процесор	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise ^{4 5}				64-битен (x64) процесор		
Windows Server 2012	Печатење Скенирање	Печатење		64-битен (x64) процесор	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						

macOS v11 ⁶	Печатење	64-битен процесор	Не се применува	500 MB
macOS v12 ⁶	PC-Fax (за испраќање) ³			
macOS v13 ⁶	Скенирање			
Оперативен систем Chrome	Печатење Скенирање	Не се применува	Не се применува	Не се применува

¹ За инсталација на софтверот е потребна интернет-врска, доколку не е испорачан дискот за инсталација.

² Не се поддржани USB-порти на трети страни.

³ PC-Fax поддржува само црно-бело.

⁴ За WIA, резолуција 1200x1200. Brother Scanner Utility овозможува подобрување до 19.200 x 19.200 dpi.

⁵ PaperPort™ 14SE ги поддржува Windows 10 и Windows 11.

⁶ Одрекување од одговорност за macOS: можност за AirPrint: за да печатите, скенирате или праќате факс од персонален компјутер (Прати) преку macOS потребно е да користите AirPrint. Двигателите за Мас не се доставени за овој уред.

За последните верзии на двигателите, одете на страницата за вашиот модел **Downloads (Преземања)** на support.brother.com/downloads.

Сите имиња на заштитни знаци, брендови и производи се сопственост на тие компании.



Поврзани информации

- [Додаток](#)


Резерви

Кога ќе дојде време за замена на потрошните материјали, како што се касета за тонер или единица на барабан, на контролната табла од уредот или на набљудувачот на статус ќе се појави порака за грешка. За повеќе информации околу потрошните материјали за вашиот уред, посетете ја www.brother.com/original или контактирајте со локалниот дистрибутер на Brother.



Кодовите за потрошни материјали се разликуваат во зависност од земјата и регионот.

Касета за тонер




Бр. на нарачка на потрошен материјал	Приближен рок на траење (Капацитет по страница)	Модели за кои важи
Стандарден тонер: (За земјите од Западна, Северна и Јужна Европа)TN2510 (За земјите од Централна и Источна Европа)TN2590	Приближно 1.200 страници ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Тонер со висок капацитет: (За земјите од Западна, Северна и Јужна Европа)TN2510XL (За земјите од Централна и Источна Европа)TN2590XL	Приближно 3.000 страници ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Тонер со супер висок капацитет: (За земјите од Централна и Источна Европа)TN2590XXL	Приближно 5.000 страници ^{1 2}	MFC-L2922DW
Почетен тонер: (Обезбеден со уредот)	Приближно 700 страници ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2860DWE
	Приближно 1.200 страници ^{1 2}	DCP-L2627DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW
	Приближно 6.000 страници ^{1 2} (Во кутијата се вклучени тонер со висок капацитет + замена за тонер со висок капацитет)	DCP-L2627DWXL/MFC-L2827DWXL

¹ Приближниот капацитет на касетата е објавен во согласност со ISO/IEC 19752.

² A4/Letter едностран

Единица на барабан



Единица на барабан:		
Кодови за потрошни материјали	Приближен рок на траење (Капацитет по страница)	Модели за кои важи
(За земјите од Западна, Северна и Јужна Европа)DR2510 (За земјите од Централна и Источна Европа)DR2590	Приближно 15.000 страници ¹	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW



Поврзани информации

- [Додаток](#)

¹ Приближно 15.000 страници врз основа на една страница по задача (еднострани страници A4/Letter). Врз бројот на страници може да влијаат различни фактори, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на тип и големина на медиум.

Информации за животната средина и усогласеност

- [Информации во врска со рециклирана хартија](#)
- [Достапност на делови за сервис](#)
- [Хемиски супстанции \(ЕУ регулатива REACH\)](#)

Информации во врска со рециклирана хартија

- Рециклираната хартија го има истиот квалитет како и хартијата првобитно произведена од дрво. Стандардите за современа рециклирана хартија обезбедуваат дека хартијата ги исполнува барањата за највисок квалитет за различните процеси на печатење. Опремата за обработка на слики испорачана од Brother е погодна за користење со рециклирана хартија што го исполнува стандардот EN 12281:2002.
- Со купувањето рециклирана хартија се штедат природните ресурси и се унапредува циркуларната економија. Хартијата се произведува со користење на целулозни влакна од дрво. Со собирањето и рециклирањето на хартијата се продолжува животот на целулозните влакна низ повеќе животни циклуси со што максимално се искористуваат ресурсите.
- Процесот на производство на рециклирана хартија е пократок. Влакната се веќе обработени, па се користи помалку вода, енергија и хемикалии.
- Со рециклирањето на хартија се намалува испуштањето на јаглерод диоксид, односно производите од хартија не се фрлаат во депонија и не се палат. Депонискиот отпад го испушта гасот метан што значително придонесува за ефектот на стаклена градина.



Поврзани информации

- [Информации за животната средина и усогласеност](#)

Достапност на делови за сервис

Brother гарантира дека деловите за сервис ќе бидат достапни најмалку седум години по последниот датум на пласирање на моделите на пазарот.

За да добиете резервни делови, контактирајте со добавувачот или дистрибутерот на Brother.



Поврзани информации

- [Информации за животната средина и усогласеност](#)

Хемиски супстанции (ЕУ регулатива REACH)

Информации за хемиските супстанции во нашите производи кои се потребни според регулативата REACH може да се најдат на <https://www.brother.eu/reach>.



Поврзани информации

- [Информации за животната средина и усогласеност](#)
-

Помош и поддршка за корисниците на Brother

Ако ви е потребна помош за користење на вашиот Brother производ, посетете ја страницата support.brother.com за најчесто поставувани прашања и совети за решавање проблеми. Можете и да го преземете најновиот софтвер, двигатели и фирмвер, за да ги подобрите перформансите на вашиот уред, како и корисничката документација, за да дознаете како да извлечете максимум од вашиот производ Brother.

Дополнителни информации за производот и поддршка се достапни на веб-локацијата на вашата локална канцеларија на Brother. Посетете ја www.brother.com за деталите за контакт за вашата локална канцеларија на Brother и за да го регистрирате вашиот нов производ.



Поврзани информации

- [Додаток](#)
-

brother